

**Извештај на независниот ревизор и  
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020  
УНИКА АД Скопје**



## **СОДРЖИНА**

<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	<b>1-2</b>
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)</b>	<b>3-6</b>
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)</b>	<b>7-11</b>
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ</b>	<b>12-13</b>
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	<b>14-15</b>
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	<b>16-73</b>
<b>ПРИЛОГ 1-ГОДИШНА СМЕТКА</b>	
<b>ПРИЛОГ 2-ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ</b>	

## Извештај на независниот ревизор

До акционерите на  
УНИКА АД Скопје

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 525-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
E Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2020 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 73.

#### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на УНИКА АД Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.


### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година.



Сузана Ставриќ  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

Скопје, 28 април 2021 година

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за депата или пропустите на други фирми членки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>744,434,216</b>	<b>728,212,710</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>5</b>	<b>696,076,333</b>	<b>672,160,658</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		827,544,460	823,176,004
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		8,258,751	20,147,876
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		78,332,586	106,819,449
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	23	-6,746,535	25,535,976
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	23	-10,301,290	1,953,601
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	23	-41,322,035	-465,646
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>		<b>18,347,632</b>	<b>14,612,656</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>211</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>212</b>		<b>0</b>	<b>233,454</b>
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	16	0	233,454
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>216</b>	<b>13</b>	<b>17,407,958</b>	<b>13,779,858</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>217</b>	<b>14</b>	<b>726,050</b>	<b>599,344</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>218</b>	<b>18.1</b>	<b>14,595</b>	<b>0</b>
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>219</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>223</b>	<b>13</b>	<b>199,029</b>	<b>0</b>
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>7</b>	<b>8,292,467</b>	<b>22,160,001</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>7</b>	<b>11,751,645</b>	<b>15,375,945</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>7</b>	<b>9,966,139</b>	<b>3,903,450</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>		<b>719,835,044</b>	<b>755,484,940</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	6	<b>296,854,371</b>	<b>350,665,699</b>
1. Бруто исплатени штети	228		317,528,728	350,800,904
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		8,044,582	7,582,860
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		5,081,809	1,509,302
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		13,549,461	10,638,014
5. Промени во бруто резервите за штети	232		-27,541,666	24,357,562
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-4,955,800	-1,548,469
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-28,587,361	6,311,060
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		0	0
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		0	0
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>		<b>8,818,280</b>	<b>8,620,523</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		8,818,280	8,620,523



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>368,880,106</b>	<b>326,616,966</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>		<b>245,274,587</b>	<b>210,341,408</b>
1.1 Провизија	253	8	193,875,923	157,907,811
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	10	58,020,560	63,831,783
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	9	10,288,414	9,737,413
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	21.A	-16,910,310	-21,135,599
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>		<b>123,605,519</b>	<b>116,275,558</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	16	7,762,485	6,908,736
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	10	44,248,460	45,727,242
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		28,151,887	29,063,926
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		2,841,436	2,948,336
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		11,495,178	11,927,650
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,759,959	1,787,330
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	1,435,499	2,189,025
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	12	70,159,075	61,450,555
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		42,171,226	35,173,617
2.4.2 Материјални трошоци	260б		10,718,594	10,999,991
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		17,269,255	15,276,947
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>		<b>924,818</b>	<b>1,285,406</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>	16	<b>326,120</b>	<b>355,455</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>	13	<b>236</b>	<b>931</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>	14	<b>589,806</b>	<b>929,020</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>		<b>8,656</b>	<b>0</b>
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269	16	8,656	0
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>	<b>11</b>	<b>51,288,289</b>	<b>46,782,640</b>
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		51,288,289	46,782,640
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>	<b>20</b>	<b>-7,938,945</b>	<b>20,690,969</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>		<b>1,008,125</b>	<b>822,737</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>		<b>24,599,172</b>	<b>0</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>		<b>0</b>	<b>27,272,230</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>7,150,466</b>	<b>111,388</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>		<b>17,448,706</b>	<b>0</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>		<b>0</b>	<b>27,383,618</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)  
 На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	17	<b>5,477,355</b>	<b>5,404,116</b>
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		5,477,355	5,404,116
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>751,098,849</b>	<b>722,124,941</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>63,516,346</b>	<b>56,067,468</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	16	54,467,571	42,204,830
1.1 Земјиште	007			0
1.2 Градежни објекти	008		54,467,571	42,204,830
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	16	9,048,775	13,862,638
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		9,048,775	13,862,638
2.3 Останати материјални средства	012		0	0
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>		<b>23,788,512</b>	<b>20,362,630</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	19	23,788,512	20,362,630
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>		<b>663,793,991</b>	<b>645,694,843</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	<b>18</b>	<b>253,156,330</b>	<b>250,541,055</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		264,047	6,016,386
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		252,892,283	244,524,669
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>	18.A	<b>4,014,530</b>	<b>0</b>
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4,014,530	0
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	19	<b>406,623,131</b>	<b>395,153,788</b>
4.1 Дадени депозити	036		406,623,131	395,153,788
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		0	0
4.4 Останати пласмани	039		0	0
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>		<b>16,867,515</b>	<b>102,034,001</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	23	9,614,213	61,237,538
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	24	7,253,302	40,796,463
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>		<b>872,071</b>	<b>5,137,005</b>
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		872,071	5,137,005
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>		<b>302,207,808</b>	<b>307,703,288</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>		<b>255,430,288</b>	<b>276,572,119</b>
1. Побарувања од осигуреници	056	20	255,430,288	276,572,119
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		<b>5,014,135</b>	<b>7,799,122</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	21	3,796,028	4,568,829
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	21	1,218,107	3,230,293
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>	21	<b>41,763,385</b>	<b>23,332,047</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		24,722,923	14,669,454
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		14,563,994	7,575,546
3. Останати побарувања	066		2,476,468	1,087,047
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>		<b>24,695,679</b>	<b>21,349,405</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>		<b>4,045,130</b>	<b>5,369,298</b>
1. Опрема	070	16	4,045,130	5,369,298
2. Останати материјални средства	071		0	0
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	22	<b>20,650,549</b>	<b>15,980,107</b>
1. Парични средства во банка	073		20,650,470	15,975,095
2. Парични средства во благајна	074		79	5,012
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>		<b>135,693,581</b>	<b>118,783,271</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080	21.A	135,693,581	118,783,271
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	0
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>1,236,912,858</b>	<b>1,282,536,027</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>202,757,184</b>	<b>166,791,289</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>ПАСИВА</b>				
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>		<b>375,539,116</b>	<b>358,090,410</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	26	<b>184,002,981</b>	<b>184,002,981</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>	26	<b>89,384,724</b>	<b>89,384,724</b>
1. Законски резерви	096		89,384,724	89,384,724
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5. Останати резерви	100		0	0
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>		<b>84,702,705</b>	<b>112,086,323</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>		<b>17,448,706</b>	<b>0</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>		<b>0</b>	<b>27,383,618</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>		<b>724,499,516</b>	<b>758,787,717</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	23	397,149,989	403,896,524
II. Бруто математичка резерва	108		0	0
III. Бруто резерви за штети	109	24	327,349,527	354,891,193
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>		<b>3,388,913</b>	<b>3,054,528</b>
1. Резерви за вработени	115		3,388,913	3,054,528
2. Останати резерви	116		0	0
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>		<b>2,753,199</b>	<b>364,517</b>
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		2,753,199	364,517
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
 На 31 декември 2020

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>		<b>130,732,114</b>	<b>162,238,855</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>	25	<b>30,415,811</b>	<b>36,893,207</b>
1. Обврски спрема осигуреници	123		30,374,030	36,674,448
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		41,781	218,759
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>	25	<b>63,452,373</b>	<b>94,794,199</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		63,452,373	94,794,199
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>	25	<b>36,863,930</b>	<b>30,551,449</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		21,618,878	16,666,998
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133		15,245,052	13,884,451
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S</b>	<b>136</b>		<b>1,236,912,858</b>	<b>1,282,536,027</b>
<b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>137</b>		<b>202,757,184</b>	<b>166,791,289</b>


Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 22 февруари 2021 година.



Дритон Азизи  
 Претседател на Управен одбор



Борче Богески  
 Член на Управен одбор



Билјана Стојанов  
 Член на Управен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2020

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>79,682,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,105,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,528,730</b>	<b>15,836,389</b>	<b>385,474,028</b>
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>79,682,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,105,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,528,730</b>	<b>15,836,389</b>	<b>385,474,028</b>
<b>Добивка или загуба за претходната деловна година</b>	<b>III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>-27,383,618</b>
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,383,618	-27,383,618
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,278,796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,278,796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,557,593</b>	<b>-15,836,389</b>	<b>0</b>
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV 4	0	0	0	5,278,796	0	0	5,278,796	0	0	10,557,593	-15,836,389	0
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година</b>	<b>V</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,086,323</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>358,090,410</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)**

**Година што завршува на 31 декември 2020**

<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>	<b>VI</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,086,323</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>358,090,410</b>
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено</b>	<b>VII</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,086,323</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>358,090,410</b>
<b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>	<b>VIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,448,706</b>	<b>17,448,706</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,448,706	17,448,706
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>VIII2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>27,383,618</b>	<b>0</b>
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,383,618	27,383,618	0
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,702,705</b>	<b>17,448,706</b>	<b>375,539,116</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>831,422,759</b>	<b>816,491,545</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	800,692,367	773,928,503
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	25,485,831	29,023,234
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	5,244,561	13,539,808
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>799,306,987</b>	<b>771,218,902</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	327,265,438	341,099,176
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	102,935,728	94,541,681
4. Надоместоци и други лични расходи	310	101,693,173	111,105,015
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	147,517,480	111,287,600
6. Платени камати	312	0	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	30,435,081	28,309,584
8. Останати одливи од редовни активности	314	89,460,087	84,875,846
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>32,115,772</b>	<b>45,272,643</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>402,772,338</b>	<b>377,813,890</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	4,479,087	4,099,494
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	0	0
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	393,492,652	367,157,586
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	0	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	4,800,599	6,556,810

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)**  
 Година што завршува на 31 декември 2020

<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>430,353,912</b>	<b>426,031,275</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	73,238	0
2. Одливи по основ на материјални средства	328	18,701,059	4,940,554
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	0	0
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	407,565,085	421,090,721
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	4,014,530	0
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>27,581,574</b>	<b>48,217,385</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>	<b>1,234,195,097</b>	<b>1,194,305,435</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>	<b>1,229,660,899</b>	<b>1,197,250,177</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>	<b>4,534,198</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>2,944,742</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>	<b>15,980,107</b>	<b>19,254,525</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>	<b>136,244</b>	<b>-329,676</b>
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)</b>	<b>353</b>	<b>20,650,549</b>	<b>15,980,107</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwattungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво eUniqa Osterreich Versigerungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2020 година Друштвото има 138 вработени (2019: 136 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби( класа16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот Одбор на 22 февруари 2021 година.

### Членови на Управен Одбор

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај, како и во текот на 2019 година се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Билјана Стојанов, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02,...31/20) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04, ... 239/18), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009,164/2010 и 107/2010) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11,... 170/19).

Финансиските извештаи се составени врз основа на претпоставката на принципот на континуитет користејќи го методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

### 2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА

#### Промена во сметководствената регулатива во текот на 2020 година

Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Оваа класификација е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските финансиски извештаи за 2020 година.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето на седницата одржана на 22.12.2020 година усвои измена на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Примената на принципите за процена на технички резерви од овој правилник имплицира минимална маргина за неповолни отстапувања и истата како таква треба да биде земена предвид при процената на резервата за неповолни отстапувања. Одредбите на овој правилник не претставуваат егзактни правила, формула или алгоритми туку важни принципи со намера на заштита на јавниот интерес и примената на истите бара во расудувањето корисникот да ја пресретне неизвесноста од примена на несоодветни податоци; методи; несоодветна параметризација на моделите, несоодветни претпоставки и случајни варијации кои може да резултираат со разлика меѓу фактичките парични текови во однос на предвидените дури и при примена на целосно адекватен модел.

Во текот на 2020 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе нов „Правилник за минимални стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување“ (Сл. Весник 260/2020) со ефективна примена од 01 јануари 2021 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

### **2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА (продолжение)**

Во насока на исполнување на барањата за усогласување Агенцијата достави Матрица за спроведување на обврски на друштвата за 2021 година во која детално ги предвидува роковите за усогласување со одделните барања од Правилникот за минимални стандарди на информациските системи. Друштвото активно работи на сите барања за усогласување од Правилникот и се очекува комплетно да биде усогласено во превидените рокови. Потребните усогласувања не резултираат со значајни промени во системите на Друштвото.

#### **Промена во сметководствената регулатива во текот на 2019 година**

Во текот на 2019 година беше донесен Правилник за изменување и допонување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 170/2019) со кој се воведоа измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за земјиште, градежни објекти и останати материјални средства, и тоа се однесува и на материјалните средства кои служат за вршење на дејност на Друштвото и на вложувањата во материјалните средства, трошоците за стекнување како и признавање на приходи по основ на реализирани регресни побарувања. Правилникот стапи на сила и е во примена со денот на објавувањето во Службен весник на РСМ (16.08.2019 година) со исклучок на сметководствените политики за признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување кои имаат идна примена најдоцна до 01.01.2021 година.

#### **Промена во сметководствената регулатива за мерењето на недвижностите**

Земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства, без разлика дали се за вршење на дејност или не, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Друштвото кое се стекнало со земјиште, градежни објекти и останати средства има обврска веднаш по стекнувањето да ангажира независен проценител кој ќе изврши проценка на стекнатите средства. При проценката може да се применат повеќе од една методологија кои може да резултираат со различни проценети вредности. Друштвото е должно да ја признае и евидентира во сметководство најниската вредност помеѓу добиените проценети вредности и сметководствената вредност на датумот на проценката. Разликата помеѓу пониската проценета вредност и сметководствената вредност на датумот на проценката друштвото ја признава во согласност со сметководствените правила за признавање на загуби поради обезвреднување во пресметковниот период кога го добило извештајот за извршената проценка. Доколку проценетата вредност е повисока од сметководствената вредност, друштвото ја признава сметководствената вредност а информацијата за извршената проценка ја објавува во белешките во финансиските извештаи на крајот од годината.

Останатите барања кои се предмет на регулирање во правилникот а се однесуваат на признавање, последователно мерење и обелоденување на земјиштето, градежните објекти и останати материјални средства се применуваат соодветните меѓународни сметководствени стандарди кои се однесуваат на Недвижности, постројки и опрема (МСС 16) и Вложувања во недвижности (МСС 40). Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во целост е усогласена со овие промени донесени од Агенцијата за супервизија на осигурување на РСМ. Со оглед на природата на начинот на спроведување на промената, пропишана од Агенцијата за супервизија на осигурување, Друштвото ја третираше оваа промена во сметководствената регулатива, како промена во сметководствена политика со проспективна примена на новонабавени средства во иднина. По стапувањето на сила на овие промени, Друштвото немаше набавки на недвижности за кои се потребни дополнителни обелоденувања за проценетата вредност при првично признавање.

#### **Промена во сметководствената регулатива за начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување**

Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. Трошоците за стекнување се распределуваат по договори за осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој Друштвото за осигурување ги признава приходите од полисирана премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување.

Друштвото за осигурување има групна политика за пресметка на одложените трошоци за стекнување која е усогласена и е во рамките на подзаконските акти усвоени од Агенцијата за супервизија на осигурување.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

### **2.2 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА (продолжение)**

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од промените во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за трошоците за стекнување.

### **Промена во сметководствената регулатива за признавање на приходи по основ на реализирани регресни побарувања**

На konto 401 (на страната побарува) се искажуваат приходи по основ на реализирана регресни побарувања и спасени остатоци, Приходот по основ на реализирани регресни побарувања се признава само во висина на наплатениот износ од регресното побарување.

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во периодот од 1 Јануари 2020 година до 31 декември 2020 година, како и од 1 Јануари 2019 до 31 декември 2019 година, во своите финансиски извештаи има признаено приходи за наплатени регресни побарувања само во висина на наплатениот износ од регресното побарување, со што во целост е усогласено со важечките подзаконски акти (за приходи од регресни побарувања и спасени остатоци) донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

#### **3.1 Класификација на договорите за осигурување**

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

#### **3.2 Признавање на приходи**

##### *Бруто приходи од премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

##### *Приходи од камати*

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

#### **3.3 Премии од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настани, но непријавени штети за автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Chain-Ladder методата,
- Резервациите за настани, но непријавени штети за зелена карта, незгода и регресни штети за каско и автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Cape Cod методата;
- Резервациите за настани, но непријавени штети за карго, одговорност, имот, гранично осигурување, туристичка помош и општа одговорност се пресметуваат со поедноставена метода, како производ од заработените премии за осигурување во тековната година.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

#### 3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

#### 3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото нема дефинирано планови за отпремнини при пензионирање или опции за наградување на 31 декември 2020 година. Друштвото има обврска да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Заклучно со 31 декември 2020 година, Друштвото има издвоено резерва за ова право на вработените во износ од 3,388,913 денари (2019: 3,054,528 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

#### 3.8 Оданочување

##### Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2020 и 2019 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

##### Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2020 и 2021 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2020 и 2019 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.9 Недвижности и опрема

##### **Мерење при почетно признавање**

###### *Недвижности*

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

###### *Опрема*

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

##### **Последователно мерење**

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложувања во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.9 Недвижности и опрема (продолжува)

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека срадствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

#### 3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

#### 3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

#### 3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.13 Финансиски средства

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

##### 3.13.1 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

##### 3.13.2 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 Декември 2020, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување (2019: нема).

##### 3.13.3 Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од датумот на стекнување.

##### 3.13.4 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.13 Финансиски средства (продолжение)

##### 3.13.4 Побарувања од купувачи (продолжение)

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премија за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Оваа класификација е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските финансиски извештаи за 2020 година. Оваа промена во законската регулатива Друштвото ја евидентираше како промена во сметководствена проценка. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година се како што следи:

Категорија	Критериум 2020	Критериум 2019
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 90 дена од датумот на достасувањето на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 91 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 180 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 181 ден до 330 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 331 ден до 425 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 425 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.13 Финансиски средства (продолжение)

##### 3.13.4 Побарувања од купувачи (продолжение)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

##### 3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

##### 3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

##### 3.14.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

##### 3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

##### 3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и дел од трошоците за издавање на полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се признаваат како средства во билансот на состојба на Друштвото.

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

#### 3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

##### 3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

###### *Признавање*

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

###### *Почетно мерење*

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

###### *Последователно мерење*

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

##### 3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

###### **Мерење**

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Chain-Ladder методата,
- Резервациите за настанати, но непријавени штети за зелена карта, незгода и регресни штети за каско и автоодговорност и каско се пресметуваат со примена на Cape Cod методата;
- Резервациите за настанати, но непријавени штети за карго, одговорност, имот, гранично осигурување, туристичка помош и општа одговорност се пресметуваат со поедноставена метода, како производ од заработените премии за осигурување во тековната година.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

##### 3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

###### **Признавање**

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање, а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

###### **Класификација**

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

###### **Мерење**

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

##### 3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

###### **Директни трошоци за обработка на штети**

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)**

##### **3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)**

###### ***Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)***

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

###### ***Индириктни трошоци за обработка на штети***

Индириктните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индириктни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

##### **3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети**

###### ***Признавање***

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

###### ***Мерење***

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

##### **3.18 Резерви за преносна премија**

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

##### **3.19 Тест на адекватност на обврските**

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2020 нема пресметано резерви за неистечени ризици во класата Автоодговорност (2019: 443,000 денари), додека за Каско има пресметано резерви во износ од 2,882,000 денари (2019: 704,000 денари).

##### **3.20 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### 3.21 Значајни настани и трансакции

##### *Економската криза предизвикана од КОВИД-19*

Во текот на Март 2020 Светската Здравствена Организација го прогласи КОВИД-19 како глобална пандемија. Ефектите од оваа пандемија прераснаа во глобална економска криза. До сега оваа глобална криза имаше ограничено влијание врз финансиската позиција и резултатите од работењето на Друштвото, одразено преку негативното влијание на светските пазари на капитал и намалувањето на вредноста на одредени финансиски инструменти на берзите, како и врз намалувањето на бруто полисираната премија по одредени класи на осигурување, доминантно зелена карта.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот сектор, а со тоа и одржувањето на вредноста на финансиските инструменти, кредитниот ризик, но и останати оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна на добавувачите и ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените.

Овие финансиски извештаи содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по објективна вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на побарувањата. Исто така, Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да индицираат безвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се идентификувани вакви настани. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки.

Друштвото има доволно средства за да го одржи нивото на солвентност и ликвидност во согласност со Законот за супервизија на осигурување и најдобрите практики, а едновременно располага со соодветен број на вработени кои се спремни да одговарат на сите предизвици во согласност со уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Во годината што завршува на 31 декември 2020 година, Друштвото не користеше значајни помоши и поддршки од страна на Државата.

Клучен приоритет на Друштвото во 2021 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување. Ова може да има последователно влијание на мерењето по објективна вредност во 2020 година, како и во други области кои бараат проценки од страна на раководството.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

##### *Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети*

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

##### *Проценка на резервациите за настанати непријавени штети*

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

##### *Исправка на вредноста на побарувањата*

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

##### *Објективна вредност*

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

##### *Корисен век на средствата*

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто полисирани премии	827,544,460	823,176,004
Промена во преносната премија	6,746,535	(25,535,976)
Бруто приходи од премии	<u>834,290,995</u>	<u>797,640,028</u>
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(86,591,337)	(126,967,325)
Промена во преносната премија за реосигурување	(51,623,325)	1,487,955
Трошоци за реосигурување	<u>(138,214,662)</u>	<u>(125,479,370)</u>
Нето приходи од осигурување	<u><u>696,076,333</u></u>	<u><u>672,160,658</u></u>

## 5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2020	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурува ње и соосигурува ње	Промена на преносната премија за реосигурува ње	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	441,432,442	(49,189,984)	(9,893,018)	-	382,349,440
Каско	67,295,727	(5,763,497)	-	-	61,532,230
Осигурување на имот	103,252,882	41,200,464	(52,050,114)	(48,220,462)	44,182,770
Осигурување на патници	946,650	201,879	-	-	1,148,529
Лични незгоди	59,277,540	1,500,962	-	-	60,778,502
Зелен картон	80,840,032	13,004,883	(3,969,000)	-	89,875,915
Гранични полиси	1,817,530	102,924	-	-	1,920,454
Патничко осигурување	6,541,995	2,234,550	-	-	8,776,545
Одговорност	27,416,849	2,810,138	(16,395,057)	(3,795,434)	10,036,496
Транспорт	11,402,577	(1,137,913)	(4,189,139)	410,583	6,486,108
Здравствено осигурување	14,969,046	(1,377,500)	-	(19,440)	13,572,106
ЦМР-превоз на стока	4,535,028	(340,761)	(95,009)	1,428	4,100,686
Финансиски загуби	<u>7,816,162</u>	<u>3,500,390</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,316,552</u>
<b>Вкупно</b>	<u><u>827,544,460</u></u>	<u><u>6,746,535</u></u>	<u><u>(86,591,337)</u></u>	<u><u>(51,623,325)</u></u>	<u><u>696,076,333</u></u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2019	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурува ње и соосигурува ње	Промена на преносната премија за реосигурува ње	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	377,431,257	(17,171,262)	-	-	360,259,995
Каско	57,818,455	(3,164,584)	-	-	54,653,871
Осигурување на имот	139,242,304	5,084,784	(102,759,515)	468,887	42,036,460
Осигурување на патници	2,861,228	126,887	-	-	2,988,115
Лични незгоди	58,960,460	836,900	-	-	59,797,360
Зелен картон	116,025,903	(4,974,361)	(9,481,534)	-	101,570,008
Гранични полиси	4,873,687	(306,836)	-	-	4,566,851
Патничко осигурување	17,963,421	548,984	-	-	18,512,405
Одговорност	24,997,073	(2,296,230)	(10,920,270)	(6,882,511)	4,898,062
Транспорт	5,144,154	427,079	(3,702,694)	(505,099)	1,363,440
Здравствено осигурување	6,249,192	(988,553)	-	8,406,678	13,667,317
ЦМР-превоз на стока	3,957,028	(823,018)	(103,312)	-	3,030,698
Финансиски загуби	7,651,842	(2,835,766)	-	-	4,816,076
<b>Вкупно</b>	<b>823,176,004</b>	<b>(25,535,976)</b>	<b>(126,967,325)</b>	<b>1,487,955</b>	<b>672,160,658</b>

#### 6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	2020	2019
Настанати, пријавени и исплатени штети	317,528,728	350,800,904
Настанати, пријавени и неисплатени штети	(51,116,529)	6,223,757
Настанати непријавени штети	22,300,145	16,815,028
Резерви за обработка за штети	1,274,718	172,768
Бруто резерви за штети дел за реосигурување	33,543,161	(4,762,591)
Бруто реализирани регресни побарувања	(8,044,582)	(7,582,860)
Бруто исплатени штети дел за соосигурување	(5,081,809)	(1,509,302)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(13,549,461)	(10,638,014)
	<b>296,854,371</b>	<b>349,519,690</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2020	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурува ње	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурува ње	Бруто исплатени штети дел за реосигурува ње	Вкупно
Автоодговорност	163,869,065	2,805,928	23,524,233	943,357	-	(6,130,932)	-	-	185,011,651
Каско	46,820,869	3,217,778	2,629,358	212,470	-	(1,913,650)	-	-	50,966,825
Имот	25,928,928	(26,436,310)	(1,472,791)	(106,644)	17,958,299	-	(5,081,809)	(11,595,149)	(805,476)
Одговорност	110,244	2,594,376	(187,799)	12,033	(2,735,668)	-	-	(21,047)	(227,861)
Незгода	33,347,616	6,112,458	(151,522)	224,705	-	-	-	-	39,533,257
Зелена карта	34,704,190	(37,723,929)	(2,491,000)	(42,829)	17,493,090	-	-	-	11,939,522
Гранично осигурување	53,509	(28,388)	(31,120)	(292)	-	-	-	-	(6,291)
Патничко осигурување	3,307,288	(482,310)	(278,392)	(3,779)	-	-	-	-	2,542,807
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	4,562,611	240,386	657,442	37,063	-	-	-	-	5,497,502
Финансиски загуби	2,956,647	-	-	-	-	-	-	(1,928,055)	1,028,592
ЦМР	1,846,435	(589,078)	219,549	(4,552)	-	-	-	-	1,472,354
Транспорт	21,326	(827,440)	(117,813)	3,186	827,440	-	-	(5,210)	(98,511)
	<u>317,528,728</u>	<u>(51,116,529)</u>	<u>22,300,145</u>	<u>1,274,718</u>	<u>33,543,161</u>	<u>(8,044,582)</u>	<u>(5,081,809)</u>	<u>(13,549,461)</u>	<u>296,854,371</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ - продолжение**

За годината што завршува на 31 декември 2019	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурува ње	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурува ње	Бруто исплатени штети дел за реосигурува ње	Вкупно
Автоодговорност	190,751,708	(5,693,660)	12,004,754	225,184	-	(7,582,860)	-	-	189,705,126
Каско	45,746,319	(5,282,959)	(2,942,751)	(47,840)	-	-	-	-	37,472,769
Имот	15,104,703	(6,000,593)	(4,379)	(78,636)	(4,762,591)	-	(1,509,302)	(6,818,619)	(4,069,417)
Одговорност	6,979,289	356,687	(395,258)	(193)	-	-	-	(692,394)	6,248,131
Незгода	45,918,204	(166,092)	3,221,596	30,996	-	-	-	-	49,004,704
Зелена карта	36,305,860	29,248,137	5,552,099	109,372	-	-	-	-	71,215,468
Гранично осигурување	1,998	-	28,607	1,823	-	-	-	-	32,428
Патничко осигурување	3,361,756	(1,026,353)	(713,228)	(47,273)	-	-	-	-	1,574,902
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	2,656,327	249,476	192,874	-	-	-	-	-	3,098,677
Стока во транспорт	3,974,740	(5,460,886)	(129,286)	(20,665)	-	-	-	(3,127,001)	(4,763,098)
	<u>350,800,904</u>	<u>6,223,757</u>	<u>16,815,028</u>	<u>172,768</u>	<u>(4,762,591)</u>	<u>(7,582,860)</u>	<u>(1,509,302)</u>	<u>(10,638,014)</u>	<u>349,519,690</u>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 7. ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од соосигурување и реосигурување	8,292,467	22,160,001
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	9,330,259	11,476,355
Приходи од НБО (НН и НО) возила	528,900	734,925
Останато	<u>1,892,486</u>	<u>3,164,665</u>
	11,751,645	15,375,945
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	7,344,960	1,224,396
Наплатени казни и пенали	112	415
Останати приходи	<u>2,621,067</u>	<u>2,678,639</u>
	<u>9,966,139</u>	<u>3,903,450</u>
	<u>30,010,251</u>	<u>41,439,396</u>

## 8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	41,423,426	45,081,951
Бруто провизии за застапници во осигурување	57,000,850	51,689,738
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	<u>95,451,647</u>	<u>61,136,122</u>
	<u>193,875,923</u>	<u>157,907,811</u>

## 9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Трошоци за маркетинг и пропаганда	7,952,342	6,445,328
Трошоци за репрезентација	<u>2,336,072</u>	<u>3,292,085</u>
	<u>10,288,414</u>	<u>9,737,413</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	66,421,053	70,649,606
Даноци и придонеси од плати	34,088,008	37,122,089
Останати придонеси за вработени согласно закон	<u>1,759,959</u>	<u>1,787,330</u>
Вкупно трошоци за бруто плати:	102,269,020	109,559,025
Трошоци за договор за дело	<u>1,435,499</u>	<u>2,189,025</u>
	<u><u>103,704,519</u></u>	<u><u>111,748,050</u></u>

#### 11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Трошоци по основ на противпожарен придонес	3,548,386	3,707,801
Трошоци по основ на придонес за безбедност	9,272,102	8,893,834
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	6,165,840	3,413,090
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	6,422,578	5,765,100
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	5,339,043	5,421,261
Трошоци по основ на штети за посредување	<u>20,540,340</u>	<u>19,581,554</u>
	<u><u>51,288,289</u></u>	<u><u>46,782,640</u></u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Трошоци за наемнини	12,874,564	12,090,363
Трошоци за услуги за одржување	2,756,689	3,287,759
Канцелариски материјали	3,203,864	3,061,085
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	4,299,257	4,407,006
Трошоци за комунални услуги	2,983,680	2,957,844
Трошоци од резервирања	7,977,678	2,985,672
Трошоци за правни услуги	3,951,945	3,785,729
Банкарски услуги	2,188,856	2,193,911
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	981,869	1,070,919
Потрошено гориво	1,402,733	1,473,481
Трошоци за останати услуги - преводи	596,164	651,565
Трошоци за резерви делови	824,089	734,165
Отпис на ситен инвентар	-	1,948,738
Трошоци за весници и списанија	1,093,664	816,147
Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања	349,407	1,712,272
Трошоци за стручно усовршување	405,103	144,405
Трошоци за даноци и такси	5,164,550	1,448,753
Трошоци за раководење	2,937,319	1,335,887
Останати трошоци	16,167,644	15,344,854
	<b>70,159,075</b>	<b>61,450,555</b>

## 13. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од камати	17,407,958	13,779,858
Приходи од дисконт на обврзници	199,029	-
Расходи за камати	236	931
	<b>17,607,223</b>	<b>13,780,789</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 14. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Позитивни курсни разлики	726,050	599,344
Негативни курсни разлики	<u>(589,806)</u>	<u>(929,020)</u>
	<u>136,244</u>	<u>(329,676)</u>

#### 15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка пред оданочување	24,599,172	(27,272,230)
Непризнаени расходи за даночни цели	46,924,067	28,453,823
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	71,523,239	1,181,593
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	18,583	67,709
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>7,150,466</u>	<u>111,388</u>
Ефективна даночна стапка	<u>29.07%</u>	<u>-0.41%</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2020	58,123,146	26,618,914	6,963,057	11,956,538	103,661,655
Набавки	-	2,737,387	-	15,963,671	18,701,058
Продажби	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2020	<u>58,123,146</u>	<u>29,356,301</u>	<u>6,963,057</u>	<u>27,920,209</u>	<u>122,362,713</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2020	17,435,043	23,897,691	4,314,982	10,439,811	56,087,527
Трошок за годината	1,453,079	3,137,395	924,160	2,247,851	7,762,485
Останато	-	-	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2020	<u>18,888,122</u>	<u>27,035,086</u>	<u>5,239,142</u>	<u>12,687,662</u>	<u>63,850,012</u>
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2020	<u>39,235,024</u>	<u>2,321,215</u>	<u>1,723,915</u>	<u>15,232,547</u>	<u>58,512,701</u>
- 31 декември, 2019	<u>40,688,103</u>	<u>2,721,223</u>	<u>2,648,075</u>	<u>1,516,727</u>	<u>47,574,128</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутрери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2019	58,123,146	21,678,359	6,748,437	11,956,538	98,506,480
Набавки	-	4,940,555	492,000	-	5,432,555
Продажби	-	-	(277,380)	-	(277,380)
Состојба на 31 декември, 2019	<u>58,123,146</u>	<u>26,618,914</u>	<u>6,963,057</u>	<u>11,956,538</u>	<u>103,661,655</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2019	15,981,961	21,396,976	3,454,030	8,595,425	49,428,392
Трошок за годината	1,453,082	2,472,936	1,138,332	1,844,386	6,908,736
Останато	-	27,779	-	-	27,779
Отуѓувања	-	-	(277,380)	-	(277,380)
Состојба на 31 декември, 2019	<u>17,435,043</u>	<u>23,897,691</u>	<u>4,314,982</u>	<u>10,439,811</u>	<u>56,087,527</u>
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2019	<u>40,688,103</u>	<u>2,721,223</u>	<u>2,648,075</u>	<u>1,516,727</u>	<u>47,574,128</u>
- 31 декември, 2018	<u>42,141,185</u>	<u>281,383</u>	<u>3,294,407</u>	<u>3,361,113</u>	<u>49,078,088</u>

На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

### *Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста*

На 31 декември 2020 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 9,048,775 денари (2019: 13,862,638 денари). Амортизацијата за тековната година изнесува 326,120 денари (2019: 355,455). Во текот на 2019 година Друштвото продаден еден објект (стан) со нето сегашна вредност од 4,487,743 денари и оствари капитална загуба од 8,656 денари (2019: добивка од 233,454 денари). На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Вложувања во изнајмени објекти		Вкупно
	Софтвер		
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1 јануари, 2020	5,970,811	3,261,701	9,232,512
Набавки	-	73,239	73,239
Состојба на 31 декември, 2020	<u>5,970,811</u>	<u>3,334,940</u>	<u>9,305,751</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>			
Состојба на 1 јануари, 2020	566,695	3,261,701	3,828,396
Трошок за годината	-	-	-
Останато	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2020	<u>566,695</u>	<u>3,261,701</u>	<u>3,828,396</u>
<b>Нето сметководствена вредност на:</b>			
- 31 декември, 2020	<u>5,404,116</u>	<u>73,239</u>	<u>5,477,355</u>
- 31 декември, 2019	<u>5,404,116</u>	<u>-</u>	<u>5,404,116</u>
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1 јануари, 2019	5,970,811	3,261,701	9,232,512
Набавки	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2019	<u>5,970,811</u>	<u>3,261,701</u>	<u>9,232,512</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>			
Состојба на 1 јануари, 2019	1,928,746	3,261,701	5,190,447
Трошок за годината	-	-	-
Останато	(1,362,051)	-	(1,362,051)
Состојба на 31 декември, 2019	<u>566,695</u>	<u>3,261,701</u>	<u>3,828,396</u>
<b>Нето сметководствена вредност на:</b>			
- 31 декември, 2019	<u>5,404,116</u>	<u>-</u>	<u>5,404,116</u>
- 31 декември, 2018	<u>4,042,065</u>	<u>-</u>	<u>4,042,065</u>

На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	252,892,283	244,524,669
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	<u>264,047</u>	<u>6,016,386</u>
	<u>253,156,330</u>	<u>250,541,055</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 253,156,330 денари (2019: 250,524,669 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 2.2% до 5.1% (2019: од 2.1% до 5.6%)

#### 18.A). ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2020 година, од промена на објективната вредност, изнесува 14,595 денари.

#### 19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување на Република Македонија	23,788,512	20,362,630
Депозити во домашни банки	<u>406,623,131</u>	<u>395,153,788</u>
	<u>430,411,643</u>	<u>415,516,418</u>

На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2019: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.01% до 3.0% (2019: 0.01% до 3%)

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2020 година 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања за премии за осигурување	373,397,284	438,541,717
Исправка на вредноста	(117,966,996)	(161,969,598)
	<u>255,430,288</u>	<u>276,572,119</u>

Движење на исправката на вредност

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	161,969,598	158,783,358
Трошок за годината, нето од ослободување	(7,918,296)	20,758,678
Отпис на побарувања	36,084,306	17,572,438
на 31 декември	<u>117,966,996</u>	<u>161,969,598</u>

Во текот на 2020 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 20,649 денари (2019: 67,709 денари).

## 21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања по основ на камати	14,563,994	7,575,546
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	22,877,105	11,996,393
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	3,796,028	4,568,829
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,218,107	3,230,293
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	784,204	1,247,749
Побарувања од вработени	355,347	436,365
Побарувања по основ на дадени аванси	1,061,614	1,425,312
Останати побарувања	2,121,121	650,682
	<u>46,777,520</u>	<u>31,131,169</u>

### 21.А) ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	118,783,271	97,647,672
Зголемување	16,910,310	21,135,599
на 31 декември	<u>135,693,581</u>	<u>118,783,271</u>

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Сметки во банки:		
- во денари	19,711,043	14,795,876
- во странска валута	939,427	1,179,219
Пари во благајна:		
- во денари	79	5,012
- во странска валута	-	-
	<u>20,650,549</u>	<u>15,980,107</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 23. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Преносна премија	397,149,989	403,896,524
Преносна премија за реосигурување	(9,614,213)	(61,237,538)
	<b>387,535,776</b>	<b>342,658,986</b>

#### *Движење на резервирањата за преносната премија*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
На 1 јануари	342,658,986	318,610,965
Пренесена премија	(6,746,535)	25,535,976
Пренесена премија за реосигурување	51,623,325	(1,487,955)
На 31 декември	<b>387,535,776</b>	<b>342,658,986</b>

#### *Пренесена премија по класи на осигурување*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Автоодговорност	244,094,356	194,904,372
Каско	35,832,462	30,068,965
Осигурување на имот	32,596,879	73,797,343
Осигурување на патници	590,764	792,643
Лични незгоди	25,351,378	26,852,340
Зелен картон	38,314,872	51,319,755
Гранични полиси	426,835	529,759
Патничко осигурување	1,401,613	3,636,163
Одговорност	9,278,094	12,088,232
Здравствено осигурување	5,192,229	3,814,729
Транспорт	1,553,788	415,875
ЦМР-превоз на стока	2,092,109	1,751,348
Финансиски загуби	424,610	3,925,000
	<b>397,149,989</b>	<b>403,896,524</b>

#### *Пренесена премија за реосигурување/соосигурување по класи на осигурување*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Транспорт - реосигурување	553,480	142,897
Имот - реосигурување	732,953	38,651,879
Имот - соосигурување	3,672,056	13,973,592
Незгода	1,263,600	1,283,040
ЦМР	1,428	-
Одговорност - реосигурување	3,390,696	7,186,130
Вкупно	<b>9,614,213</b>	<b>61,237,538</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Настанати, пријавени и неисплатени штети	183,392,442	234,508,971
Настанати непријавени штети	139,331,131	117,030,986
Резерви за обработка на штети	4,625,954	3,351,236
Бруто резерви за штети во реосигурување	<u>(7,253,302)</u>	<u>(40,796,463)</u>
	<u>320,096,225</u>	<u>314,094,730</u>

**Движење на резервирањата на штети**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	314,094,730	294,499,759
Настанати, пријавени и неисплатени штети	(51,116,529)	7,216,929
Настанати непријавени штети	22,300,145	16,946,575
Резерви за обработка на штети	1,274,718	194,058
Промени во бруто резервите за штети во реосигурување	<u>33,543,161</u>	<u>(4,762,591)</u>
На 31 декември	<u>320,096,225</u>	<u>314,094,730</u>

**Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	108,596,346	105,790,418
Каско	12,911,892	9,694,114
Имот	5,053,395	31,489,705
ЦМР-стока во транспорт	347,208	936,286
Транспорт	137,344	964,784
Незгода	15,103,257	8,990,799
Зелена карта	27,126,878	64,850,807
Гранично осигурување	-	28,388
Одговорност	12,915,290	10,320,914
Патничко осигурување	492,235	974,545
Приватно здравствено	708,597	468,211
	<u>183,392,442</u>	<u>234,508,971</u>

**Настанати непријавени штети по класи на осигурување**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	95,247,311	71,723,078
Каско	(4,082,589)	(6,711,947)
Имот	252,669	1,725,460
Одговорност	1,511,349	1,699,148
Незгода	16,129,453	16,280,975
Зелена карта	28,748,921	31,239,921
Гранично осигурување	189,699	220,819
ЦМР-стока во транспорт	347,208	127,659
Транспорт	13,734	131,547
Патничко осигурување	123,060	401,452
Здравствено осигурување	<u>850,316</u>	<u>192,874</u>
	<u>139,331,131</u>	<u>117,030,986</u>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)****Резерви за обработка на штети**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	3,074,551	2,131,194
Каско	227,381	14,911
Имот	79,801	186,445
Одговорност	72,133	60,100
Незгода	618,964	394,259
Зелена карта	437,625	480,454
Гранично осигурување	5,370	5,662
ЦМР-стока во транспорт	8,054	12,606
Транспорт	3,186	-
Патничко осигурување	40,536	44,315
Здравствено осигурување	58,353	21,290
	<u>4,625,954</u>	<u>3,351,236</u>

**25. ОБВРСКИ**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила	5,892,567	1,550,638
Обврски по основ на провизија	11,829,180	11,874,114
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	2,862,333	2,270,769
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	7,861,859	6,846,397
Обврски по основ на нето плати	4,903,712	4,033,263
Обврски по основ на придонеси од плати	2,888,731	3,114,229
Обврски за даноци од плати	625,548	862,039
	<u>36,863,930</u>	<u>30,551,449</u>
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	30,374,030	36,674,448
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41,781	218,759
	<u>30,415,811</u>	<u>36,893,207</u>
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	2,153,459	16,608,886
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	61,298,914	78,185,313
	<u>63,452,373</u>	<u>94,794,199</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

### Акционерски капитал

На 31 декември 2020 и 2019 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2019: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

Број на акции	Број на акции		Износ	
	2020	2019	2020	2019
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	1	1	98,100	98,100
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.

### Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

### **Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови**

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

#### *Осигурување на возила*

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

#### *Осигурување на имот*

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2020 и 2019 година.

Табела на најзначајни реосигурувачи:

	2020	31 декември 2019
УНИКА РЕ АГ	33,782,154	17,985,705
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	10,257,095	43,813,470
АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС	3,517,274	4,933,367
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	3,319,674	0
АИГ УК ЛИМИТЕД - ЛОНДОН	2,112,392	243,089
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	1,498,124	934,091
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	1,474,502	0
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	1,220,581	2,546,615
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ГЕРМАНИЈА	1,154,900	2,175,665

### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2020 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 712,128,182 денари (2019: 657,854,337 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Усогласеност на средствата и обврските

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Средства</b>		
Парични средства на банкарските сметки	19,431,582	14,532,239
Банкарски сметки и депозити во банки	404,371,168	392,781,043
Хартии од вредност што ги издадени од РМ или НБРМ	253,156,330	250,541,055
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	4,014,530	-
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО	31,154,572	-
Др.Резерви согласно Правилник од АСО	-	-
<b>Вкупно вложени средства од техничките резерви</b>	<u>712,128,182</u>	<u>657,854,337</u>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	724,499,516	758,787,717
Дел за реосигурителот	(16,867,515)	(102,034,001)
<b>Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)</b>	<u>707,632,001</u>	<u>656,753,716</u>
<b>Усогласеност на средствата и обврските</b>	<u>4,496,181</u>	<u>1,100,621</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2020 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.73% (2019: 2.21%), депозити во банки изнесуваат 56.78% (2019: 59.71%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 35.55% (2019: 38.08%). Остатокот од паричните средства на банкарски сметки во износ од 1,218,967 денари (2019: 1,447,868 денари), како и остатокот од Депозитите во банки во износ од 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 денари) се однесуваат на вложувања кои го покриваат капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- Други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)**

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	827,544,460	823,176,004
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	111,049,200	110,674,080
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	33,696,714	33,331,201
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	144,745,914	144,005,281
Бруто исплатени штети	7	317,528,728	350,800,904
Нето исплатени штети	8	298,897,458	338,653,588
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.94	0.97
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>	<b>10</b>	<b>136,252,823</b>	<b>139,018,755</b>
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	988,625,428	951,422,275
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	327,349,527	354,891,193
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	339,552,589	369,002,195
Бруто настанати штети (([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	325,474,122	312,437,091
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	84,623,272	81,233,644
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	84,623,272	81,233,644
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>	<b>21</b>	<b>79,657,929</b>	<b>78,420,735</b>
<b>Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))</b>	<b>22</b>	<b>136,252,823</b>	<b>139,018,755</b>

МС\_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	136,252,823	139,018,755

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)**

	Ознака	Износ
		100
<b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>	<b>I</b>	<b>352,613,055</b>
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	89,384,724
Пренесена нераспределена добивка	I4	84,702,705
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,477,355
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	0
<b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>	<b>II</b>	<b>0</b>
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
<b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>	<b>III</b>	<b>352,613,055</b>
<b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>	<b>IV</b>	<b>0</b>
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
<b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>	<b>V</b>	<b>352,613,055</b>

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	136,252,823
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	352,613,055
Гарантен фонд*	VI4	185,082,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	167,531,055
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	216,360,232
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

\*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност..

*Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2020 и 2019 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### 29.1 Категории на финансиски инструменти

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	23,788,512	20,362,630
Дадени депозити	406,623,131	395,153,788
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	253,156,330	250,541,055
Побарувања за премии	255,430,288	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	<u>20,650,549</u>	<u>15,980,107</u>
	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>
	-	-
<b>Финансиски обврски</b>		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>
	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>

### 29.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

### 29.3. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

### 29.4. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирани сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2020 и 2019:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.4. Управување со девизен ризик (продолжение)

31 Декември 2020

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	ВКУПНО
1	2	3	4	5	8
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>880,491,058</b>	<b>356,346,118</b>	<b>75,682</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Нематеријални средства	002	5,477,355	0	0	5,477,355
2. Вложувања	003	441,190,589	309,908,260	0	751,098,849
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	16,867,515	0	16,867,515
5. Одложени и тековни даночни средства	006	872,071	0	0	872,071
6. Поборувања	007	273,501,210	28,706,598	0	302,207,808
7. Останати средства	008	23,756,252	863,745	75,682	24,695,679
8. Активни временски разграничувања	009	135,693,581	0	0	135,693,581
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>838,814,341</b>	<b>398,098,517</b>	<b>0</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Капитал и резерви	011	102,151,411	273,387,705	0	375,539,116
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	667,530,262	56,969,254	0	724,499,516
5. Останати резерви	015	3,388,913	0	0	3,388,913
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	2,753,199	0	0	2,753,199
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	62,990,556	67,741,558	0	130,732,114
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>020</b>	<b>41,676,717</b>	<b>-41,752,399</b>	<b>75,682</b>	<b>0</b>

31 Декември 2019

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	ВКУПНО
1	2	3	4	5	8
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>804,774,661</b>	<b>477,733,366</b>	<b>28,000</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Нематеријални средства	002	5,404,116	0	0	5,404,116
2. Вложувања	003	363,019,959	359,104,982	0	722,124,941
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	102,034,001	0	102,034,001
5. Одложени и тековни даночни средства	006	5,137,005	0	0	5,137,005
6. Поборувања	007	292,260,123	15,443,165	0	307,703,288
7. Останати средства	008	20,170,187	1,151,218	28,000	21,349,405
8. Активни временски разграничувања	009	118,783,271	0	0	118,783,271
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>828,696,878</b>	<b>453,839,149</b>	<b>0</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Капитал и резерви	011	84,702,705	273,387,705	0	358,090,410
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	660,796,223	97,991,494	0	758,787,717
5. Останати резерви	015	3,054,528	0	0	3,054,528
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	364,517	0	0	364,517
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	79,778,905	82,459,950	0	162,238,855
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>020</b>	<b>-23,922,217</b>	<b>23,894,217</b>	<b>28,000</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.4. Управување со девизен ризик (продолжение)

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1%		Намалување од 1%	
	31 декември, 2020	31 декември, 2019	31 декември, 2020	31 декември, 2019
ЕУР	417,524	(238,942)	(417,524)	238,942
УСД	(757)	(280)	757	280

### 29.5. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	2020	2019
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	23,788,512	20,362,630
Побарувања за премии	255,430,288	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	79	5,012
	<u>326,868,470</u>	<u>333,207,935</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	<u>253,156,330</u>	<u>250,541,055</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Долгорочни депозити	406,623,131	395,153,788
Парични средства	20,650,470	15,975,095
	<u>427,273,601</u>	<u>411,128,883</u>
	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	136,874,226	165,657,900
	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## **29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

### **29.5. Управување со каматниот ризик (продолжение)**

#### *Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била повисока, односно пониска, за 8,545,472 денари (2019: 8,222,578 денари).

### **29.6. Управување со ликвидносниот ризик**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2020 година

31 декември 2020

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>590,724,554</b>	<b>129,104,399</b>	<b>282,950,776</b>	<b>128,574,823</b>	<b>30,598,251</b>	<b>0</b>	<b>74,960,055</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	5,477,355	0	0	0	5,477,355
2. Вложувања	003	114,433,030	129,104,399	278,905,646	123,097,468	30,598,251	0	74,960,055	751,098,849
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	16,867,515	0	0	0	0	0	0	16,867,515
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	872,071	0	0	0	0	0	0	872,071
6. Побарувања	007	302,207,808	0	0	0	0	0	0	302,207,808
7. Останати средства	008	20,650,549	0	4,045,130	0	0	0	0	24,695,679
8. Активни временски разграничувања	009	135,693,581	0	0	0	0	0	0	135,693,581
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>695,543,716</b>	<b>128,743,161</b>	<b>29,198,906</b>	<b>189,872,155</b>	<b>6,438,730</b>	<b>2,194,863</b>	<b>184,921,327</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Капитал и резерви	011	17,448,706	0	0	174,087,429	0	0	184,002,981	375,539,116
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	544,553,843	128,575,711	29,142,996	15,448,764	5,708,795	1,069,407	0	724,499,516
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Останати резерви	015	55,854	167,450	55,910	335,962	729,935	1,125,456	918,346	3,388,913
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	2,753,199	0	0	0	0	0	0	2,753,199
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	130,732,114	0	0	0	0	0	0	130,732,114
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>-104,819,162</b>	<b>361,238</b>	<b>253,751,870</b>	<b>-61,297,332</b>	<b>24,159,521</b>	<b>-2,194,863</b>	<b>-109,961,272</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

#### Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2019 година

31 декември 2019

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>780,231,608</b>	<b>86,009,244</b>	<b>220,618,564</b>	<b>137,656,107</b>	<b>3,469,763</b>	<b>0</b>	<b>54,550,741</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	5,404,116	0	0	0	5,404,116
2. Вложувања	003	232,110,663	86,009,244	213,732,539	132,251,991	3,469,763	0	54,550,741	722,124,941
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	102,034,001	0	0	0	0	0	0	102,034,001
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	5,137,005	0	0	0	0	0	0	5,137,005
6. Побарувања	007	307,703,288	0	0	0	0	0	0	307,703,288
7. Останати средства	008	14,463,380	0	6,886,025	0	0	0	0	21,349,405
8. Активни временски разграничувања	009	118,783,271	0	0	0	0	0	0	118,783,271
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>787,065,060</b>	<b>150,173,260</b>	<b>29,959,908</b>	<b>125,842,621</b>	<b>4,471,207</b>	<b>1,020,990</b>	<b>184,002,981</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Капитал и резерви	011	62,001,106	0	0	112,086,323	0	0	184,002,981	358,090,410
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	559,406,054	150,173,260	29,959,908	13,756,298	4,471,207	1,020,990	0	758,787,717
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Останати резерви	015	3,054,528	0	0	0	0	0	0	3,054,528
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	364,517	0	0	0	0	0	0	364,517
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	162,238,855	0	0	0	0	0	0	162,238,855
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>-6,833,452</b>	<b>-64,164,016</b>	<b>190,658,656</b>	<b>11,813,486</b>	<b>-1,001,444</b>	<b>-1,020,990</b>	<b>-129,452,240</b>	<b>0</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.7. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар).

Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 3.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување.

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември е како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	31 декември, 2020		31 декември, 2019	
	Сметковод. Вредност	Објективна вредност	Сметковод. Вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група				
- подружници	23,788,512	23,788,512	20,362,630	20,362,630
Дадени депозити	406,623,131	406,623,131	395,153,788	395,153,788
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање				
Побарувања за премии	253,156,330	253,156,330	250,541,055	250,541,055
Други побарувања	255,430,288	255,430,288	276,572,119	276,572,119
Пари и парични еквиваленти	47,649,591	47,649,591	36,268,174	36,268,174
	20,650,549	20,650,549	15,980,107	15,980,107
	<u>1,007,298,401</u>	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>	<u>994,877,873</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски кон добавувачи и други обврски				
	<u>136,874,226</u>	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>	<u>165,657,900</u>
	<u>136,874,226</u>	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>	<u>165,657,900</u>

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.8. Управување со кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

#### Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	23,788,512	20,362,630
Дадени депозити	406,623,131	395,153,788
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	253,156,330	250,541,055
Побарувања за премии	255,430,288	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	20,650,549	15,980,107
	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 30.09% (2019: 31.45%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 40.37% (2019: 39.72%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2020 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.9. Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

#### УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2020 е како што следи:

	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредност</u>	<u>Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	90,925,920	-	90,925,920
Доспеани, но не оштетени побарувања	64,395,878	-	64,395,878
Доспеани и оштетени побарувања	218,075,486	(117,966,996)	100,108,490
	<u>373,397,284</u>	<u>(117,966,996)</u>	<u>255,430,288</u>

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2019 е како што следи:

	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредност</u>	<u>Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	131,026,286	-	131,026,286
Доспеани, но не оштетени побарувања	45,997,667	-	45,997,667
Доспеани и оштетени побарувања	261,517,764	(161,969,598)	99,548,166
	<u>438,541,717</u>	<u>(161,969,598)</u>	<u>276,572,119</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.9. Управување со кредитниот ризик

#### **Исправка на побарувања од купувачи**

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на новата класификација на 31 декември 2020 година и според старата класификација на 31 декември 2019 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е

#### **СТАРΟΣНА СТРУКТУРА НА ДОСПЕАНИ ПОБАРУВАЊА**

	<b>2020</b>
До 90 дена	64,395,878
91-120 дена	50,770,709
121-180 дена	34,542,930
181-330 дена	11,293,844
331-425 дена	3,501,007
Над 425 дена	-
	<b>164,504,368</b>
Недоспеани	90,925,920
	<b>2019</b>
До 30 дена	45,997,667
31-60 дена	48,121,595
61-120 дена	29,578,702
121-270 дена	18,304,307
271-365 дена	3,543,562
Над 365 дена	-
	<b>145,545,833</b>
Недоспеани	131,026,286

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 30. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

#### **Продукти, услуги и главни потрошувачи**

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

#### **Географски области**

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

#### **Приход од сегменти**

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
<b>2020</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	827,544,460	-	827,544,460
Приходи од вложувања	18,333,037	-	18,333,037
Не-тековни средства *	73,038,831	-	73,038,831
Приходи од провизија од реосигурување	-	8,292,467	8,292,467
<b>2019</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	823,176,004	-	823,176,004
Приходи од вложувања	14,379,202	-	14,379,202
Не-тековни средства *	66,840,882	-	66,840,882
Приходи од провизија од реосигурување	-	22,160,001	22,160,001

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 31. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2020 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од -27,383,618 денари (2019: загуба од 27,383,618 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2020 година од 1,881 (2019: 1,881), пресметано како што следува:

#### *Добивка расположива за имателите на обични акции*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>17,448,706</u>	<u>-27,383,618</u>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b>		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна /разводната (загуба)/добивка по акција (во денари)	<u>9,276</u>	<u>-14,558</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Побарувања:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,206,810	1,715,012
UNIQA Austria	-	625,172
Uniqa Re AG	-	5,383,740
Uniqa Lajf AD Skopje	3,000	2,000
Uniqa Re Lichtenstein AG	11,296,192	4,668,422
Uniqa Bulgaria	-	517,163
Uniqa Romania	12,339	12,297
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	283,561	660,266
<b>Обврски:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,007,645	1,804,234
UNIQA Austria	4,547,218	2,580,168
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	151	33,796
Uniqa Re AG	33,782,154	17,985,705
Uniqa IT Services GMBH	58,856	286,492
Uniqa Re Lichtenstein AG	10,257,095	43,813,470
Uniqa Croatia	-	29,730
Uniqa Serbia	-	25,517
Uniqa Bulgaria	1,474,502	-
Uniqa Lajf AD Skopje	1,000,000	1,013,570
<b>Приходи:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	334,662	1,300,523
Uniqa Lajf AD Skopje	114,499	98,095
Uniqa Romania	12,339	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	13,212,122	6,736,956
Uniqa A.S. Praga	-	76,404
Uniqa Serbia	84,942	-
Uniqa Bulgaria	504,360	539,778
Uniqa Montenegro	-	299,846
Uniqa Bosnia and Herzegovina	366,967	-
UNIQA Austria	-	886,670
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	591,134	370,685
<b>Трошоци:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,422,231	3,107,631
UNIQA Austria	6,884,308	6,392,499
Uniqa Re AG	21,966,376	18,387,334
Uniqa IT Services GMBH	1,179,775	939,976
Uniqa Lajf AD Skopje	1,347,718	-
Uniqa Romania	125,812	79,212
Uniqa Serbia	1,254,005	1,813,406
Uniqa Croatia	596,514	177,838
Uniqa Bulgaria	3,590,488	1,271,466
Uniqa Montenegro	443,199	532,913
Uniqa Czech Republic	174,353	-
Uniqa Poland	1,276,803	-
Uniqa Hungary	199,927	268,916
Uniqa Bosnia and Herzegovina	52,909	35,883
Uniqa Re Lichtenstein AG	10,376,139	37,220,085
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	525,636	579,569



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

#### Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на раководството и на членовите на Управниот Одбор се како што следува:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Краткорочни користи за членовите на УО	<u>7,216,486</u>	<u>8,009,775</u>
	<u>7,216,486</u>	<u>8,009,775</u>

### 33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### Судски спорови

На 31 декември 2020 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 72,635,407 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 150,756,683 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 55,707,914 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

#### Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2020 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 34. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
<i>Незгода</i>	<i>01</i>	64,66	64,64
<i>Здравствено</i>	<i>02</i>	40,45	40,45
<i>Каско</i>	<i>03</i>	80,03	80,03
<i>Карго</i>	<i>07</i>	-1,50	-9,10
<i>Имот пожар</i>	<i>08</i>	-9,67	-5,73
<i>Имот останато</i>	<i>09</i>	9,24	4,51
<i>Имот пожар + останато</i>	<i>08+09</i>	0,08	-0,87
<i>АО</i>	<i>10</i>	41,55	36,82
<i>Општа одговорност</i>	<i>13</i>	-1,80	8,36
<i>Туристичка помош</i>	<i>18</i>	28,95	28,95
Вкупно		41,65	33,72

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 35. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

На 31 Декември 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување донесе нов правилник за пресметка на технички резерви, кој стапува на сила почнувајќи од 01.01.2021 година, со кој се исклучуваат наплатените регреси од пресметката на нивото на техничките резерви.

Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од промените во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за трошоците за стекнување.

По 31 декември 2020 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

### 36. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година, се следните:

	<b>31 декември 2020</b>	<b>31 декември 2019</b>
ЕУР	61.6940	61.4856

## ПРИЛОГ 1-ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 05896100

Целосно име: Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	5.404.116,00			5.477.355,00
<b>3</b>	-- Останати нематеријални средства	5.404.116,00			5.477.355,00
<b>4</b>	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	47.574.128,00			58.512.701,00
<b>5</b>	-- Недвижности (006+007)	42.204.830,00			54.467.571,00
<b>7</b>	-- Градежни објекти	42.204.830,00			54.467.571,00
<b>8</b>	-- Постројки и опрема	2.721.222,00			2.321.214,00
<b>9</b>	-- Транспортни средства	2.648.076,00			1.723.916,00
<b>13</b>	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	679.920.111,00			696.631.278,00
<b>14</b>	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	13.862.638,00			9.048.775,00
<b>15</b>	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	20.362.630,00			23.788.512,00
<b>20</b>	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	20.362.630,00			23.788.512,00
<b>21</b>	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	645.694.843,00			663.793.991,00
<b>22</b>	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	250.541.055,00			257.170.860,00
<b>23</b>	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	250.541.055,00			253.156.330,00
<b>24</b>	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	6.016.386,00			264.047,00
<b>25</b>	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	244.524.669,00			252.892.283,00
<b>26</b>	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)				4.014.530,00

<b>29</b>	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти			4.014.530,00
<b>35</b>	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	395.153.788,00		406.623.131,00
<b>36</b>	-- Депозити	395.153.788,00		406.623.131,00
<b>42</b>	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	102.034.001,00		16.867.515,00
<b>43</b>	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	61.237.538,00		9.614.213,00
<b>46</b>	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	40.796.463,00		7.253.302,00
<b>51</b>	-- Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	312.840.293,00		303.079.879,00
<b>52</b>	-- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	276.572.119,00		255.430.288,00
<b>53</b>	-- Побарувања од осигуреници	276.572.119,00		255.430.288,00
<b>56</b>	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	7.799.122,00		5.014.135,00
<b>57</b>	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	28.469.052,00		42.635.456,00
<b>58</b>	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	14.669.454,00		24.722.923,00
<b>59</b>	-- Побарувања по основ на вложувања	7.575.546,00		14.563.994,00
<b>60</b>	-- Тековни даночни средства	5.137.005,00		872.071,00
<b>61</b>	-- Останати побарувања	1.087.047,00		2.476.468,00
<b>62</b>	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	15.980.107,00		20.650.549,00
<b>65</b>	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	118.783.271,00		135.693.581,00
<b>66</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.282.536.027,00		1.236.912.858,00
<b>67</b>	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	166.791.289,00		202.757.184,00
<b>68</b>	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	358.090.410,00		375.539.116,00
<b>69</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.002.981,00		184.002.981,00
<b>74</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)	89.384.724,00		89.384.724,00
<b>75</b>	-- Законски резерви	89.384.724,00		89.384.724,00
<b>79</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	112.086.323,00		84.702.705,00
<b>81</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД			17.448.706,00
<b>82</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	27.383.618,00		
<b>86</b>	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	758.787.717,00		724.499.516,00
<b>87</b>	-- Бруто резерви за преносни премии	403.896.524,00		397.149.989,00
<b>89</b>	-- Бруто резерви за штети	354.891.193,00		327.349.527,00

<b>94</b>	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	3.054.528,00		3.388.913,00
<b>95</b>	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	3.054.528,00		3.388.913,00
<b>99</b>	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	162.603.372,00		133.485.313,00
<b>100</b>	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	36.893.207,00		30.415.811,00
<b>101</b>	-- Обврски спрема осигуреници	36.674.448,00		30.374.030,00
<b>103</b>	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	218.759,00		41.781,00
<b>104</b>	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	94.794.199,00		63.452.373,00
<b>105</b>	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	30.915.966,00		39.617.129,00
<b>107</b>	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	16.666.998,00		21.618.878,00
<b>108</b>	-- Обврски кон вработените	8.084.144,00		8.492.604,00
<b>109</b>	-- Тековни даночни обврски	364.517,00		2.753.199,00
<b>110</b>	-- Останати обврски	5.800.307,00		6.752.448,00
<b>113</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.282.536.027,00		1.236.912.858,00
<b>114</b>	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	166.791.289,00		202.757.184,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>201</b>	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	728.212.710,00			744.434.216,00
<b>202</b>	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	672.160.658,00			696.076.333,00
<b>203</b>	-- Бруто полисирана премија за осигурување	823.176.004,00			827.544.460,00
<b>206</b>	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	20.147.876,00			8.258.751,00
<b>207</b>	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	106.819.449,00			78.332.586,00
<b>208</b>	-- Промена во резервата за преносна премија	25.535.976,00			-6.746.535,00
<b>209</b>	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	1.953.601,00			-10.301.290,00
<b>210</b>	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	-465.646,00			-41.322.035,00

<b>211</b>	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	14.612.656,00			18.347.632,00
<b>219</b>	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	14.379.202,00			18.148.603,00
<b>220</b>	-- Приходи од камати	13.779.858,00			17.407.958,00
<b>221</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики	599.344,00			726.050,00
<b>223</b>	-- Нереализирани добивки од вложувања				14.595,00
<b>228</b>	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	233.454,00			199.029,00
<b>229</b>	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	233.454,00			
<b>231</b>	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	233.454,00			
<b>233</b>	-- Останати приходи од вложувања				199.029,00
<b>234</b>	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	37.535.946,00			20.044.112,00
<b>235</b>	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	3.903.450,00			9.966.139,00
<b>236</b>	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	755.484.940,00			719.835.044,00
<b>237</b>	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	350.665.699,00			296.854.371,00
<b>238</b>	-- Бруто исплатени штети	350.800.904,00			317.528.728,00
<b>239</b>	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	7.582.860,00			8.044.582,00
<b>240</b>	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	1.509.302,00			5.081.809,00
<b>241</b>	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	10.638.014,00			13.549.461,00
<b>242</b>	-- Промени во бруто резервите за штети	24.357.562,00			-27.541.666,00
<b>243</b>	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	-1.548.469,00			-4.955.800,00
<b>244</b>	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	6.311.060,00			-28.587.361,00
<b>258</b>	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	8.620.523,00			8.818.280,00
<b>259</b>	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)				0,00
<b>260</b>	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	8.620.523,00			8.818.280,00
<b>261</b>	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	326.616.966,00			368.880.106,00
<b>262</b>	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	210.341.408,00			245.274.587,00
<b>263</b>	-- Провизија	157.907.811,00			193.875.923,00



<b>264</b>	-- Останати трошоци	9.737.413,00			10.288.414,00
<b>265</b>	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-21.135.599,00			-16.910.310,00
<b>266</b>	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	63.831.783,00			58.020.560,00
<b>267</b>	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	116.275.558,00			123.605.519,00
<b>268</b>	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	6.908.736,00			7.762.485,00
<b>269</b>	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	45.727.242,00			44.248.460,00
<b>270</b>	-- Плати и надоместоци	29.063.926,00			28.151.887,00
<b>271</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.948.336,00			2.841.436,00
<b>272</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	11.927.650,00			11.495.178,00
<b>273</b>	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени				0,00
<b>274</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.787.330,00			1.759.959,00
<b>275</b>	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	2.189.025,00			1.435.499,00
<b>276</b>	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	61.450.555,00			70.159.075,00
<b>277</b>	-- Трошоци за услуги	35.173.617,00			42.171.226,00
<b>278</b>	-- Материјални трошоци	10.999.991,00			10.718.594,00
<b>279</b>	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	15.276.947,00			17.269.255,00
<b>280</b>	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.285.406,00			924.818,00
<b>287</b>	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.285.406,00			924.818,00
<b>288</b>	-- Расходи за камати	931,00			236,00
<b>289</b>	-- Расходи за курсни разлики	929.020,00			589.806,00
<b>294</b>	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања				8.656,00
<b>295</b>	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	355.455,00			326.120,00
<b>296</b>	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	355.455,00			326.120,00
<b>298</b>	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	46.782.640,00			51.288.289,00
<b>300</b>	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	46.782.640,00			51.288.289,00
<b>301</b>	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	21.513.706,00			-6.930.820,00

<b>302</b>	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	20.690.969,00			-7.938.945,00
<b>303</b>	-- Останати финансиски и други расходи	822.737,00			1.008.125,00
<b>306</b>	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)				24.599.172,00
<b>307</b>	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	27.272.230,00			
<b>310</b>	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)				24.599.172,00
<b>311</b>	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	27.272.230,00			
<b>312</b>	-- Данок на добивка	111.388,00			7.150.466,00
<b>315</b>	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)				17.448.706,00
<b>316</b>	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	27.383.618,00			
<b>317</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	136,00			138,00
<b>318</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>325</b>	-- Вкупна основна заработувачка по акција				9.276,00
<b>326</b>	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција				9.276,00
<b>329</b>	-- Добивка за годината				17.448.706,00
<b>330</b>	-- Загуба за годината	27.383.618,00			
<b>348</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)				17.448.706,00
<b>351</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	27.383.618,00			

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>613</b>	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	9.232.512,00			9.305.751,00
<b>615</b>	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.828.396,00			3.828.396,00
<b>616</b>	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	5.404.116,00			5.477.355,00
<b>625</b>	-- Набавна вредност на градежни објекти	70.079.684,00			86.043.355,00

<b>627</b>	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	27.874.854,00			31.575.784,00
<b>628</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	42.204.830,00			54.467.571,00
<b>637</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	26.618.914,00			29.356.301,00
<b>639</b>	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	23.897.692,00			27.035.087,00
<b>640</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	2.721.222,00			2.321.214,00
<b>641</b>	-- Набавна вредност на транспортни средства	6.963.057,00			6.963.057,00
<b>643</b>	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	4.314.981,00			5.239.141,00
<b>644</b>	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	2.648.076,00			1.723.916,00
<b>655</b>	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	20.362.630,00			23.788.512,00
<b>656</b>	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	189.351.611,00			86.365.941,00
<b>657</b>	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	205.802.177,00			320.257.190,00
<b>665</b>	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	6.016.386,00			264.047,00
<b>666</b>	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	244.524.669,00			252.892.283,00
<b>670</b>	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.087.047,00			2.476.468,00
<b>671</b>	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	15.980.107,00			20.650.549,00
<b>682</b>	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	5.800.307,00			6.752.448,00
<b>683</b>	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	22.160.001,00			20.044.112,00
<b>684</b>	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)	2.189.025,00			1.435.499,00
<b>685</b>	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	12.090.363,00			12.874.564,00
<b>686</b>	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.193.911,00			2.188.856,00
<b>688</b>	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	4.407.006,00			4.299.257,00
<b>689</b>	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	3.287.759,00			2.756.689,00
<b>690</b>	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	9.737.413,00			10.288.414,00
<b>691</b>	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	13.194.578,00			20.051.860,00

<b>692</b>	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	734.165,00			824.089,00
<b>693</b>	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	3.061.085,00			3.203.864,00
<b>694</b>	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	2.957.844,00			2.983.680,00
<b>697</b>	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	816.147,00			1.093.664,00
<b>698</b>	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	1.948.738,00			
<b>699</b>	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.473.481,00			1.402.733,00
<b>700</b>	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	8.531,00			1.210.564,00
<b>701</b>	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	2.985.672,00			7.977.678,00
<b>702</b>	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	125.914,00			130.665,00
<b>703</b>	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.712.272,00			349.407,00
<b>705</b>	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	144.405,00			405.103,00
<b>707</b>	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.070.919,00			981.869,00
<b>709</b>	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	1.448.753,00			5.164.550,00
<b>710</b>	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	7.789.012,00			2.259.983,00
<b>712</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	136,00			138,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2001</b>	- 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе	0,00			
<b>2002</b>	- 01.12 - Одгледување на ориз	0,00			
<b>2003</b>	- 01.13 - Одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук	0,00			
<b>2004</b>	- 01.14 - Одгледување на шеќерна трска	0,00			
<b>2005</b>	- 01.15 - Одгледување на тутун	0,00			
<b>2006</b>	- 01.16 - Одгледување на растенија за предиво	0,00			

<b>2007</b>	- 01.19 - Одгледување на останати едногодишни насади и посеви	0,00			
<b>2008</b>	- 01.21 - Одгледување на грозје	0,00			
<b>2009</b>	- 01.22 - Одгледување на тропско и суптропско овошје	0,00			
<b>2010</b>	- 01.23 - Одгледување на агруми	0,00			
<b>2011</b>	- 01.24 - Одгледување на јаболчесто и коскесто овошје	0,00			
<b>2012</b>	- 01.25 - Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје	0,00			
<b>2013</b>	- 01.26 - Одгледување на маслодајни плодови	0,00			
<b>2014</b>	- 01.27 - Одгледување на растенија за производство на пијалаци	0,00			
<b>2015</b>	- 01.28 - Одгледување на зачински, ароматични и лековити растенија и на растенија за употреба во фармацевтијата	0,00			
<b>2016</b>	- 01.29 - Одгледување на останати повеќегодишни посеви	0,00			
<b>2017</b>	- 01.30 - Одгледување на саден материјал	0,00			
<b>2018</b>	- 01.41 - Одгледување на молзни крави	0,00			
<b>2019</b>	- 01.42 - Одгледување на други говеда и биволи	0,00			
<b>2020</b>	- 01.43 - Одгледување на коњи и останати сродни животни	0,00			
<b>2021</b>	- 01.44 - Одгледување на камили и лами	0,00			
<b>2022</b>	- 01.45 - Одгледување на овци и кози	0,00			
<b>2023</b>	- 01.46 - Одгледување на свињи	0,00			
<b>2024</b>	- 01.47 - Одгледување на живина	0,00			
<b>2025</b>	- 01.49 - Одгледување на други животни	0,00			
<b>2026</b>	- 01.50 - Мешовито фармерство	0,00			
<b>2027</b>	- 01.61 - Помошни дејности за одгледување на посеви	0,00			
<b>2028</b>	- 01.62 - Помошни дејности за одгледување на животни	0,00			
<b>2029</b>	- 01.63 - Дејности кои се извршуваат после собраните посеви	0,00			
<b>2030</b>	- 01.64 - Доработка на семе	0,00			
<b>2031</b>	- 01.70 - Лов, траперство и соодветни служни дејности	0,00			
<b>2032</b>	- 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството	0,00			
<b>2033</b>	- 02.20 - Искористување на шумите	0,00			
<b>2034</b>	- 02.30 - Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва	0,00			
<b>2035</b>	- 02.40 - Помошни услуги во шумарството	0,00			

<b>2036</b>	- 03.11 - Морски риболов	0,00			
<b>2037</b>	- 03.12 - Риболов во слатководни води	0,00			
<b>2038</b>	- 03.21 - Морска аквакултура	0,00			
<b>2039</b>	- 03.22 - Слатководна аквакултура	0,00			
<b>2040</b>	- 05.10 - Вадење на камен јаглен	0,00			
<b>2041</b>	- 05.20 - Вадење на лигнит	0,00			
<b>2042</b>	- 06.10 - Вадење на сурова нафта	0,00			
<b>2043</b>	- 06.20 - Вадење на природен гас	0,00			
<b>2044</b>	- 07.10 - Вадење на руди на железо	0,00			
<b>2045</b>	- 07.21 - Вадење на руди на уран и ториум	0,00			
<b>2046</b>	- 07.29 - Вадење на други руди на обоени метали	0,00			
<b>2047</b>	- 08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци	0,00			
<b>2048</b>	- 08.12 - Вадење на чакал и песок; глина и каолин	0,00			
<b>2049</b>	- 08.91 - Вадење на хемиски минерали и минерални губрива	0,00			
<b>2050</b>	- 08.92 - Вадење на тресет	0,00			
<b>2051</b>	- 08.93 - Вадење на сол	0,00			
<b>2052</b>	- 08.99 - Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место	0,00			
<b>2053</b>	- 09.10 - Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас	0,00			
<b>2054</b>	- 09.90 - Помошни дејности за останатото вадење на руда	0,00			
<b>2055</b>	- 10.11 - Преработка и конзервирање на месо	0,00			
<b>2056</b>	- 10.12 - Преработка и конзервирање на живинско месо	0,00			
<b>2057</b>	- 10.13 - Производство на животинско и живинско месо	0,00			
<b>2058</b>	- 10.20 - Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари	0,00			
<b>2059</b>	- 10.31 - Преработка и конзервирање на компири	0,00			
<b>2060</b>	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	0,00			
<b>2061</b>	- 10.39 - Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	0,00			
<b>2062</b>	- 10.41 - Производство на масла и масти	0,00			
<b>2063</b>	- 10.42 - Производство на маргарин и слични масти за јадење	0,00			
<b>2064</b>	- 10.51 - Преработка на млеко и производство на сирења	0,00			

<b>2065</b>	- 10.52 - Производство на сладолед	0,00			
<b>2066</b>	- 10.61 - Производство на мелнички производи	0,00			
<b>2067</b>	- 10.62 - Производство на скроб и производи од скроб	0,00			
<b>2068</b>	- 10.71 - Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)	0,00			
<b>2069</b>	- 10.72 - Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани слатки и печива	0,00			
<b>2070</b>	- 10.73 - Производство на макарони, њоки, кускус и слични тестенини	0,00			
<b>2071</b>	- 10.81 - Производство на шеќер	0,00			
<b>2072</b>	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	0,00			
<b>2073</b>	- 10.83 - Преработка на чај и кафе	0,00			
<b>2074</b>	- 10.84 - Производство на зачини и други додатоци	0,00			
<b>2075</b>	- 10.85 - Производство на готови јадења и оброци	0,00			
<b>2076</b>	- 10.86 - Производство на хомогенизирани прехранбени препарати и диететска храна	0,00			
<b>2077</b>	- 10.89 - Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место	0,00			
<b>2078</b>	- 10.91 - Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни)	0,00			
<b>2079</b>	- 10.92 - Производство на готова храна за домашни миленици	0,00			
<b>2080</b>	- 11.01 - Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалаци	0,00			
<b>2081</b>	- 11.02 - Производство на вино од грозје	0,00			
<b>2082</b>	- 11.03 - Производство на јаболковина и вина од друго овошје	0,00			
<b>2083</b>	- 11.04 - Производство на други недестилирани ферментирани пијалаци	0,00			
<b>2084</b>	- 11.05 - Производство на пиво	0,00			
<b>2085</b>	- 11.06 - Производство на слад	0,00			
<b>2086</b>	- 11.07 - Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода	0,00			
<b>2087</b>	- 12.00 - Производство на тутунски производи	0,00			
<b>2088</b>	- 13.10 - Подготовка и предење на текстилни влакна	0,00			
<b>2089</b>	- 13.20 - Ткаење на текстил	0,00			
<b>2090</b>	- 13.30 - Довршување на текстил	0,00			

<b>2091</b>	- 13.91 - Производство на плетени и хеклани ткаенини	0,00			
<b>2092</b>	- 13.92 - Производство на готови текстилни производи, освен облека	0,00			
<b>2093</b>	- 13.93 - Производство на теписи и ќилими (подни прекривки)	0,00			
<b>2094</b>	- 13.94 - Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи	0,00			
<b>2095</b>	- 13.95 - Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека	0,00			
<b>2096</b>	- 13.96 - Производство на друг технички и индустриски текстил	0,00			
<b>2097</b>	- 13.99 - Производство на останати текстили, неспомнато на друго место	0,00			
<b>2098</b>	- 14.11 - Производство на кожна облека	0,00			
<b>2099</b>	- 14.12 - Производство на работна облека	0,00			
<b>2100</b>	- 14.13 - Производство на друга горна облека	0,00			
<b>2101</b>	- 14.14 - Производство на долна облека	0,00			
<b>2102</b>	- 14.19 - Производство на други предмети и прибори за облека	0,00			
<b>2103</b>	- 14.20 - Производство на предмети од крзно	0,00			
<b>2104</b>	- 14.31 - Производство на плетени и хеклани чорапи	0,00			
<b>2105</b>	- 14.39 - Производство на друга плетена и хеклана облека	0,00			
<b>2106</b>	- 15.11 - Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно	0,00			
<b>2107</b>	- 15.12 - Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи	0,00			
<b>2108</b>	- 15.20 - Производство на обувки	0,00			
<b>2109</b>	- 16.10 - Пилење и стружење на дрво	0,00			
<b>2110</b>	- 16.21 - Производство на фурнир и други плочи од дрво	0,00			
<b>2111</b>	- 16.22 - Производство на паркет	0,00			
<b>2112</b>	- 16.23 - Производство на друга градежна столарија и подови	0,00			
<b>2113</b>	- 16.24 - Производство на дрвена амбалажа	0,00			
<b>2114</b>	- 16.29 - Производство на останати производи од дрво; производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал	0,00			
<b>2115</b>	- 17.11 - Производство на целулоза (пулпа)	0,00			
<b>2116</b>	- 17.12 - Производство на хартија и картон	0,00			
<b>2117</b>	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	0,00			



<b>2118</b>	- 17.22 - Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата	0,00			
<b>2119</b>	- 17.23 - Производство на канцелариски материјал од хартија	0,00			
<b>2120</b>	- 17.24 - Производство на ѕидни тапети	0,00			
<b>2121</b>	- 17.29 - Производство на други предмети од хартија и картон	0,00			
<b>2122</b>	- 18.11 - Печатење на весници	0,00			
<b>2123</b>	- 18.12 - Друго печатење	0,00			
<b>2124</b>	- 18.13 - Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето	0,00			
<b>2125</b>	- 18.14 - Книговезни и сродни услуги	0,00			
<b>2126</b>	- 18.20 - Репродукција на снимени медиуми	0,00			
<b>2127</b>	- 19.10 - Производство на производи од печка за коксирање	0,00			
<b>2128</b>	- 19.20 - Производство на рафинирани нафтени производи	0,00			
<b>2129</b>	- 20.11 - Производство на индустриски гас	0,00			
<b>2130</b>	- 20.12 - Производство на бои и пигменти	0,00			
<b>2131</b>	- 20.13 - Производство на други основни неоргански хемикалии	0,00			
<b>2132</b>	- 20.14 - Производство на други основни органски хемикалии	0,00			
<b>2133</b>	- 20.15 - Производство на вештачки губрива и азотни соединенија	0,00			
<b>2134</b>	- 20.16 - Производство на пластични маси во примарни облици	0,00			
<b>2135</b>	- 20.17 - Производство на синтетички каучук во примарни облици	0,00			
<b>2136</b>	- 20.20 - Производство на пестициди и други агрохемиски производи	0,00			
<b>2137</b>	- 20.30 - Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови	0,00			
<b>2138</b>	- 20.41 - Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање	0,00			
<b>2139</b>	- 20.42 - Производство на парфемии и тоалетни препарати	0,00			
<b>2140</b>	- 20.51 - Производство на експлозиви	0,00			
<b>2141</b>	- 20.52 - Производство на лепаци	0,00			
<b>2142</b>	- 20.53 - Производство на етерични масла	0,00			
<b>2143</b>	- 20.59 - Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2144</b>	- 20.60 - Производство на вештачки влакна	0,00			

<b>2145</b>	- 21.10 - Производство на основни фармацевтски производи	0,00			
<b>2146</b>	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	0,00			
<b>2147</b>	- 22.11 - Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила; протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)	0,00			
<b>2148</b>	- 22.19 - Производство на други производи од гума	0,00			
<b>2149</b>	- 22.21 - Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси	0,00			
<b>2150</b>	- 22.22 - Производство на амбалажа од пластични маси за пакување	0,00			
<b>2151</b>	- 22.23 - Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси	0,00			
<b>2152</b>	- 22.29 - Производство на други производи од пластични маси	0,00			
<b>2153</b>	- 23.11 - Производство на рамно стакло	0,00			
<b>2154</b>	- 23.12 - Обликување и обработка на рамно стакло	0,00			
<b>2155</b>	- 23.13 - Производство на шупливо стакло	0,00			
<b>2156</b>	- 23.14 - Производство на стаклени влакна	0,00			
<b>2157</b>	- 23.19 - Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена стока	0,00			
<b>2158</b>	- 23.20 - Производство на огноотпорни производи	0,00			
<b>2159</b>	- 23.31 - Производство на керамички плочки и подни плочи	0,00			
<b>2160</b>	- 23.32 - Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото	0,00			
<b>2161</b>	- 23.41 - Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети	0,00			
<b>2162</b>	- 23.42 - Производство на керамички санитарни уреди	0,00			
<b>2163</b>	- 23.43 - Производство на керамички изолатери и изолационен прибор	0,00			
<b>2164</b>	- 23.44 - Производство на други технички производи од керамика	0,00			
<b>2165</b>	- 23.49 - Производство на други керамички производи	0,00			
<b>2166</b>	- 23.51 - Производство на цемент	0,00			
<b>2167</b>	- 23.52 - Производство на вар и гипс	0,00			
<b>2168</b>	- 23.61 - Производство на производи од бетон за градежни цели	0,00			
<b>2169</b>	- 23.62 - Производство на производи од гипс за градежни цели	0,00			

<b>2170</b>	- 23.63 - Производство на готова бетонска смеса	0,00			
<b>2171</b>	- 23.64 - Производство на малтер	0,00			
<b>2172</b>	- 23.65 - Производство на влакнест цемент	0,00			
<b>2173</b>	- 23.69 - Производство на други производи од бетон, гипс и цемент	0,00			
<b>2174</b>	- 23.70 - Сечење, обликување и доработка на камен	0,00			
<b>2175</b>	- 23.91 - Производство на абразивни (брусни) производи	0,00			
<b>2176</b>	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	0,00			
<b>2177</b>	- 24.10 - Производство на сурово железо, челик и феролегури	0,00			
<b>2178</b>	- 24.20 - Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	0,00			
<b>2179</b>	- 24.31 - Ладно влечење на прачки	0,00			
<b>2180</b>	- 24.32 - Ладно валање на тесни ленти	0,00			
<b>2181</b>	- 24.33 - Ладно обликување и свиткување	0,00			
<b>2182</b>	- 24.34 - Ладно извлекување на жица	0,00			
<b>2183</b>	- 24.41 - Производство на благородни метали	0,00			
<b>2184</b>	- 24.42 - Производство на алуминиум	0,00			
<b>2185</b>	- 24.43 - Производство на олово, цинк и калај	0,00			
<b>2186</b>	- 24.44 - Производство на бакар	0,00			
<b>2187</b>	- 24.45 - Производство на други обоени метали	0,00			
<b>2188</b>	- 24.46 - Преработка на нуклеарно гориво	0,00			
<b>2189</b>	- 24.51 - Леене на железо	0,00			
<b>2190</b>	- 24.52 - Леене на челик	0,00			
<b>2191</b>	- 24.53 - Леене на лесни метали	0,00			
<b>2192</b>	- 24.54 - Леене на други обоени метали	0,00			
<b>2193</b>	- 25.11 - Производство на метални конструкции и делови на конструкции	0,00			
<b>2194</b>	- 25.12 - Производство на метални врати и прозорци	0,00			
<b>2195</b>	- 25.21 - Производство на радијатори и котли за централно греење	0,00			
<b>2196</b>	- 25.29 - Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал	0,00			
<b>2197</b>	- 25.30 - Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода	0,00			
<b>2198</b>	- 25.40 - Производство на оружје и муниција	0,00			

<b>2199</b>	- 25.50 - Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав	0,00			
<b>2200</b>	- 25.61 - Обработка и пресвлекување на метали	0,00			
<b>2201</b>	- 25.62 - Општи машински работи	0,00			
<b>2202</b>	- 25.71 - Производство на сечила	0,00			
<b>2203</b>	- 25.72 - Производство на брави и шарки	0,00			
<b>2204</b>	- 25.73 - Производство на алати	0,00			
<b>2205</b>	- 25.91 - Производство на сандаци и слична амбалажа од челик	0,00			
<b>2206</b>	- 25.92 - Производство на амбалажа за пакување од лесни метали	0,00			
<b>2207</b>	- 25.93 - Производство на жичани производи, синцири и пружини	0,00			
<b>2208</b>	- 25.94 - Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи	0,00			
<b>2209</b>	- 25.99 - Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2210</b>	- 26.11 - Производство на електронски составни делови (компоненти)	0,00			
<b>2211</b>	- 26.12 - Производство на полни електронски плочи	0,00			
<b>2212</b>	- 26.20 - Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема	0,00			
<b>2213</b>	- 26.30 - Производство на опрема за комуникација	0,00			
<b>2214</b>	- 26.40 - Производство на електроника за широка потрошувачка	0,00			
<b>2215</b>	- 26.51 - Производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација	0,00			
<b>2216</b>	- 26.52 - Производство на саати и часовници	0,00			
<b>2217</b>	- 26.60 - Производство на опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска опрема	0,00			
<b>2218</b>	- 26.70 - Производство на оптички инструменти и фотографска опрема	0,00			
<b>2219</b>	- 26.80 - Производство на магнетски и оптички медиуми	0,00			
<b>2220</b>	- 27.11 - Производство на електромотори, генератори и трансформатори	0,00			
<b>2221</b>	- 27.12 - Производство на апарати за дистрибуција и контрола на електричната енергија	0,00			
<b>2222</b>	- 27.20 - Производство на батерии и акумулатори	0,00			
<b>2223</b>	- 27.31 - Производство на кабли од оптички влакна	0,00			

<b>2224</b>	- 27.32 - Производство на други електронски и електрични жици и кабли	0,00			
<b>2225</b>	- 27.33 - Производство на електроинсталациски материјал	0,00			
<b>2226</b>	- 27.40 - Производство на електрична опрема за осветлување	0,00			
<b>2227</b>	- 27.51 - Производство на електрични апарати за домаќинството	0,00			
<b>2228</b>	- 27.52 - Производство на неелектрични апарати за домаќинството	0,00			
<b>2229</b>	- 27.90 - Производство на друга електрична опрема	0,00			
<b>2230</b>	- 28.11 - Производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила	0,00			
<b>2231</b>	- 28.12 - Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема)	0,00			
<b>2232</b>	- 28.13 - Производство на други пумпи и компресори	0,00			
<b>2233</b>	- 28.14 - Производство на други славини и вентили	0,00			
<b>2234</b>	- 28.15 - Производство на лежишта, преносници, како и преносни и погонски елементи	0,00			
<b>2235</b>	- 28.21 - Производство на печки и горилници	0,00			
<b>2236</b>	- 28.22 - Производство на уреди за кревање и пренесување	0,00			
<b>2237</b>	- 28.23 - Производство на канцелариски машини и опрема (освен производство на компјутери и периферна опрема)	0,00			
<b>2238</b>	- 28.24 - Производство на механизирани рачни алати	0,00			
<b>2239</b>	- 28.25 - Производство на разладна и вентилациска опрема која не е за примена во домаќинството	0,00			
<b>2240</b>	- 28.29 - Производство на други машини за општа намена, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2241</b>	- 28.30 - Производство на машини за земјоделството и шумарството	0,00			
<b>2242</b>	- 28.41 - Производство на алатни машини за обработка на метал	0,00			
<b>2243</b>	- 28.49 - Производство на други алатни машини	0,00			
<b>2244</b>	- 28.91 - Производство на машини за металургијата	0,00			
<b>2245</b>	- 28.92 - Производство на машини за рударство, каменономи и градежништво	0,00			
<b>2246</b>	- 28.93 - Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун	0,00			
<b>2247</b>	- 28.94 - Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа	0,00			

<b>2248</b>	- 28.95 - Производство на машини за индустријата за хартија и картон	0,00			
<b>2249</b>	- 28.96 - Производство на машини за обработка на пластика и гума	0,00			
<b>2250</b>	- 28.99 - Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2251</b>	- 29.10 - Производство на моторни возила	0,00			
<b>2252</b>	- 29.20 - Производство на каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки	0,00			
<b>2253</b>	- 29.31 - Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила	0,00			
<b>2254</b>	- 29.32 - Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила	0,00			
<b>2255</b>	- 30.11 - Изградба на бродови и пловечки објекти	0,00			
<b>2256</b>	- 30.12 - Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци	0,00			
<b>2257</b>	- 30.20 - Производство на железнички локомотиви и шински возила	0,00			
<b>2258</b>	- 30.30 - Производство на воздухопловни и вселенски летала како и сродна машинерија	0,00			
<b>2259</b>	- 30.40 - Производство на воени борбени возила	0,00			
<b>2260</b>	- 30.91 - Производство на мотоцикли	0,00			
<b>2261</b>	- 30.92 - Производство на велосипеди и инвалидски колички	0,00			
<b>2262</b>	- 30.99 - Производство на други превозни средства, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2263</b>	- 31.01 - Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници	0,00			
<b>2264</b>	- 31.02 - Производство на кујнски мебел	0,00			
<b>2265</b>	- 31.03 - Производство на душеци	0,00			
<b>2266</b>	- 31.09 - Производство на друг мебел	0,00			
<b>2267</b>	- 32.11 - Производство на пари (монети)	0,00			
<b>2268</b>	- 32.12 - Производство на накит и слични производи	0,00			
<b>2269</b>	- 32.13 - Производство на бижутерија и слични производи	0,00			
<b>2270</b>	- 32.20 - Производство на музички инструменти	0,00			
<b>2271</b>	- 32.30 - Производство на спортска опрема	0,00			
<b>2272</b>	- 32.40 - Производство на игри и играчки	0,00			
<b>2273</b>	- 32.50 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти	0,00			
<b>2274</b>	- 32.91 - Производство на метли и четки	0,00			

<b>2275</b>	- 32.99 - Останато производство, неспомнато на друго место	0,00			
<b>2276</b>	- 33.11 - Поправка на фабрикувани производи од метал	0,00			
<b>2277</b>	- 33.12 - Поправка на машини	0,00			
<b>2278</b>	- 33.13 - Поправка на електронска и оптичка опрема	0,00			
<b>2279</b>	- 33.14 - Поправка на електрична опрема	0,00			
<b>2280</b>	- 33.15 - Поправка и одржување на чамци и бродови	0,00			
<b>2281</b>	- 33.16 - Поправка и одржување на воздухопловни и вселенски летала	0,00			
<b>2282</b>	- 33.17 - Поправка и одржување на други превозни средства	0,00			
<b>2283</b>	- 33.19 - Поправка на останата опрема	0,00			
<b>2284</b>	- 33.20 - Инсталирање на индустриски машини и опрема	0,00			
<b>2285</b>	- 35.11 - Производство на електрична енергија	0,00			
<b>2286</b>	- 35.12 - Пренос на електрична енергија	0,00			
<b>2287</b>	- 35.13 - Дистрибуција на електрична енергија	0,00			
<b>2288</b>	- 35.14 - Трговија на електрична енергија	0,00			
<b>2289</b>	- 35.21 - Производство на гас	0,00			
<b>2290</b>	- 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи	0,00			
<b>2291</b>	- 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	0,00			
<b>2292</b>	- 35.30 - Снабдување со пареа и климатизација	0,00			
<b>2293</b>	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	0,00			
<b>2294</b>	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	0,00			
<b>2295</b>	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	0,00			
<b>2296</b>	- 38.12 - Собирање на опасен отпад	0,00			
<b>2297</b>	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	0,00			
<b>2298</b>	- 38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад	0,00			
<b>2299</b>	- 38.31 - Демонтирање на крш	0,00			
<b>2300</b>	- 38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали	0,00			
<b>2301</b>	- 39.00 - Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад	0,00			
<b>2302</b>	- 41.10 - Развој на градежни проекти	0,00			

<b>2303</b>	- 41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради	0,00			
<b>2304</b>	- 42.11 - Изградба на патишта и автопати	0,00			
<b>2305</b>	- 42.12 - Изградба на железници и подземни железници	0,00			
<b>2306</b>	- 42.13 - Изградба на мостови и тунели	0,00			
<b>2307</b>	- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности	0,00			
<b>2308</b>	- 42.22 - Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии	0,00			
<b>2309</b>	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	0,00			
<b>2310</b>	- 42.99 - Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2311</b>	- 43.11 - Уривање	0,00			
<b>2312</b>	- 43.12 - Подготвителни работи на градилиште	0,00			
<b>2313</b>	- 43.13 - Пробно дупчење и сондирање	0,00			
<b>2314</b>	- 43.21 - Електроинсталатерски работи	0,00			
<b>2315</b>	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	0,00			
<b>2316</b>	- 43.29 - Други градежно-инсталатерски работи	0,00			
<b>2317</b>	- 43.31 - Малтерисување	0,00			
<b>2318</b>	- 43.32 - Поставување на столарија	0,00			
<b>2319</b>	- 43.33 - Поставување на подни и ѕидни облоги	0,00			
<b>2320</b>	- 43.34 - Бојадисување и застаклување	0,00			
<b>2321</b>	- 43.39 - Останати завршни градежни работи	0,00			
<b>2322</b>	- 43.91 - Дејности на покривни конструкции	0,00			
<b>2323</b>	- 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2324</b>	- 45.11 - Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	0,00			
<b>2325</b>	- 45.19 - Трговија со останати моторни возила	0,00			
<b>2326</b>	- 45.20 - Одржување и поправка на моторни возила	0,00			
<b>2327</b>	- 45.31 - Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	0,00			
<b>2328</b>	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	0,00			
<b>2329</b>	- 45.40 - Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	0,00			
<b>2330</b>	- 46.11 - Посредување во трговијата со земјоделски сировини, живи животни, текстилни сировини и полупроизводи	0,00			



<b>2331</b>	- 46.12 - Посредување во трговијата со горива, руди, метали и индустриски хемикалии	0,00			
<b>2332</b>	- 46.13 - Посредување во трговијата со дрво, дрвена граѓа и градежен материјал	0,00			
<b>2333</b>	- 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства	0,00			
<b>2334</b>	- 46.15 - Посредување во трговијата со мебел, предмети за домаќинствата, метална и железна стока	0,00			
<b>2335</b>	- 46.16 - Посредување во трговијата со текстил, облека, крзно, обувки и предмети од кожа	0,00			
<b>2336</b>	- 46.17 - Посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун	0,00			
<b>2337</b>	- 46.18 - Посредување специјализирано за трговија со останати посебни производи или групи на производи	0,00			
<b>2338</b>	- 46.19 - Посредување во трговијата со разновидни производи	0,00			
<b>2339</b>	- 46.21 - Трговија на големо со жита, суров тутун, семе и добиточна храна	0,00			
<b>2340</b>	- 46.22 - Трговија на големо со цвеќе и садници	0,00			
<b>2341</b>	- 46.23 - Трговија на големо со живи животни	0,00			
<b>2342</b>	- 46.24 - Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа	0,00			
<b>2343</b>	- 46.31 - Трговија на големо со овошје и зеленчук	0,00			
<b>2344</b>	- 46.32 - Трговија на големо со месо и производи од месо	0,00			
<b>2345</b>	- 46.33 - Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење	0,00			
<b>2346</b>	- 46.34 - Трговија на големо со пијалаци	0,00			
<b>2347</b>	- 46.35 - Трговија на големо со производи од тутун	0,00			
<b>2348</b>	- 46.36 - Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер	0,00			
<b>2349</b>	- 46.37 - Трговија на големо со кафе, чај, какао и зачини	0,00			
<b>2350</b>	- 46.38 - Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели	0,00			
<b>2351</b>	- 46.39 - Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун	0,00			
<b>2352</b>	- 46.41 - Трговија на големо со текстил	0,00			
<b>2353</b>	- 46.42 - Трговија на големо со облека и обувки	0,00			
<b>2354</b>	- 46.43 - Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата	0,00			

<b>2355</b>	- 46.44 - Трговија на големо со порцелан, стакларија и средства за чистење	0,00			
<b>2356</b>	- 46.45 - Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	0,00			
<b>2357</b>	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	0,00			
<b>2358</b>	- 46.47 - Трговија на големо со мебел, подни прекривки и опрема за осветлување	0,00			
<b>2359</b>	- 46.48 - Трговија на големо со часовници и накит	0,00			
<b>2360</b>	- 46.49 - Трговија на големо со друга стока за домаќинствата	0,00			
<b>2361</b>	- 46.51 - Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	0,00			
<b>2362</b>	- 46.52 - Трговија на големо со електронска и телекомуникациска опрема и делови	0,00			
<b>2363</b>	- 46.61 - Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	0,00			
<b>2364</b>	- 46.62 - Трговија на големо со алатни машини	0,00			
<b>2365</b>	- 46.63 - Трговија на големо со машини за рударството и градежништвото	0,00			
<b>2366</b>	- 46.64 - Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиене и плетење	0,00			
<b>2367</b>	- 46.65 - Трговија на големо со канцелариски мебел	0,00			
<b>2368</b>	- 46.66 - Трговија на големо со останати канцелариски машини и опрема	0,00			
<b>2369</b>	- 46.69 - Трговија на големо со други машини и опрема	0,00			
<b>2370</b>	- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	0,00			
<b>2371</b>	- 46.72 - Трговија на големо со метали и метални руди	0,00			
<b>2372</b>	- 46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема	0,00			
<b>2373</b>	- 46.74 - Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење	0,00			
<b>2374</b>	- 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи	0,00			
<b>2375</b>	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	0,00			
<b>2376</b>	- 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци	0,00			
<b>2377</b>	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	0,00			
<b>2378</b>	- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун	0,00			

<b>2379</b>	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	0,00			
<b>2380</b>	- 47.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	0,00			
<b>2381</b>	- 47.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	0,00			
<b>2382</b>	- 47.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници	0,00			
<b>2383</b>	- 47.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници	0,00			
<b>2384</b>	- 47.25 - Трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници	0,00			
<b>2385</b>	- 47.26 - Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	0,00			
<b>2386</b>	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	0,00			
<b>2387</b>	- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	0,00			
<b>2388</b>	- 47.41 - Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници	0,00			
<b>2389</b>	- 47.42 - Трговија на мало со телекомуникациска опрема во специјализирани продавници	0,00			
<b>2390</b>	- 47.43 - Трговија на мало со аудио и видеоопрема во специјализирани продавници	0,00			
<b>2391</b>	- 47.51 - Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	0,00			
<b>2392</b>	- 47.52 - Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	0,00			
<b>2393</b>	- 47.53 - Трговија на мало со килими, теписи, ѕидни и подни облоги во специјализирани продавници	0,00			
<b>2394</b>	- 47.54 - Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	0,00			
<b>2395</b>	- 47.59 - Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници	0,00			
<b>2396</b>	- 47.61 - Трговија на мало со книги во специјализирани продавници	0,00			
<b>2397</b>	- 47.62 - Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	0,00			
<b>2398</b>	- 47.63 - Трговија на мало со музички и видео записи во специјализирани продавници	0,00			
<b>2399</b>	- 47.64 - Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници	0,00			
<b>2400</b>	- 47.65 - Трговија на мало со игри и играчки во специјализирани продавници	0,00			

<b>2401</b>	- 47.71 - Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	0,00			
<b>2402</b>	- 47.72 - Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	0,00			
<b>2403</b>	- 47.73 - Аптеки	0,00			
<b>2404</b>	- 47.74 - Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници	0,00			
<b>2405</b>	- 47.75 - Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	0,00			
<b>2406</b>	- 47.76 - Трговија на мало со цвеќе, садници, семе, ѓубриво, домашни миленици и храна за нив во специјализирани продавници	0,00			
<b>2407</b>	- 47.77 - Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници	0,00			
<b>2408</b>	- 47.78 - Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	0,00			
<b>2409</b>	- 47.79 - Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници	0,00			
<b>2410</b>	- 47.81 - Трговија на мало со храна, пијалаци и тутунски производи на тезги и пазари	0,00			
<b>2411</b>	- 47.82 - Трговија на мало на тезги и пазари со текстил, облека и обувки	0,00			
<b>2412</b>	- 47.89 - Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари	0,00			
<b>2413</b>	- 47.91 - Трговија на мало преку пошта и интернет	0,00			
<b>2414</b>	- 47.99 - Друга трговија на мало вон продавници, тезги и пазари	0,00			
<b>2415</b>	- 49.10 - Патнички железнички транспорт, меѓуградски	0,00			
<b>2416</b>	- 49.20 - Товарен железнички транспорт	0,00			
<b>2417</b>	- 49.31 - Градски и приградски патнички копнен транспорт	0,00			
<b>2418</b>	- 49.32 - Такси служба	0,00			
<b>2419</b>	- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место	0,00			
<b>2420</b>	- 49.41 - Товарен патен транспорт	0,00			
<b>2421</b>	- 49.42 - Услуги за преселување	0,00			
<b>2422</b>	- 49.50 - Цевоводен транспорт	0,00			
<b>2423</b>	- 50.10 - Поморски и крајбрежен патнички воден транспорт	0,00			
<b>2424</b>	- 50.20 - Поморски и крајбрежен товарен воден транспорт	0,00			
<b>2425</b>	- 50.30 - Внатрешен патнички воден транспорт	0,00			
<b>2426</b>	- 50.40 - Внатрешен товарен воден транспорт	0,00			

<b>2427</b>	- 51.10 - Патнички воздухопловен транспорт	0,00			
<b>2428</b>	- 51.21 - Товарен воздухопловен транспорт	0,00			
<b>2429</b>	- 51.22 - Вселенски транспорт	0,00			
<b>2430</b>	- 52.10 - Складирање на стока	0,00			
<b>2431</b>	- 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	0,00			
<b>2432</b>	- 52.22 - Услужни дејности поврзани со водниот превоз	0,00			
<b>2433</b>	- 52.23 - Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз	0,00			
<b>2434</b>	- 52.24 - Претовар на товар	0,00			
<b>2435</b>	- 52.29 - Останати придружни дејности во превозот	0,00			
<b>2436</b>	- 53.10 - Дејности за давање на универзални поштенски услуги	0,00			
<b>2437</b>	- 53.20 - Дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги	0,00			
<b>2438</b>	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	0,00			
<b>2439</b>	- 55.20 - Одморалишта и останати објекти за пократок престој	0,00			
<b>2440</b>	- 55.30 - Кампови, автокампови и простори за кампирање	0,00			
<b>2441</b>	- 55.90 - Друг вид на сместување	0,00			
<b>2442</b>	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	0,00			
<b>2443</b>	- 56.21 - Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг)	0,00			
<b>2444</b>	- 56.29 - Останати услуги за подготвување и служење на храна	0,00			
<b>2445</b>	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	0,00			
<b>2446</b>	- 58.11 - Издавање на книги	0,00			
<b>2447</b>	- 58.12 - Издавање на именици и списоци на адреси	0,00			
<b>2448</b>	- 58.13 - Издавање на весници	0,00			
<b>2449</b>	- 58.14 - Издавање на списанија и периодични публикации	0,00			
<b>2450</b>	- 58.19 - Други издавачки дејности	0,00			
<b>2451</b>	- 58.21 - Издавање на компјутерски игри	0,00			
<b>2452</b>	- 58.29 - Издавање на останата програмска опрема	0,00			
<b>2453</b>	- 59.11 - Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма	0,00			

<b>2454</b>	- 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма	0,00			
<b>2455</b>	- 59.13 - Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма	0,00			
<b>2456</b>	- 59.14 - Прикажување на филмови	0,00			
<b>2457</b>	- 59.20 - Снимање на звучни записи и издавање на музички записи	0,00			
<b>2458</b>	- 60.10 - Емитирање на радио програма	0,00			
<b>2459</b>	- 60.20 - Дејности на телевизиската програма и емитирање	0,00			
<b>2460</b>	- 61.10 - Дејности на жичани телекомуникации	0,00			
<b>2461</b>	- 61.20 - Дејности на безжични телекомуникации	0,00			
<b>2462</b>	- 61.30 - Дејности на сателитска телекомуникација	0,00			
<b>2463</b>	- 61.90 - Други телекомуникациски дејности	0,00			
<b>2464</b>	- 62.01 - Компјутерско програмирање	0,00			
<b>2465</b>	- 62.02 - Компјутерски консултантски дејности	0,00			
<b>2466</b>	- 62.03 - Дејности на управување со компјутерска опрема	0,00			
<b>2467</b>	- 62.09 - Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	0,00			
<b>2468</b>	- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности	0,00			
<b>2469</b>	- 63.12 - Интернет портали	0,00			
<b>2470</b>	- 63.91 - Дејности на новинските агенции	0,00			
<b>2471</b>	- 63.99 - Останати информативни услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2472</b>	- 64.11 - Централна банка	0,00			
<b>2473</b>	- 64.19 - Друго монетарно посредување	0,00			
<b>2474</b>	- 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата	0,00			
<b>2475</b>	- 64.30 - Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти	0,00			
<b>2476</b>	- 64.91 - Финансиски лизинг	0,00			
<b>2477</b>	- 64.92 - Друго кредитно посредување	0,00			
<b>2478</b>	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2479</b>	- 65.11 - Осигурување на живот	0,00			
<b>2480</b>	- 65.12 - Неживотно осигурување	744.434.216,00			
<b>2481</b>	- 65.20 - Реосигурување	0,00			
<b>2482</b>	- 65.30 - Пензиски фондови	0,00			
<b>2483</b>	- 66.11 - Управување со финансиски пазари	0,00			

<b>2484</b>	- 66.12 - Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори	0,00			
<b>2485</b>	- 66.19 - Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови	0,00			
<b>2486</b>	- 66.21 - Процена на ризици и штети	0,00			
<b>2487</b>	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	0,00			
<b>2488</b>	- 66.29 - Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови	0,00			
<b>2489</b>	- 66.30 - Дејности на управување со фондови	0,00			
<b>2490</b>	- 68.10 - Купување и продажба на сопствен недвижен имот	0,00			
<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	0,00			
<b>2492</b>	- 68.31 - Агенции за недвижен имот	0,00			
<b>2493</b>	- 68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор	0,00			
<b>2495</b>	- 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување	0,00			
<b>2496</b>	- 70.10 - Управувачки дејности	0,00			
<b>2497</b>	- 70.21 - Односи со јавноста и дејности на информирање	0,00			
<b>2498</b>	- 70.22 - Дејности на советување во врска со работењето и останато управување	0,00			
<b>2499</b>	- 71.11 - Архитектонски дејности	0,00			
<b>2500</b>	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	0,00			
<b>2501</b>	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	0,00			
<b>2502</b>	- 72.11 - Истражување и експериментален развој во биотехнологијата	0,00			
<b>2503</b>	- 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки	0,00			
<b>2504</b>	- 72.20 - Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки	0,00			
<b>2505</b>	- 73.11 - Агенција за маркетинг	0,00			
<b>2506</b>	- 73.12 - Огласување преку медиуми	0,00			
<b>2507</b>	- 73.20 - Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење	0,00			
<b>2508</b>	- 74.10 - Специјализирани дизајнерски дејности	0,00			
<b>2509</b>	- 74.20 - Фотографски дејности	0,00			
<b>2510</b>	- 74.30 - Преведувачки дејности и услуги на преведувачите	0,00			

<b>2511</b>	- 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2512</b>	- 75.00 - Ветеринарни дејности	0,00			
<b>2513</b>	- 77.11 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија	0,00			
<b>2514</b>	- 77.12 - Изнајмување и давање под закуп на камиони	0,00			
<b>2515</b>	- 77.21 - Изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација и спорт	0,00			
<b>2516</b>	- 77.22 - Изнајмување на видеоленти и дискови	0,00			
<b>2517</b>	- 77.29 - Изнајмување и давање под закуп на останати предмети за лична и семејна употреба	0,00			
<b>2518</b>	- 77.31 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема	0,00			
<b>2519</b>	- 77.32 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на машини и опрема за градежништвото и инженерството	0,00			
<b>2520</b>	- 77.33 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери	0,00			
<b>2521</b>	- 77.34 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства	0,00			
<b>2522</b>	- 77.35 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на воздушни превозни средства	0,00			
<b>2523</b>	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2524</b>	- 77.40 - Лизинг на производи од интелектуална сопственост и слични производи, освен авторски дела	0,00			
<b>2525</b>	- 78.10 - Дејности на агенциите за вработување	0,00			
<b>2526</b>	- 78.20 - Дејности на агенциите за привремено вработување	0,00			
<b>2527</b>	- 78.30 - Останато отстапување на човечки ресурси	0,00			
<b>2528</b>	- 79.11 - Дејности на туристичките агенции	0,00			
<b>2529</b>	- 79.12 - Дејности на организаторите на патувања (туроператорите)	0,00			
<b>2530</b>	- 79.90 - Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив	0,00			
<b>2531</b>	- 80.10 - Дејности на приватна заштита	0,00			
<b>2532</b>	- 80.20 - Услуги за заштита со помош на сигурносни системи	0,00			
<b>2533</b>	- 80.30 - Истражни дејности	0,00			
<b>2534</b>	- 81.10 - Комбинирани помошни дејности на објектите	0,00			



<b>2535</b>	- 81.21 - Основно чистење на згради	0,00			
<b>2536</b>	- 81.22 - Останати дејности на чистење на згради и објекти	0,00			
<b>2537</b>	- 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2538</b>	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	0,00			
<b>2539</b>	- 82.11 - Комбинирани канцелариски и административни услужни дејности	0,00			
<b>2540</b>	- 82.19 - Фотокопирање, подготовка на документи и останати специјализирани канцелариски помошни дејности	0,00			
<b>2541</b>	- 82.20 - Дејности на повикувачки центри	0,00			
<b>2542</b>	- 82.30 - Организација на состаноци и деловни саеми	0,00			
<b>2543</b>	- 82.91 - Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии	0,00			
<b>2544</b>	- 82.92 - Дејности на пакување	0,00			
<b>2545</b>	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2546</b>	- 84.11 - Општи дејности на јавната управа	0,00			
<b>2547</b>	- 84.12 - Регулација на дејностите на институциите кои обезбедуваат здравствена заштита, образование и култура и други социјални услуги, исклучувајќи го задолжителното социјално осигурување	0,00			
<b>2548</b>	- 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење	0,00			
<b>2549</b>	- 84.21 - Надворешни работи	0,00			
<b>2550</b>	- 84.22 - Работи на одбраната	0,00			
<b>2551</b>	- 84.23 - Судски и правосудни дејности	0,00			
<b>2552</b>	- 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста	0,00			
<b>2553</b>	- 84.25 - Дејности на пожарникарската служба	0,00			
<b>2554</b>	- 84.30 - Дејности на задолжителното социјално осигурување	0,00			
<b>2555</b>	- 85.10 - Претшколско образование	0,00			
<b>2556</b>	- 85.20 - Основно образование	0,00			
<b>2557</b>	- 85.31 - Општо средно образование	0,00			
<b>2558</b>	- 85.32 - Техничко и стручно средно образование	0,00			
<b>2559</b>	- 85.41 - Образование после средното, кое не е високо	0,00			
<b>2560</b>	- 85.42 - Високо образование	0,00			
<b>2561</b>	- 85.51 - Спортско и рекреативно образование	0,00			
<b>2562</b>	- 85.52 - Образование во културата	0,00			

<b>2563</b>	- 85.53 - Дејност на школите за возачи	0,00			
<b>2564</b>	- 85.59 - Друго образование, неспомнато на друго место	0,00			
<b>2565</b>	- 85.60 - Помошни услуги во образованието	0,00			
<b>2566</b>	- 86.10 - Дејности на болниците	0,00			
<b>2567</b>	- 86.21 - Дејности на општа медицинска пракса	0,00			
<b>2568</b>	- 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса	0,00			
<b>2569</b>	- 86.23 - Дејности на стоматолошка пракса	0,00			
<b>2570</b>	- 86.90 - Други дејности за здравствена заштита	0,00			
<b>2571</b>	- 87.10 - Дејности на социјалната заштита со сместување и нега	0,00			
<b>2572</b>	- 87.20 - Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства	0,00			
<b>2573</b>	- 87.30 - Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица	0,00			
<b>2574</b>	- 87.90 - Останати дејности на социјалната заштита со сместување, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2575</b>	- 88.10 - Дејности на социјалната заштита без сместување на стари и изнемоштени лица	0,00			
<b>2576</b>	- 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца	0,00			
<b>2577</b>	- 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2578</b>	- 90.01 - Изведувачка уметност	0,00			
<b>2579</b>	- 90.02 - Помошни дејности во изведувачката уметност	0,00			
<b>2580</b>	- 90.03 - Уметничко творештво	0,00			
<b>2581</b>	- 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации	0,00			
<b>2582</b>	- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите	0,00			
<b>2583</b>	- 91.02 - Дејности на музеите	0,00			
<b>2584</b>	- 91.03 - Заштита на историски места и градби, како и слични знаменитости за посетители	0,00			
<b>2585</b>	- 91.04 - Дејности на ботанички и зоолошки градини и природни резервати	0,00			
<b>2586</b>	- 92.00 - Дејности на коцкање и обложување	0,00			
<b>2587</b>	- 93.11 - Работа на спортските објекти	0,00			
<b>2588</b>	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	0,00			

<b>2589</b>	- 93.13 - Објекти за фитнес	0,00			
<b>2590</b>	- 93.19 - Останати спортски дејности	0,00			
<b>2591</b>	- 93.21 - Дејности на забавни и тематски паркови	0,00			
<b>2592</b>	- 93.29 - Останати забавни и рекреативни дејности, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2593</b>	- 94.11 - Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување	0,00			
<b>2594</b>	- 94.12 - Дејности на струковни организации врз база на зачленување	0,00			
<b>2595</b>	- 94.20 - Дејности на синдикатите	0,00			
<b>2596</b>	- 94.91 - Дејности на верски организации	0,00			
<b>2597</b>	- 94.92 - Дејности на политички организации	0,00			
<b>2598</b>	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2599</b>	- 95.11 - Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	0,00			
<b>2600</b>	- 95.12 - Поправка на опрема за комуникации	0,00			
<b>2601</b>	- 95.21 - Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка	0,00			
<b>2602</b>	- 95.22 - Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини	0,00			
<b>2603</b>	- 95.23 - Поправка на обувки и производи од кожа	0,00			
<b>2604</b>	- 95.24 - Поправка на мебел и покуќнина	0,00			
<b>2605</b>	- 95.25 - Поправка на рачни часовници, саати и накит	0,00			
<b>2606</b>	- 95.29 - Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата	0,00			
<b>2607</b>	- 96.01 - Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи	0,00			
<b>2608</b>	- 96.02 - Фризерски салони и салони за разубавување	0,00			
<b>2609</b>	- 96.03 - Погребни и слични дејности	0,00			
<b>2610</b>	- 96.04 - Дејности за нега и одржување на телото	0,00			
<b>2611</b>	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00			
<b>2612</b>	- 97.00 - Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)	0,00			
<b>2613</b>	- 98.10 - Дејности на приватните домаќинства кои произведуваат разновидна стока за сопствени потреби	0,00			

<b>2614</b>	- 98.20 - Дејности на приватните домаќинства кои вршат различни услуги за сопствени потреби	0,00			
<b>2615</b>	- 99.00 - Дејности на екстратериторијални организации и тела	0,00			
<b>2616</b>	- 69.10/1 - Адвокатски дејности	0,00			
<b>2617</b>	- 69.10/2 - Нотари	0,00			
<b>2618</b>	- 69.10/3 - Извршители	0,00			
<b>2619</b>	- 69.10/4 - Други правни работи	0,00			

**Потпишано од:**

Borche Bogeski

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,  
OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2  
DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD  
Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## ПРИЛОГ 2-ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО**  
**УНИКА АД Скопје**  
**2020**



**UNIQA**

## СОДРЖИНА:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	11
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	14
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	20
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	72
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	73
7. ПРОДАЖНА МРЕЖА	77
8. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2019	80
9. ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	106
10. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА	115

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ**

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што се презентирани подолу во табелата:

**ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

<b>БДП (стапки на реален пораст, во %)/1</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
2,9*	1,4*	4,3*	3,6*	3,3*	3,2*	0,9*	-14,9*	-3,3*		
<b>Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
0,9	1,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	1,7	1,9	2,3	2,3
<b>Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
1,5	1,2	1,2	1,0	0,8	0,8	0,6	0,5	0,9	1,2	1,2
<b>Стапка на невработеност (во %)/3</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
20,7	17,8	17,5	17,1	16,6	17,3	16,2	16,7	16,5		
<b>Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
-1,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,8	-2,1	-1,1	-2,8	-1,5	-2,7	-8,1
<b>Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
18,7	17,2	18,5	18,8	17,2	17,2	19,9	21,3	17,8		
<b>Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
14,5	13,8	14,6	14,5	12,7	12,7	14,0	14,8	12,1		
<b>Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
10,8	10,4	9,2	9,9	8,2	8,2	8,3	9,7	7,6		
<b>Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
11,8	11,7	10,5	10,8	9,3	9,3	8,9	9,8	6,9		
<b>Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
7,3	9,0	8,1	5,6	6,0	6,0	5,8	6,6	7,3		
<b>Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
6,1	5,8	5,7	5,6	5,4	5,6	5,3	5,3	5,1		
<b>Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	1,9	1,6	1,5	1,4		
<b>Просечен девизен курс МКД/ЕУР</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
61,51	61,53	61,50	61,49	61,51	61,51	61,61	61,69	61,70	61,70	61,67
<b>Просечен девизен курс МКД/УСД</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
52,12	54,17	54,75	55,30	55,56	54,95	55,89	56,09	52,84	51,75	54,13
<b>Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
6.921,5	1.741,2	1.820,5	1.811,2	1.812,2	7.185,2	1.552,9	1.152,7	1.876,7	2.050,9	6.633,2
<b>Извоз на стоки (во милиони евра)/8</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
5.872,5	1.534,0	1.621,2	1.628,9	1.637,4	6.421,6	1.407,7	1.042,6	1.606,2	1.721,4	5.777,9
<b>Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
9.057,3	2.258,5	2.354,9	2.299,2	2.527,9	9.440,5	2.116,9	1.574,9	2.331,9	2.685,9	8.709,5
<b>Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
7.676,3	1.990,4	2.095,7	2.066,0	2.284,2	8.436,3	1.918,8	1.426,9	1.996,8	2.252,0	7.594,5
<b>Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-2.135,7	-517,3	-534,4	-488,0	-715,7	-2.255,4	-563,9	-422,2	-455,2	-635,0	-2.076,3
<b>Трговски биланс (во милиони евра)/8</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-1.803,8	-456,3	-474,5	-437,1	-646,8	-2.014,8	-511,0	-384,3	-390,6	-530,7	-1.816,6
<b>Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-16,6	-195,8	-74,5	178,4	-326,7	-418,6	-163,3	-94,9	-55,3		
<b>Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-0,1	-1,5	-0,6	1,4	-2,6	-3,3	-5,7	-3,7	-1,7		
<b>Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9</b>										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019			2020	2020	2020	2020	
-7,1	-175,0	-65,6	162,2	-293,9	-372,3	-148,3	-85,0	-43,3		
<b>Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10</b>										

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
-0,1	-1,5	-0,6	1,4	-2,6	-3,3	-5,7	-3,6	-1,6		
<b>Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
713,3	64,8	32,0	92,6	214,5	404,0	141,1	-15,2	-21,6		
<b>Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
5,6	0,5	0,3	0,7	1,7	3,2	4,9	-0,6	-0,7		
<b>Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
603,7	59,3	29,2	82,3	192,5	363,3	128,1	-13,7	-17,8		
<b>Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
5,6	0,5	0,3	0,7	1,7	3,2	4,9	-0,6	-0,6		
<b>Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
2.867,1	2.866,4	2.928,2	3.127,5	3.262,6	3.262,6	3.017,3	3.639,7	3.480,2	3.359,9	3.359,9
<b>Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
4,4	4,3	4,3	4,5	4,0	4,6	4,8	7,7	5,1		
<b>Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
<b>Надворешен долг (во % од БДП)/10</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
<b>Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
8.984,2	9.255,9	9.473,5	9.369,7	9.124,0	9.124,0	9.171,1	9.915,4	10.633,2		
<b>Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
7.843,7	8.238,5	8.324,7	8.568,6	8.154,4	8.154,4	8.311,7	8.787,1	9.086,6		
<b>Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14</b>										
2018	Кв.1 2019	Кв.2 2019	Кв.3 2019	Кв.4 2019	2019	Кв.1 2020	Кв.2 2020	Кв.3 2020	Кв.4 2020	2020
73,0	73,5	74,3	76,4	72,7	72,7	76,3	80,6	83,4		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### Осигурителен пазар


Осигурителниот пазар во 2020 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 41 Осигурително брокерски друштва, 10 Друштва за застапување во осигурување и 6 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2020 година има генерирано 10,07 милијарди денари премија. Доминантно учество заема неживотното осигурување со 8,33 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 1,74 милијарди денари. Вкупното намалување во однос на 2019 година изнесува 4,89% (4,88% неживот, 4,93% живот).

Во 2020 година УНИКА АД Скопје има остварено пораст од 0,53% и пазарно учество од 9.94%


Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

### НЕЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ЖИВОТ:**




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Бруто полисирана премија ( состојба и промени за Q4 20/19 )




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Бруто исплатени штети ( состојба и промени за Q4 20/19 )



## Бруто резервирани штети - состојба и промени за Q4 20/19



## ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

### 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwattungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Гроуп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2020 година Друштвото има 138 вработени (2019: 136 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

Согласно решение број 18-6215/3 од 30.08.2004 година на Министерството за финансии со основањето на Друштвото е добиена согласност за следниве класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)

Согласно решение број 09-944/2 од 18.04.2012 година на Агенцијата за супервизија на осигурување е добиена согласност за следната класа на осигурување:

- Осигурување од финансиски загуби( класа16)

Согласно решение број 09-2435/2 од 27.06.2011 година на Агенцијата за супервизија на осигурување е добиена согласност за следната класа на осигурување:

- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот Одбор на 22 февруари 2021 година.



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **Членови на Управен Одбор**

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Билјана Стојанов, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Листа на правилници кои се усвоени/променети во текот на 2020 година - УНИКА АД Скопје		
Ред.бр.	Назив на Правилник / Процедура / Политика за работа	Датум на донесување
1	Правилник за пресметка на технички резерви (изменет и дополнет)	30/01/2020
2	Актуарска политика на Уника Групација	28/02/2020
3	Стандард за најдобри проценки во неживот осигурување	28/02/2020
4	Правилник за актуарски стандарди на УНИКА АД Скопје	28/02/2020
5	Процедура за управување со портфолио на физички лица, мали и средни претпријатија	20/03/2020
6	Group Internal and Audit Policy	21/04/2020
7	Политика за реосигурување на УНИКА АД Скопје	25/06/2020
8	Внатрешна политика за работни односи	25/06/2020
9	Процедура за регрутирање и селекција на вработени	25/06/2020
10	Процедура за менаџирање одмори отсуства	25/06/2020
11	Процедура за ориентација на нововработени	25/06/2020
12	Процедура за проценка на перформанси на вработени	25/06/2020
13	Процедура за проценка на потреби за обука	25/06/2020
14	Процедура за дисциплинска постапка, мерки и приговори	25/06/2020
15	Group Reinsurance Policy	26/06/2020
16	Mk Compliance Policy	01/07/2020
17	Ажурирана Стратегија за деловен континуитет на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје	16/07/2020
18	Ажуриран План за континуитет во работењето на деловното подрачје на УНИКА АД Скопје	16/07/2020
19	Правилник за опис на работни задачи (изменување и дополнување)	16/07/2020
20	Ажурирана Стратегија за развој на информатичките системи на УНИКА АД Скопје	16/07/2020
21	Mk Compliance Standard	28/07/2020
22	Правила за определување на обврските и одговорностите на админ. на информативните системи при користење на документите и информатичко комуникациска опрема	08/10/2020
23	Методологија за пресметка на резерви за штети со класа 10	28/10/2020
24	Инвестициона стратегија на УНИКА АД Скопје 2020-2024	28/10/2020
25	Процедура за начинот на собирање обработка и чување на личните податоци на осигурениците за доброволно здравствено осигурување	12/11/2020
26	План за архивски знаци, Листа на документиран материјал со рокови за чување и Листа на архивски материјал за 2021	26/11/2020
27	Правилник за ревизија на инвестиционата стратегија на УНИКА АД Скопје	21/12/2020
28	Правилник за инвестирање и управување со инвестиции (изменет и дополнет)	22/12/2020
29	Правилник за неопходна кадро и техн оспособ на дом правни лица за хартии од вредност (изменет и дополнет)	23/12/2020
30	Правилник за проценка на средствата на УНИКА АД Скопје (изменет и дополнет)	24/12/2020
31	Упатства за распределба на тците/Cost allocation guidelines	24/12/2020
32	План за работа на УНИКА АД за 2021 година	25/12/2020
33	Правилник за управување со ризик за 2021 година	25/12/2020
34	Програма за планирано реосигурување за 2021 година	25/12/2020
35	Годишна програма на внатрешниот ревизор за 2021 година	29/12/2020
36	Годишен План за работа на внатрешна ревизија за 2021 година	29/12/2020
37	Правилник за прием, обработка, резервација и исплата на барања за надомест на штета	29/12/2020
38	Деловник за работа на пописни комисији	29/12/2020
39	Правилник за избегнување на судир на итнереси во процесот на обработка на барања за надомест на штета	29/12/2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на неживотното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија.

Со цел остварување на УНИКА деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

## ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Агентот на УНИКА:

- Е партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- Е претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- Е менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- Е агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- Е агент кој може да ти понуди широк спектар на производ
- Е претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки:

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени со цел да ги запознае со:

- Вредностите на компанијата
- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

Во минатото развојот на компанијата и инвестициите во истиот беа базирани на регистрирање на нови продажни места.

Во периодот од 01.01.2005 до 31.12.2018 компанијата отвори преку 40 продажни места. Во истите беше вработен исклучиво професионален кадар кој е дел од продажната мрежа на компанијата.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

Во иднина компанијата ќе се фокусира на визуелно усогласување на продажните места на УНИКА со целите запишани во УНИКА програмата и формирање на генерални продажни места кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата формира сектори за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, сектор за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 20%.

Компанијата ќе се фокусира во развојот на портфолиото од незадолжителните осигурувања. За таа цел ќе се формира тим за обука и истиот ќе спроведува континуирани обуки на продажната мрежа на компанијата.

## **ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2021-2025**

УНИКА групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната стратегија УНИКА 3.0 која треба да обезбеди одржлив развој.

Стратегијата „Уника 3.0“ е изградена врз 6 столба:

- Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот на Австрија и Европа кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година
- Производи кои се занимаваат со одржливост
- Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели
- Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и подготвеноста да се изврши проценка
- Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на одржливост
- Одржлива политика за инвестиции

Двата основни географски пазари остануваат Австрија и ЦИЕ, каде фокусот е насочен кон Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Додека ЦИЕ во моментот сочинува 65% од сите клиенти, 30% од премиите и 25% од приходот, штом компаниите АХА бидат интегрирани, тоа ќе претставува 75% од клиентите, кои ќе генерираат повеќе од 40% од премиите и над 50% од приходот.

Планирани се инвестиции од 500 милиони евра во ИТ, дигитализација и иновации.

УНИКА Групацијата ја започна најголемата програма за иновации во историјата на компанијата уште во 2016 година со инвестиција поголема од 500 милиони евра. Овие инвестиции се фокусираат на редизајн на деловниот модел, стекнување на потребните ИТ системи и дигитални иновации. Дигитално проширување кон Германија со Чериск.

Врз основа на своите позитивни искуства во Унгарија, UNIQA се шири во Германија преку Cherrisk, својот втор дигитален бренд (cherrisk.com). Проширувањето може да се прошири и во други земји во Западна Европа. Како платформа за продажба дигитална само, Чериск нуди едноставни полиси за осигурување за патувања, домаќинства и несреќи. Апликацијата Cherrisk Go го прави здрав живот забавен и лесен со наградување на здравствено свесно однесување и поддршка на добротворни иницијативи. Потребно е ризик да се здружи „назад кон своите корени“.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

компаниите низ цела Европа и има инвестирано приближно 40 милиони евра во брзорастечки почетни компании во секторите fintec, insurtech и дигитално здравје. Неговото портфолио се состои од финансиски инвестиции кои веќе имаат постигнато раст на вредноста и што е уште поважно, ја поставија основата за повеќе новини во деловните модели што ќе донесат нови клиенти за УНИКА. Досега се привлечени над 25.000.

UNIQA 3.0 исто така вклучува стратегија за одржливост на инвестициите. Осигурителниот сектор е најголемиот приватен инвеститор во Европа, сепак. УНИКА ја користеше оваа моќ на пазарот, како инвеститор и осигурител, решително да се заложил за укинување на бизнисот со јаглен. Веќе инвестирал околу 600 милиони евра во инфраструктура, од кои околу 200 милиони евра во проекти за енергетска транзиција кои создаваат енергија од сонце, ветер, вода или отпад. Покрај тоа, УНИКА издаде зелена обврзница во вредност од 200 милиони евра во јули оваа година. До 2025 година, планира да состави портфолио од одржливи инвестиции од една милијарда евра.

#### **А. Подобрување на профитабилноста**

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, УНИКА АД Скопје планира да се фокусира на следниве приоритетни програми:

- Зголемување на профитабилноста преку
  - 1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување
  - 2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на осигурување и пазарните услови
  - 3) Подобрување на процесот на решавање на штети

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

Намалување на задолжителните осигурувања во вкупната премија е една од стратегиските цели на друштвото кое се стреми учеството на задолжителните осигурувања за период од 3 години да го намали под 55% од вкупната бруто полисирана премија. Посебно како целна група за осигурување кон која ќе се ориентираат сите постоечки и нови производи се малите и средни претпријатија. Кај малите и средни претпријатија УНИКА АД Скопје гледа голем потенцијал, пред се бидејќи УНИКА Австрија пред се се дефинира како retail company и второ бидејќи ефектот на економската криза кај овие компании е умерен.

Првиот производ од новата палета кој ќе биде понуден на пазарот е производот ВИП, кој ќе понуди пакет на осигурување на возилото, имотот и лична незгода. Се работи за преработка на стар производ кој е прилагоден на новите услови на пазарот, кој бара пред се ефтини и лесно разбирливи производи за клиентите, а од друга страна да бидат лесни за продажба за агентската мрежа.

Втора можност е да се понуди на пазарот продуктот Мини Каско како додатно осигурување на полисата за Автомобилска одговорност кое покрива штети материјални настанати на сопственото возило од судар со друго возило при сообраќајна незгода без разлика дали сте предизвикувач или не на незгодата.

Третиот производ е домашна асистенција која подразбира давање помош на осигуреникот 24 часа на ден, 365 дена во годината во случај не ненадејни и неочекувани настани на осигурениот стан кои налагаат итно организирање помош од стручно лице (итна интервенција) во договорен обем.

Во соработка со Банките ќе се понуди Патничко осигурување на сопствениците на платежни картички за време на патување кое покрива: незгода при патување, задоцнување на багаж и задоцнување на патувањето/летот. Покритието се однесува на секое осигурено лице додека е на патување за коешто платил целосно или делумно со осигурената платежна картичка.

Во делот на доброволното приватното здравствено осигурување ќе се прошири палетата на пакети кои се нудат на осигурениците со воведување на нов семеен пакет кој нуди единствен годишен агрегатен лимит во случај на болничко и вон - болничко лекување и други бенефиции за целото семејство со единствена премија која зависи од бројот на членовите во семејството.

Во делот на Имотното осигурување како одговор на барањата и потребите на Корпоративните клиенти ќе се понуди осигурување на Имотни штети и осигурување од прекин на работа по услови за осигурување од сите ризици т.н All Risk според сопствени услови на UNIQA на групациско ниво. Разлика од тековниот модел на осигурување од именувани ризици каде обврската за докажување на покритието е на товар на осигуреникот, во условите од сите ризици јасно се наведени исклучоците од осигурување и товарот за докажување на исклучокот е на осигурителната компанија.

## **Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување**

Со измените на законот за здравствено осигурување UNIQA Македонија прва закупи лиценца за доброволно приватно здравствено осигурување. Како дел од UNIQA group Austria која е водечка компанија за здравствено осигурување во Австрија, УНИКА АД Скопје го воведо новиот производ МедUNIQA - доброволно и приватно здравствено осигурување а со цел на своите клиенти да им понудиме осигурување кое ќе ги задоволи нивните барања за ефикасна медицинска заштита и итен медицински третман.

Унапредување на производите од палетата на приватно здравствено осигурување

На клиентите на УНИКА АД Скопје достапни им се три пакети на дополнително здравствено осигурување (Стандард, Конфорт и Оптимум), покритието се однесува на амбулантно и болничко лекување, 24/7 на територијата на Р. Македонија.

Со избор на еден од овие пакети, на клиентот му се овозможува достапност на лекар 24 часа, се овозможува договарање на медицински услуги врз база на претходни медицински индикации, му се овозможува организирање на услугите кај избран лекар во краток рок во време кое му одговара на клиентот без дополнително чекање. За остварување на здравствените услуги не е потребен упат од матичен лекар.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

Друштвото склучи договори со речиси сите приватни болници во Република Македонија и поголемите приватни специјалистички реномирани установи, каде што клиентите добиваат МедUNIQA здравствена картичка со која што се идентификуваат во здравствените установи кои се влезени во мрежата на МедUNIQA и ги користат здравствените услуги без директно плаќање на настанатите трошоци. Клиентот постојано се следи преку МедUNIQA контакт центарот, се информира за новостите, за нови здравствени установи во мрежата на МедUNIQA, се информира за обемот и висината на осигурителното покритие, му се помага при пријавување на осигурен случај.

Со измените на законот за здравствена заштита на крајот на 2015 година и овозможување на нудење на здравствени услуги и надвор од Македонија, креирање и нов пакет Оптимум, кој овозможува и лекување покрај во Македонија и во Европските земји (освен Швајцарија).

На почетокот на 2016 година започнавме и со пакети за колективно здравствено осигурување со задолжителен систематски преглед со избор на две опции, пред се заради законската обврска на секоја фирма да му обезбеди на своите вработени систематски преглед.

Претставувањето на приватното здравствено осигурување на Македонскиот пазар ќе придонесе пред се за:

- Зголемување на палетата на производи кои УНИКА АД Скопје ја нуди на своите клиенти
- Зголемување на пазарното учество
- Зголемување на профитабилноста.

Секторот за имот и реосигурување заедно со овластениот актуар на Друштвото континуирано ќе спроведуваат анализи, по производи и класи на осигурување, за сите клиенти со цел да може да се управува бизнисот кон зголемување на профитабилноста.

Едукација на вработените и продажната мрежа

УНИКА АД Скопје со воведувањето на новите производи си постави за цел да располага со високо обучена продажна мрежа која ќе биде способна истите да ги понуди на пазарот. За да ја постигне оваа стратемиска цел УНИКА АД Скопје започна со континуирани обуки и семинари по градовите каде друштвото има свој продажни центри.

Во процес е и формирање на едукациски центар во склоп на секторот за продажба, чија основна цел ќе биде да се запознае секој вработен со корпоративната култура, производите, целите и насоките во кој сака да се развие Друштвото.

Едукацискиот центар се јавува како неопходност со цел да може друштвото да го следи динамичниот осигуриелен пазар, на кој секојдневно согласно потребите се јавуваат нови производи или се модифицираат веќе постоечките производи.

Едукацијата на вработените и продажната мрежа, воведувањето на нови производи и зголемувањето на клиентската база одат во насока за остварување на планираната добивка пред оданочување на УНИКА АД Скопје согласно УНИКА 2.0 планот, како дел од УНИКА Групацијата.

## **В. Подобрување на процесот на решавање на штети**

Како што може да се забележи планираниот раст на премија како услов го поставува и соодветниот развој на процесот на решавање на штети.

Со цел да се постигне подобрување во процесот на решавање на штети Друштвото

- Ќе продолжи со развивање на системите за обработка и ликвидација на штети
- Ќе продолжи да ги обучува проценителите и ликвидаторите во склоп со најдобрите практики
- Дополнително развивање на мерките за спречување на измами.
- Ке воведат систем за наградување заради подобрување на ефикасноста на сите чинители во процесот на обработка и ликвидација на штети
- Ке воведат системски алатки заради олесната проценка на штетата во делот на материјалните штети.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

#### **Г. Управување со инвестициите**

УНИКА АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која се однесува на период од 5 години. Со истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти:

- Државни хартии од вредност
- Депозити
- Средства на тековни сметки
- Вложување во инвестициони фондови

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА АД Скопје има развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе.

Друштвото има формирано и комисија за пласирање на средства во која како членови се наоѓаат Престедателот на УО на УНИКА АД, директорот на финансии и овластен инвестиционен советник.

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните услови.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>744,434,216</b>	<b>728,212,710</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>5</b>	<b>696,076,333</b>	<b>672,160,658</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		827,544,460	823,176,004
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		8,258,751	20,147,876
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		78,332,586	106,819,449
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	23	-6,746,535	25,535,976
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	23	-10,301,290	1,953,601
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	23	-41,322,035	-465,646
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>		<b>18,347,632</b>	<b>14,612,656</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>211</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>212</b>		<b>0</b>	<b>233,454</b>
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	16	0	233,454
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>216</b>	<b>13</b>	<b>17,407,958</b>	<b>13,779,858</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>217</b>	<b>14</b>	<b>726,050</b>	<b>599,344</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>218</b>	<b>18.1</b>	<b>14,595</b>	<b>0</b>
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>219</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>223</b>	<b>13</b>	<b>199,029</b>	<b>0</b>
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>7</b>	<b>8,292,467</b>	<b>22,160,001</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>7</b>	<b>11,751,645</b>	<b>15,375,945</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>7</b>	<b>9,966,139</b>	<b>3,903,450</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>		<b>719,835,044</b>	<b>755,484,940</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	<b>6</b>	<b>296,854,371</b>	<b>350,665,699</b>
1. Бруто исплатени штети	228		317,528,728	350,800,904
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		8,044,582	7,582,860
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		5,081,809	1,509,302
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		13,549,461	10,638,014
5. Промени во бруто резервите за штети	232		-27,541,666	24,357,562
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-4,955,800	-1,548,469
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-28,587,361	6,311,060
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		0	0
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		0	0
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>		<b>8,818,280</b>	<b>8,620,523</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		8,818,280	8,620,523

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>368,880,106</b>	<b>326,616,966</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>		<b>245,274,587</b>	<b>210,341,408</b>
1.1 Провизија	253	8	193,875,923	157,907,811
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	10	58,020,560	63,831,783
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	9	10,288,414	9,737,413
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	21.A	-16,910,310	-21,135,599
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>		<b>123,605,519</b>	<b>116,275,558</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	16	7,762,485	6,908,736
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	10	44,248,460	45,727,242
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		28,151,887	29,063,926
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		2,841,436	2,948,336
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		11,495,178	11,927,650
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,759,959	1,787,330
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	1,435,499	2,189,025
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	12	70,159,075	61,450,555
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		42,171,226	35,173,617
2.4.2 Материјални трошоци	260б		10,718,594	10,999,991
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		17,269,255	15,276,947
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>		<b>924,818</b>	<b>1,285,406</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>	<b>16</b>	<b>326,120</b>	<b>355,455</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>	<b>13</b>	<b>236</b>	<b>931</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>	<b>14</b>	<b>589,806</b>	<b>929,020</b>
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>	<b>265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>		<b>8,656</b>	<b>0</b>
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269	16	8,656	0
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>	<b>11</b>	<b>51,288,289</b>	<b>46,782,640</b>
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		51,288,289	46,782,640
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>	<b>20</b>	<b>-7,938,945</b>	<b>20,690,969</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>		<b>1,008,125</b>	<b>822,737</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>		<b>24,599,172</b>	<b>0</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>		<b>0</b>	<b>27,272,230</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>	<b>15</b>	<b>7,150,466</b>	<b>111,388</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>		<b>17,448,706</b>	<b>0</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>		<b>0</b>	<b>27,383,618</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)  
На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>17</b>	<b>5,477,355</b>	<b>5,404,116</b>
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		5,477,355	5,404,116
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>751,098,849</b>	<b>722,124,941</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>63,516,346</b>	<b>56,067,468</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	16	54,467,571	42,204,830
1.1 Земјиште	007			0
1.2 Градежни објекти	008		54,467,571	42,204,830
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	16	9,048,775	13,862,638
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		9,048,775	13,862,638
2.3 Останати материјални средства	012		0	0
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>		<b>23,788,512</b>	<b>20,362,630</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	19	23,788,512	20,362,630
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>		<b>663,793,991</b>	<b>645,694,843</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	<b>18</b>	<b>253,156,330</b>	<b>250,541,055</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		264,047	6,016,386
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		252,892,283	244,524,669
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>	<b>18. А</b>	<b>4,014,530</b>	<b>0</b>
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4,014,530	0
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>19</b>	<b>406,623,131</b>	<b>395,153,788</b>
4.1 Дадени депозити	036		406,623,131	395,153,788
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		0	0
4.4 Останати пласмани	039		0	0
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>		<b>16,867,515</b>	<b>102,034,001</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	23	9,614,213	61,237,538
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	24	7,253,302	40,796,463
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>		<b>872,071</b>	<b>5,137,005</b>
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		872,071	5,137,005
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>		<b>302,207,808</b>	<b>307,703,288</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>		<b>255,430,288</b>	<b>276,572,119</b>
1. Побарувања од осигуреници	056	20	255,430,288	276,572,119
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		<b>5,014,135</b>	<b>7,799,122</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	21	3,796,028	4,568,829
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	21	1,218,107	3,230,293
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>	<b>21</b>	<b>41,763,385</b>	<b>23,332,047</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		24,722,923	14,669,454
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		14,563,994	7,575,546
3. Останати побарувања	066		2,476,468	1,087,047
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>		<b>24,695,679</b>	<b>21,349,405</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>		<b>4,045,130</b>	<b>5,369,298</b>
1. Опрема	070	16	4,045,130	5,369,298
2. Останати материјални средства	071		0	0
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	<b>22</b>	<b>20,650,549</b>	<b>15,980,107</b>
1. Парични средства во банка	073		20,650,470	15,975,095
2. Парични средства во благајна	074		79	5,012
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>		<b>135,693,581</b>	<b>118,783,271</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080	21. А	135,693,581	118,783,271
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	0
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>1,236,912,858</b>	<b>1,282,536,027</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>202,757,184</b>	<b>166,791,289</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>ПАСИВА</b>				
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>		<b>375,539,116</b>	<b>358,090,410</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	<b>26</b>	<b>184,002,981</b>	<b>184,002,981</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>	<b>26</b>	<b>89,384,724</b>	<b>89,384,724</b>
1. Законски резерви	096		89,384,724	89,384,724
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5. Останати резерви	100		0	0
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>		<b>84,702,705</b>	<b>112,086,323</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>		<b>17,448,706</b>	<b>0</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>		<b>0</b>	<b>27,383,618</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>		<b>724,499,516</b>	<b>758,787,717</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	23	397,149,989	403,896,524
II. Бруто математичка резерва	108		0	0
III. Бруто резерви за штети	109	24	327,349,527	354,891,193
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>		<b>3,388,913</b>	<b>3,054,528</b>
1. Резерви за вработени	115		3,388,913	3,054,528
2. Останати резерви	116		0	0
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>		<b>2,753,199</b>	<b>364,517</b>
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		2,753,199	364,517
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)**  
**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>		<b>130,732,114</b>	<b>162,238,855</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>	<b>25</b>	<b>30,415,811</b>	<b>36,893,207</b>
1. Обврски спрема осигуреници	123		30,374,030	36,674,448
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		41,781	218,759
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>	<b>25</b>	<b>63,452,373</b>	<b>94,794,199</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		63,452,373	94,794,199
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>	<b>25</b>	<b>36,863,930</b>	<b>30,551,449</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		21,618,878	16,666,998
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133		15,245,052	13,884,451
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S</b>	<b>136</b>		<b>1,236,912,858</b>	<b>1,282,536,027</b>
<b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>137</b>		<b>202,757,184</b>	<b>166,791,289</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2020

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>79,682,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,105,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,528,730</b>	<b>15,836,389</b>	<b>385,474,028</b>
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>79,682,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,105,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,528,730</b>	<b>15,836,389</b>	<b>385,474,028</b>
<b>Добивка или загуба за претходната деловна година</b>	<b>III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>-27,383,618</b>
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,383,618	-27,383,618
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,278,796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,278,796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,557,593</b>	<b>-15,836,389</b>	<b>0</b>
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV 4	0	0	0	5,278,796	0	0	5,278,796	0	0	10,557,593	-15,836,389	0
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година</b>	<b>V</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,086,323</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>358,090,410</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2020

<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>	<b>VI</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,086,323</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>358,090,410</b>
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено</b>	<b>VII</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,086,323</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>358,090,410</b>
<b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>	<b>VIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,448,706</b>	<b>17,448,706</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,448,706	17,448,706
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>VIII2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,383,618</b>	<b>27,383,618</b>	<b>0</b>
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,383,618	27,383,618	0
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>184,002,981</b>	<b>0</b>	<b>4,423,240</b>	<b>84,961,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,384,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,702,705</b>	<b>17,448,706</b>	<b>375,539,116</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>831,422,759</b>	<b>816,491,545</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	800,692,367	773,928,503
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	25,485,831	29,023,234
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	5,244,561	13,539,808
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>799,306,987</b>	<b>771,218,902</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	327,265,438	341,099,176
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	102,935,728	94,541,681
4. Надоместоци и други лични расходи	310	101,693,173	111,105,015
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	147,517,480	111,287,600
6. Платени камати	312	0	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	30,435,081	28,309,584
8. Останати одливи од редовни активности	314	89,460,087	84,875,846
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>32,115,772</b>	<b>45,272,643</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>402,772,338</b>	<b>377,813,890</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	4,479,087	4,099,494
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	0	0
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	393,492,652	367,157,586
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	0	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	4,800,599	6,556,810

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**

<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>430,353,912</b>	<b>426,031,275</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	73,238	0
2. Одливи по основ на материјални средства	328	18,701,059	4,940,554
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	0	0
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	407,565,085	421,090,721
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	4,014,530	0
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>27,581,574</b>	<b>48,217,385</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>	<b>1,234,195,097</b>	<b>1,194,305,435</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>	<b>1,229,660,899</b>	<b>1,197,250,177</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>	<b>4,534,198</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>2,944,742</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>	<b>15,980,107</b>	<b>19,254,525</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>	<b>136,244</b>	<b>-329,676</b>
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)</b>	<b>353</b>	<b>20,650,549</b>	<b>15,980,107</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто полисирани премии	827,544,460	823,176,004
Промена во преносната премија	6,746,535	(25,535,976)
Бруто приходи од премии	<u>834,290,995</u>	<u>797,640,028</u>
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(86,591,337)	(126,967,325)
Промена во преносната премија за реосигурување	(51,623,325)	1,487,955
Трошоци за реосигурување	<u>(138,214,662)</u>	<u>(125,479,370)</u>
Нето приходи од осигурување	<u><u>696,076,333</u></u>	<u><u>672,160,658</u></u>

## 5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2020	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурува ње и соосигурува ње	Промена на преносната премија за реосигурува ње	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	441,432,442	(49,189,984)	(9,893,018)	-	382,349,440
Каско	67,295,727	(5,763,497)	-	-	61,532,230
Осигурување на имот	103,252,882	41,200,464	(52,050,114)	(48,220,462)	44,182,770
Осигурување на патници	946,650	201,879	-	-	1,148,529
Лични незгоди	59,277,540	1,500,962	-	-	60,778,502
Зелен картон	80,840,032	13,004,883	(3,969,000)	-	89,875,915
Гранични полиси	1,817,530	102,924	-	-	1,920,454
Патничко осигурување	6,541,995	2,234,550	-	-	8,776,545
Одговорност	27,416,849	2,810,138	(16,395,057)	(3,795,434)	10,036,496
Транспорт	11,402,577	(1,137,913)	(4,189,139)	410,583	6,486,108
Здравствено осигурување	14,969,046	(1,377,500)	-	(19,440)	13,572,106
ЦМР-превоз на стока	4,535,028	(340,761)	(95,009)	1,428	4,100,686
Финансиски загуби	7,816,162	3,500,390	-	-	11,316,552
<b>Вкупно</b>	<u><u>827,544,460</u></u>	<u><u>6,746,535</u></u>	<u><u>(86,591,337)</u></u>	<u><u>(51,623,325)</u></u>	<u><u>696,076,333</u></u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2019	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурува ње и соосигурува ње	Промена на преносната премија за реосигурува ње	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	377,431,257	(17,171,262)	-	-	360,259,995
Каско	57,818,455	(3,164,584)	-	-	54,653,871
Осигурување на имот	139,242,304	5,084,784	(102,759,515)	468,887	42,036,460
Осигурување на патници	2,861,228	126,887	-	-	2,988,115
Лични незгоди	58,960,460	836,900	-	-	59,797,360
Зелен картон	116,025,903	(4,974,361)	(9,481,534)	-	101,570,008
Гранични полиси	4,873,687	(306,836)	-	-	4,566,851
Патничко осигурување	17,963,421	548,984	-	-	18,512,405
Одговорност	24,997,073	(2,296,230)	(10,920,270)	(6,882,511)	4,898,062
Транспорт	5,144,154	427,079	(3,702,694)	(505,099)	1,363,440
Здравствено осигурување	6,249,192	(988,553)	-	8,406,678	13,667,317
ЦМР-превоз на стока	3,957,028	(823,018)	(103,312)	-	3,030,698
Финансиски загуби	7,651,842	(2,835,766)	-	-	4,816,076
<b>Вкупно</b>	<b>823,176,004</b>	<b>(25,535,976)</b>	<b>(126,967,325)</b>	<b>1,487,955</b>	<b>672,160,658</b>

#### 6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	2020	2019
Настанати, пријавени и исплатени штети	317,528,728	350,800,904
Настанати, пријавени и неисплатени штети	(51,116,529)	6,223,757
Настанати непријавени штети	22,300,145	16,815,028
Резерви за обработка за штети	1,274,718	172,768
Бруто резерви за штети дел за реосигурување	33,543,161	(4,762,591)
Бруто реализирани регресни побарувања	(8,044,582)	(7,582,860)
Бруто исплатени штети дел за соосигурување	(5,081,809)	(1,509,302)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(13,549,461)	(10,638,014)
	<b>296,854,371</b>	<b>349,519,690</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2020	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурува ње	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурува ње	Бруто исплатени штети дел за реосигурува ње	Вкупно
Автоодговорност	163,869,065	2,805,928	23,524,233	943,357	-	(6,130,932)	-	-	185,011,651
Каско	46,820,869	3,217,778	2,629,358	212,470	-	(1,913,650)	-	-	50,966,825
Имот	25,928,928	(26,436,310)	(1,472,791)	(106,644)	17,958,299	-	(5,081,809)	(11,595,149)	(805,476)
Одговорност	110,244	2,594,376	(187,799)	12,033	(2,735,668)	-	-	(21,047)	(227,861)
Незгода	33,347,616	6,112,458	(151,522)	224,705	-	-	-	-	39,533,257
Зелена карта	34,704,190	(37,723,929)	(2,491,000)	(42,829)	17,493,090	-	-	-	11,939,522
Гранично осигурување	53,509	(28,388)	(31,120)	(292)	-	-	-	-	(6,291)
Патничко осигурување	3,307,288	(482,310)	(278,392)	(3,779)	-	-	-	-	2,542,807
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	4,562,611	240,386	657,442	37,063	-	-	-	-	5,497,502
Финансиски загуби	2,956,647	-	-	-	-	-	-	(1,928,055)	1,028,592
ЦМР	1,846,435	(589,078)	219,549	(4,552)	-	-	-	-	1,472,354
Транспорт	21,326	(827,440)	(117,813)	3,186	827,440	-	-	(5,210)	(98,511)
	<u>317,528,728</u>	<u>(51,116,529)</u>	<u>22,300,145</u>	<u>1,274,718</u>	<u>33,543,161</u>	<u>(8,044,582)</u>	<u>(5,081,809)</u>	<u>(13,549,461)</u>	<u>296,854,371</u>



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ - продолжение**

За годината што завршува на 31 декември 2019	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурува ње	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурува ње	Бруто исплатени штети дел за реосигурува ње	Вкупно
Автоодговорност	190,751,708	(5,693,660)	12,004,754	225,184	-	(7,582,860)	-	-	189,705,126
Каско	45,746,319	(5,282,959)	(2,942,751)	(47,840)	-	-	-	-	37,472,769
Имот	15,104,703	(6,000,593)	(4,379)	(78,636)	(4,762,591)	-	(1,509,302)	(6,818,619)	(4,069,417)
Одговорност	6,979,289	356,687	(395,258)	(193)	-	-	-	(692,394)	6,248,131
Незгода	45,918,204	(166,092)	3,221,596	30,996	-	-	-	-	49,004,704
Зелена карта	36,305,860	29,248,137	5,552,099	109,372	-	-	-	-	71,215,468
Гранично осигурување	1,998	-	28,607	1,823	-	-	-	-	32,428
Патничко осигурување	3,361,756	(1,026,353)	(713,228)	(47,273)	-	-	-	-	1,574,902
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	2,656,327	249,476	192,874	-	-	-	-	-	3,098,677
Стока во транспорт	3,974,740	(5,460,886)	(129,286)	(20,665)	-	-	-	(3,127,001)	(4,763,098)
	<u>350,800,904</u>	<u>6,223,757</u>	<u>16,815,028</u>	<u>172,768</u>	<u>(4,762,591)</u>	<u>(7,582,860)</u>	<u>(1,509,302)</u>	<u>(10,638,014)</u>	<u>349,519,690</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 7. ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од соосигурување и реосигурување	8,292,467	22,160,001
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	9,330,259	11,476,355
Приходи од НБО (НН и НО) возила	528,900	734,925
Останато	1,892,486	3,164,665
	<u>11,751,645</u>	<u>15,375,945</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	7,344,960	1,224,396
Наплатени казни и пенали	112	415
Останати приходи	2,621,067	2,678,639
	<u>9,966,139</u>	<u>3,903,450</u>
	<u>30,010,251</u>	<u>41,439,396</u>

## 8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	41,423,426	45,081,951
Бруто провизии за застапници во осигурување	57,000,850	51,689,738
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	95,451,647	61,136,122
	<u>193,875,923</u>	<u>157,907,811</u>

## 9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Трошоци за маркетинг и пропаганда	7,952,342	6,445,328
Трошоци за репрезентација	2,336,072	3,292,085
	<u>10,288,414</u>	<u>9,737,413</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	66,421,053	70,649,606
Даноци и придонеси од плати	34,088,008	37,122,089
Останати придонеси за вработени согласно закон	<u>1,759,959</u>	<u>1,787,330</u>
Вкупно трошоци за бруто плати:	102,269,020	109,559,025
Трошоци за договор за дело	<u>1,435,499</u>	<u>2,189,025</u>
	<u>103,704,519</u>	<u>111,748,050</u>

#### 11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Трошоци по основ на противпожарен придонес	3,548,386	3,707,801
Трошоци по основ на придонес за безбедност	9,272,102	8,893,834
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	6,165,840	3,413,090
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	6,422,578	5,765,100
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	5,339,043	5,421,261
Трошоци по основ на финансирање на Гарантен Фонд	-	-
Трошоци по основ на штети за посредување	<u>20,540,340</u>	<u>19,581,554</u>
	<u>51,288,289</u>	<u>46,782,640</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Трошоци за наемнини	12,874,564	12,090,363
Трошоци за услуги за одржување	2,756,689	3,287,759
Канцелариски материјали	3,203,864	3,061,085
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	4,299,257	4,407,006
Трошоци за комунални услуги	2,983,680	2,957,844
Трошоци од резервирања	7,977,678	2,985,672
Трошоци за правни услуги	3,951,945	3,785,729
Банкарски услуги	2,188,856	2,193,911
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	981,869	1,070,919
Потрошено гориво	1,402,733	1,473,481
Трошоци за останати услуги - преводи	596,164	651,565
Трошоци за резерви делови	824,089	734,165
Отпис на ситен инвентар	-	1,948,738
Трошоци за весници и списанија	1,093,664	816,147
Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања	349,407	1,712,272
Трошоци за стручно усовршување	405,103	144,405
Трошоци за даноци и такси	5,164,550	1,448,753
Трошоци за раководење	4,427,775	4,427,775
Останати трошоци	14,677,188	12,252,966
	<u>70,159,075</u>	<u>61,450,555</u>

## 13. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од камати	17,407,958	13,779,858
Приходи од дисконт на обврзници	199,029	-
Расходи за камати	236	931
	<u>17,607,223</u>	<u>13,780,789</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 14. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Позитивни курсни разлики	726,050	599,344
Негативни курсни разлики	<u>(589,806)</u>	<u>(929,020)</u>
	<u>136,244</u>	<u>(329,676)</u>

#### 15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка пред оданочување	24,599,172	(27,272,230)
Непризнаени расходи за даночни цели	46,924,067	28,453,823
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	71,523,239	1,181,593
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	18,583	67,709
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>7,150,466</u>	<u>111,388</u>
Ефективна даночна стапка	<u>29.07%</u>	<u>-0.41%</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2020	58,123,146	26,618,914	6,963,057	11,956,538	103,661,655
Набавки	-	2,737,387	-	15,963,671	18,701,058
Продажби	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2020	<u>58,123,146</u>	<u>29,356,301</u>	<u>6,963,057</u>	<u>27,920,209</u>	<u>122,362,713</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2020	17,435,043	23,897,691	4,314,982	10,439,811	56,087,527
Трошок за годината	1,453,079	3,137,395	924,160	2,247,851	7,762,485
Останато	-	-	-	-	-
Отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2020	<u>18,888,122</u>	<u>27,035,086</u>	<u>5,239,142</u>	<u>12,687,662</u>	<u>63,850,012</u>
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2020	<u>39,235,024</u>	<u>2,321,215</u>	<u>1,723,915</u>	<u>15,232,547</u>	<u>58,512,701</u>
- 31 декември, 2019	<u>40,688,103</u>	<u>2,721,223</u>	<u>2,648,075</u>	<u>1,516,727</u>	<u>47,574,128</u>

На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

### *Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста*

На 31 декември 2020 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 9,048,775 денари (2019: 13,862,638 денари). Амортизацијата за тековната година изнесува 326,120 денари (2019: 355,455). Во текот на 2019 година Друштвото продаден еден објект (стан) со нето сегашна вредност од 4,487,743 денари и оствари капитална загуба од 8,656 денари (2019: добивка од 233,454 денари). На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутрери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба на 1 јануари, 2019	58,123,146	21,678,359	6,748,437	11,956,538	98,506,480
Набавки	-	4,940,555	492,000	-	5,432,555
Продажби	-	-	(277,380)	-	(277,380)
Состојба на 31 декември, 2019	<u>58,123,146</u>	<u>26,618,914</u>	<u>6,963,057</u>	<u>11,956,538</u>	<u>103,661,655</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
Состојба на 1 јануари, 2019	15,981,961	21,396,976	3,454,030	8,595,425	49,428,392
Трошок за годината	1,453,082	2,472,936	1,138,332	1,844,386	6,908,736
Останато	-	27,779	-	-	27,779
Отуѓувања	-	-	(277,380)	-	(277,380)
Состојба на 31 декември, 2019	<u>17,435,043</u>	<u>23,897,691</u>	<u>4,314,982</u>	<u>10,439,811</u>	<u>56,087,527</u>
<b>Нето сметководствена вредност на</b>					
- 31 декември, 2019	<u>40,688,103</u>	<u>2,721,223</u>	<u>2,648,075</u>	<u>1,516,727</u>	<u>47,574,128</u>
- 31 декември, 2018	<u>42,141,185</u>	<u>281,383</u>	<u>3,294,407</u>	<u>3,361,113</u>	<u>49,078,088</u>

На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

*Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста*

На 31 декември 2020 година, Друштвото поседува градежни објекти (станови во Струга) со нето сметководствена вредност од 9,048,775 денари (2019: 13,862,638 денари). Во текот на 2019 година беше продаден еден објект (стан) при што беше остварена капитална загуба од 9 илјади денари (2019: добивка од 233 илјади денари). На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема дадено под залог земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вложувања во изнајмени објекти</u>	<u>Вкупно</u>
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1 јануари, 2020	5,970,811	3,261,701	9,232,512
Набавки	-	73,239	73,239
Состојба на 31 декември, 2020	<u>5,970,811</u>	<u>3,334,940</u>	<u>9,305,751</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>			
Состојба на 1 јануари, 2020	566,695	3,261,701	3,828,396
Трошок за годината	-	-	-
Останато	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2020	<u>566,695</u>	<u>3,261,701</u>	<u>3,828,396</u>
<b>Нето сметководствена вредност на:</b>			
- 31 декември, 2020	<u>5,404,116</u>	<u>73,239</u>	<u>5,477,355</u>
- 31 декември, 2019	<u>5,404,116</u>	<u>-</u>	<u>5,404,116</u>
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1 јануари, 2019	5,970,811	3,261,701	9,232,512
Набавки	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2019	<u>5,970,811</u>	<u>3,261,701</u>	<u>9,232,512</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>			
Состојба на 1 јануари, 2019	1,928,746	3,261,701	5,190,447
Трошок за годината	-	-	-
Останато	(1,362,051)	-	(1,362,051)
Состојба на 31 декември, 2019	<u>566,695</u>	<u>3,261,701</u>	<u>3,828,396</u>
<b>Нето сметководствена вредност на:</b>			
- 31 декември, 2019	<u>5,404,116</u>	<u>-</u>	<u>5,404,116</u>
- 31 декември, 2018	<u>4,042,065</u>	<u>-</u>	<u>4,042,065</u>

На 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	252,892,283	244,524,669
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	<u>264,047</u>	<u>6,016,386</u>
	<u>253,156,330</u>	<u>250,541,055</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 253,156,330 денари (2019: 250,524,669 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 2.2% до 5.1% (2019: од 2,1% до 5,6%)

#### 18.A). ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2020 година, од промена на објективната вредност, изнесува 14,595 денари.

#### 19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување на Република Македонија	23,788,512	20,362,630
Депозити во домашни банки	<u>406,623,131</u>	<u>395,153,788</u>
	<u>430,411,643</u>	<u>415,516,418</u>

На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2019: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.01% до 3.0% (2019: 0,01% до 3%)

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2020 година 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања за премии за осигурување	373,397,284	438,541,717
Исправка на вредноста	(117,966,996)	(161,969,598)
	<u>255,430,288</u>	<u>276,572,119</u>

Движење на исправката на вредност

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	161,969,598	158,783,358
Трошок за годината, нето од ослободување	(7,918,296)	20,758,678
Отпис на побарувања	<u>36,084,306</u>	<u>17,572,438</u>
на 31 декември	<u>117,966,996</u>	<u>161,969,598</u>

Во текот на 2020 година, Друштвото наплати предходно отпишани побарувања во износ од 20,649 денари (2019: 67,709 денари).

## 21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања по основ на финансиски вложувања	14,563,994	7,575,546
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	22,877,105	11,996,393
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	3,796,028	4,568,829
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,218,107	3,230,293
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	784,204	1,247,749
Побарувања од вработени	355,347	436,365
Побарувања по основ на дадени аванси	1,061,614	1,425,312
Останати средства	-	-
Останати побарувања	<u>2,121,121</u>	<u>650,682</u>
	<u>46,777,520</u>	<u>31,131,169</u>

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Сметки во банки:		
- во денари	19,711,043	14,795,876
- во странска валута	939,427	1,179,219
Пари во благајна:		
- во денари	79	5,012
- во странска валута	-	-
	<u>20,650,549</u>	<u>15,980,107</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 23. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Преносна премија	397,149,989	403,896,524
Преносна премија за реосигурување	(9,614,213)	(61,237,538)
	<u>387,535,776</u>	<u>342,658,986</u>

#### *Движење на резервирањата за преносната премија*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	342,658,986	318,610,965
Пренесена премија	(6,746,535)	25,535,976
Пренесена премија за реосигурување	51,623,325	(1,487,955)
На 31 декември	<u>387,535,776</u>	<u>342,658,986</u>

#### *Пренесена премија по класи на осигурување*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	244,094,356	194,904,372
Каско	35,832,462	30,068,965
Осигурување на имот	32,596,879	73,797,343
Осигурување на патници	590,764	792,643
Лични незгоди	25,351,378	26,852,340
Зелен картон	38,314,872	51,319,755
Гранични полиси	426,835	529,759
Патничко осигурување	1,401,613	3,636,163
Одговорност	9,278,094	12,088,232
Здравствено осигурување	5,192,229	3,814,729
Транспорт	1,553,788	415,875
ЦМР-превоз на стока	2,092,109	1,751,348
Финансиски загуби	424,610	3,925,000
	<u>397,149,989</u>	<u>403,896,524</u>

#### *Пренесена премија за реосигурување/соосигурување по класи на осигурување*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Транспорт - реосигурување	553,480	142,897
Имот - реосигурување	732,953	38,651,879
Имот - соосигурување	3,672,056	13,973,592
Незгода	1,263,600	1,283,040
ЦМР	1,428	-
Одговорност - реосигурување	3,390,696	7,186,130
Вкупно	<u>9,614,213</u>	<u>61,237,538</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Настанати, пријавени и неисплатени штети	183,392,442	234,508,971
Настанати непријавени штети	139,331,131	117,030,986
Резерви за обработка на штети	4,625,954	3,351,236
Бруто резерви за штети во реосигурување	<u>(7,253,302)</u>	<u>(40,796,463)</u>
	<u>320,096,225</u>	<u>314,094,730</u>

#### Движење на резервирањата на штети

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	314,094,730	294,499,759
Настанати, пријавени и неисплатени штети	(51,116,529)	7,216,929
Настанати непријавени штети	22,300,145	16,946,575
Резерви за обработка на штети	1,274,718	194,058
Промени во бруто резервите за штети во реосигурување	<u>(467)</u>	<u>(4,762,591)</u>
На 31 декември	<u>286,552,597</u>	<u>314,094,730</u>

#### Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	108,596,346	105,790,418
Каско	12,911,892	9,694,114
Имот	5,053,395	31,489,705
ЦМР-стока во транспорт	347,208	936,286
Транспорт	137,344	964,784
Незгода	15,103,257	8,990,799
Зелена карта	27,126,878	64,850,807
Гранично осигурување	-	28,388
Одговорност	12,915,290	10,320,914
Патничко осигурување	492,235	974,545
Приватно здравствено	708,597	468,211
	<u>183,392,442</u>	<u>234,508,971</u>

#### Настанати непријавени штети по класи на осигурување

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	95,247,311	71,723,078
Каско	(4,082,589)	(6,711,947)
Имот	252,669	1,725,460
Одговорност	1,511,349	1,699,148
Незгода	16,129,453	16,280,975
Зелена карта	28,748,921	31,239,921
Гранично осигурување	189,699	220,819
ЦМР-стока во транспорт	347,208	127,659
Транспорт	13,734	131,547
Патничко осигурување	123,060	401,452
Здравствено осигурување	<u>850,316</u>	<u>192,874</u>
	<u>139,331,131</u>	<u>117,030,986</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

### Резерви за обработка на штети

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Автоодговорност	3,074,551	2,131,194
Каско	227,381	14,911
Имот	79,801	186,445
Одговорност	72,133	60,100
Незгода	618,964	394,259
Зелена карта	437,625	480,454
Гранично осигурување	5,370	5,662
ЦМР-стока во транспорт	8,054	12,606
Транспорт	3,186	-
Патничко осигурување	40,536	44,315
Здравствено осигурување	58,353	21,290
	<u>4,625,954</u>	<u>3,351,236</u>

## 25. ОБВРСКИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила	5,892,567	1,550,638
Обврски по основ на провизија	11,829,180	11,874,114
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	2,862,333	2,278,418
Обврски спрема добавувачи во земјата	7,869,509	6,846,397
Обврски по основ на нето плати	4,903,712	4,033,263
Обврски по основ на придонеси од плати	2,888,731	3,114,229
Обврски за даноци од плати	625,548	862,039
Останати обврски	(7,650)	(7,649)
	<u>36,863,930</u>	<u>30,551,449</u>
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	30,374,030	36,674,448
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41,781	218,759
	<u>30,415,811</u>	<u>36,893,207</u>
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	2,153,459	16,608,886
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	61,298,914	78,185,313
	<u>63,452,373</u>	<u>94,794,199</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

### Акционерски капитал

На 31 декември 2020 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2019: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2019: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

Број на акции	Број на акции		Износ	
	2020	2019	2020	2019
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
	1	1	98,100	98,100
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Osterreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrase 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје

### Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

### **Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови**

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

#### *Осигурување на возила*

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

#### *Осигурување на имот*

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2020 и 2019 година.

Табела на најзначајни реосигурувачи:

	2020	31 декември 2019
УНИКА РЕ АГ	33,782,154	17,985,705
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	10,257,095	43,813,470
АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС	3,517,274	4,933,367
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	3,319,674	0
АИГ УК ЛИМИТЕД - ЛОНДОН	2,112,392	243,089
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	1,498,124	934,091
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	1,474,502	0
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	1,220,581	2,546,615
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ГЕРМАНИЈА	1,154,900	2,175,665

### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2020 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 712,128,182 денари (2019: 657,854,337 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Усогласеност на средствата и обврските

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Средства</b>		
Парични средства на банкарските сметки	19,431,582	14,532,239
Банкарски сметки и депозити во банки	404,371,168	392,781,043
Хартии од вредност што ги издадени од РМ или НБРМ	253,156,330	250,541,055
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	4,014,530	-
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО	31,154,572	-
Др.Резерви согласно Правилник од АСО	-	-
<b>Вкупно вложени средства од техничките резерви</b>	<u>712,128,182</u>	<u>657,854,337</u>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	724,499,516	758,787,717
Дел за реосигурителот	(16,867,515)	(102,034,001)
<b>Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)</b>	<u>707,632,001</u>	<u>656,753,716</u>
<b>Усогласеност на средствата и обврските</b>	<u>4,496,181</u>	<u>1,100,621</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2020 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.73% (2019: 2.21) депозити во банки изнесуваат 56.78% (2019: 59.71%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 35.55% (2019: 38.08%). Остатокот од паричните средства на банкарски сметки во износ од 1,218,967 денари (2019: 1,447,868 денари), како и остатокот од Депозитите во банки во износ од 2,251,963 денари (2019: 2,372,745 денари) се однесуваат на вложувања кои го покриваат капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- Други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)**

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	827,544,460	823,176,004
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	111,049,200	110,674,080
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	33,696,714	33,331,201
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	144,745,914	144,005,281
Бруто исплатени штети	7	317,528,728	350,800,904
Нето исплатени штети	8	298,897,458	338,653,588
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.94	0.97
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>	<b>10</b>	<b>136,252,823</b>	<b>139,018,755</b>
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	988,625,428	951,422,275
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	327,349,527	354,891,193
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	339,552,589	369,002,195
Бруто настанати штети (([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	325,474,122	312,437,091
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	84,623,272	81,233,644
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	84,623,272	81,233,644
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>	<b>21</b>	<b>79,657,929</b>	<b>78,420,735</b>
<b>Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))</b>	<b>22</b>	<b>136,252,823</b>	<b>139,018,755</b>

МС\_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	136,252,823	139,018,755

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)**

	Ознака	Износ
		100
<b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>	<b>I</b>	<b>352,613,055</b>
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	89,384,724
Пренесена нераспределена добивка	I4	84,702,705
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,477,355
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	0
<b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>	<b>II</b>	<b>0</b>
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
<b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>	<b>III</b>	<b>352,613,055</b>
<b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>	<b>IV</b>	<b>0</b>
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
<b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>	<b>V</b>	<b>352,613,055</b>

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	136,252,823
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	352,613,055
Гарантен фонд*	VI4	185,082,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	167,531,055
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	216,360,232
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

\*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност..

*Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2020 и 2019 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### 29.1 Категории на финансиски инструменти

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	23,788,512	20,362,630
Дадени депозити	406,623,131	395,153,788
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	253,156,330	250,541,055
Побарувања за премии	255,430,288	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	<u>20,650,549</u>	<u>15,980,107</u>
	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>
	-	-
<b>Финансиски обврски</b>		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>
	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>

### 29.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

### 29.3. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

### 29.4. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2020 и 2019:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.4. Управување со девизен ризик (продолжение)

31 Декември 2020

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	ВКУПНО
1	2	3	4	5	8
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>880,491,058</b>	<b>356,346,118</b>	<b>75,682</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Нематеријални средства	002	5,477,355	0	0	5,477,355
2. Вложувања	003	441,190,589	309,908,260	0	751,098,849
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	16,867,515	0	16,867,515
5. Одложени и тековни даночни средства	006	872,071	0	0	872,071
6. Побарувања	007	273,501,210	28,706,598	0	302,207,808
7. Останати средства	008	23,756,252	863,745	75,682	24,695,679
8. Активни временски разграничувања	009	135,693,581	0	0	135,693,581
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>838,814,341</b>	<b>398,098,517</b>	<b>0</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Капитал и резерви	011	102,151,411	273,387,705	0	375,539,116
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	667,530,262	56,969,254	0	724,499,516
5. Останати резерви	015	3,388,913	0	0	3,388,913
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	2,753,199	0	0	2,753,199
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	62,990,556	67,741,558	0	130,732,114
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>020</b>	<b>41,676,717</b>	<b>-41,752,399</b>	<b>75,682</b>	<b>0</b>

31 Декември 2019

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	ВКУПНО
1	2	3	4	5	8
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>804,774,661</b>	<b>477,733,366</b>	<b>28,000</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Нематеријални средства	002	5,404,116	0	0	5,404,116
2. Вложувања	003	363,019,959	359,104,982	0	722,124,941
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	102,034,001	0	102,034,001
5. Одложени и тековни даночни средства	006	5,137,005	0	0	5,137,005
6. Побарувања	007	292,260,123	15,443,165	0	307,703,288
7. Останати средства	008	20,170,187	1,151,218	28,000	21,349,405
8. Активни временски разграничувања	009	118,783,271	0	0	118,783,271
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>828,696,878</b>	<b>453,839,149</b>	<b>0</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Капитал и резерви	011	84,702,705	273,387,705	0	358,090,410
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	660,796,223	97,991,494	0	758,787,717
5. Останати резерви	015	3,054,528	0	0	3,054,528
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	364,517	0	0	364,517
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	79,778,905	82,459,950	0	162,238,855
<b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>020</b>	<b>-23,922,217</b>	<b>23,894,217</b>	<b>28,000</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.4. Управување со девизен ризик (продолжение)

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1%		Намалување од 1%	
	31 декември, 2020	31 декември, 2019	31 декември, 2020	31 декември, 2019
ЕУР	417,524	(238,942)	(417,524)	238,942
УСД	(757)	(280)	757	280

### 29.5. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	2020	2019
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	23,788,512	20,362,630
Побарувања за премии	255,430,288	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	79	5,012
	<u>326,868,470</u>	<u>333,207,935</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	<u>253,156,330</u>	<u>250,541,055</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Долгорочни депозити	406,623,131	395,153,788
Парични средства	20,650,470	15,975,095
	<u>427,273,601</u>	<u>411,128,883</u>
	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	136,874,226	165,657,900
	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>



*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## **29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

### **29.5. Управување со каматниот ризик (продолжение)**

#### *Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 би била повисока, односно пониска, за 8,545,472 денари (2019: 8,222,578 денари).

### **29.6. Управување со ликвидносниот ризик**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2020 година

31 декември 2020

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>590,724,554</b>	<b>129,104,399</b>	<b>282,950,776</b>	<b>128,574,823</b>	<b>30,598,251</b>	<b>0</b>	<b>74,960,055</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	5,477,355	0	0	0	5,477,355
2. Вложувања	003	114,433,030	129,104,399	278,905,646	123,097,468	30,598,251	0	74,960,055	751,098,849
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	16,867,515	0	0	0	0	0	0	16,867,515
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	872,071	0	0	0	0	0	0	872,071
6. Побарувања	007	302,207,808	0	0	0	0	0	0	302,207,808
7. Останати средства	008	20,650,549	0	4,045,130	0	0	0	0	24,695,679
8. Активни временски разграничувања	009	135,693,581	0	0	0	0	0	0	135,693,581
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>695,543,716</b>	<b>128,743,161</b>	<b>29,198,906</b>	<b>189,872,155</b>	<b>6,438,730</b>	<b>2,194,863</b>	<b>184,921,327</b>	<b>1,236,912,858</b>
1. Капитал и резерви	011	17,448,706	0	0	174,087,429	0	0	184,002,981	375,539,116
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	544,553,843	128,575,711	29,142,996	15,448,764	5,708,795	1,069,407	0	724,499,516
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Останати резерви	015	55,854	167,450	55,910	335,962	729,935	1,125,456	918,346	3,388,913
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	2,753,199	0	0	0	0	0	0	2,753,199
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	130,732,114	0	0	0	0	0	0	130,732,114
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>-104,819,162</b>	<b>361,238</b>	<b>253,751,870</b>	<b>-61,297,332</b>	<b>24,159,521</b>	<b>-2,194,863</b>	<b>-109,961,272</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.6. Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

#### Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски на 31 декември 2019 година

31 декември 2019

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Вкупно средства</b>	<b>001</b>	<b>780,231,608</b>	<b>86,009,244</b>	<b>220,618,564</b>	<b>137,656,107</b>	<b>3,469,763</b>	<b>0</b>	<b>54,550,741</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	5,404,116	0	0	0	5,404,116
2. Вложувања	003	232,110,663	86,009,244	213,732,539	132,251,991	3,469,763	0	54,550,741	722,124,941
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	102,034,001	0	0	0	0	0	0	102,034,001
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	5,137,005	0	0	0	0	0	0	5,137,005
6. Побарувања	007	307,703,288	0	0	0	0	0	0	307,703,288
7. Останати средства	008	14,463,380	0	6,886,025	0	0	0	0	21,349,405
8. Активни временски разграничувања	009	118,783,271	0	0	0	0	0	0	118,783,271
<b>II. Вкупно обврски</b>	<b>010</b>	<b>787,065,060</b>	<b>150,173,260</b>	<b>29,959,908</b>	<b>125,842,621</b>	<b>4,471,207</b>	<b>1,020,990</b>	<b>184,002,981</b>	<b>1,282,536,027</b>
1. Капитал и резерви	011	62,001,106	0	0	112,086,323	0	0	184,002,981	358,090,410
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	559,406,054	150,173,260	29,959,908	13,756,298	4,471,207	1,020,990	0	758,787,717
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Останати резерви	015	3,054,528	0	0	0	0	0	0	3,054,528
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	364,517	0	0	0	0	0	0	364,517
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	162,238,855	0	0	0	0	0	0	162,238,855
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>020</b>	<b>-6,833,452</b>	<b>-64,164,016</b>	<b>190,658,656</b>	<b>11,813,486</b>	<b>-1,001,444</b>	<b>-1,020,990</b>	<b>-129,452,240</b>	<b>0</b>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.7. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар).

Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 3.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во износ од 4,014,530 денари (2019: 0 денари) во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември е како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	31 декември, 2020		31 декември, 2019	
	Сметковод. Вредност	Објективна вредност	Сметковод. Вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	23,788,512	23,788,512	20,362,630	20,362,630
Дадени депозити	406,623,131	406,623,131	395,153,788	395,153,788
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	253,156,330	253,156,330	250,541,055	250,541,055
Побарувања за премии	255,430,288	255,430,288	276,572,119	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	47,649,591	36,268,174	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	20,650,549	20,650,549	15,980,107	15,980,107
	<u>1,007,298,401</u>	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>	<u>994,877,873</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>136,874,226</u>	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>	<u>165,657,900</u>
	<u>136,874,226</u>	<u>136,874,226</u>	<u>165,657,900</u>	<u>165,657,900</u>

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.8. Управување со кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

**Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување**

	<u>2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	23,788,512	20,362,630
Дадени депозити	406,623,131	395,153,788
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	253,156,330	250,541,055
Побарувања за премии	255,430,288	276,572,119
Други побарувања	47,649,591	36,268,174
Пари и парични еквиваленти	20,650,549	15,980,107
	<u>1,007,298,401</u>	<u>994,877,873</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 30.09% (2019: 31.45%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 40.37% (2019: 39.72%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2020 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.9. Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

#### УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2020 е како што следи:

	<b>Бруто изложеност</b>	<b>Исправка на вредност</b>	<b>Нето изложеност</b>
Недоспеани побарувања	90,925,920	-	90,925,920
Доспеани, но не оштетени побарувања	64,395,878	-	64,395,878
Доспеани и оштетени побарувања	<u>218,075,486</u>	<u>(117,966,996)</u>	<u>100,108,490</u>
	<u>373,397,284</u>	<u>(117,966,996)</u>	<u>255,430,288</u>

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2019 е како што следи:

	<b>Бруто изложеност</b>	<b>Исправка на вредност</b>	<b>Нето изложеност</b>
Недоспеани побарувања	131,026,286	-	131,026,286
Доспеани, но не оштетени побарувања	45,997,667	-	45,997,667
Доспеани и оштетени побарувања	<u>261,517,764</u>	<u>(161,969,598)</u>	<u>99,548,166</u>
	<u>438,541,717</u>	<u>(161,969,598)</u>	<u>276,572,119</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.9. Управување со кредитниот ризик

#### *Исправка на побарувања од купувачи*

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на новата класификација на 31 декември 2020 година и според старата класификација на 31 декември 2019 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е

#### СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ДОСПЕАНИ ПОБАРУВАЊА

	<b>2020</b>
До 90 дена	64,395,878
91-120 дена	50,770,709
121-180 дена	34,542,930
181-330 дена	11,293,844
331-425 дена	3,501,007
Над 425 дена	-
	<u>164,504,368</u>
Недоспеани	90,925,920
	<b>2019</b>
До 30 дена	45,997,667
31-60 дена	48,121,595
61-120 дена	29,578,702
121-270 дена	18,304,307
271-365 дена	3,543,562
Над 365 дена	-
	<u>145,545,833</u>
Недоспеани	131,026,286



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 30. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

#### **Продукти, услуги и главни потрошувачи**

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

#### **Географски области**

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

#### **Приход од сегменти**

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
<b>2020</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	827,544,460	-	827,544,460
Приходи од вложувања	18,333,037	-	18,333,037
Не-тековни средства *	73,038,831	-	73,038,831
Приходи од провизија од реосигурување	-	8,292,467	8,292,467
<b>2019</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	823,176,004	-	823,176,004
Приходи од вложувања	14,379,202	-	14,379,202
Не-тековни средства *	66,840,882	-	66,840,882
Приходи од провизија од реосигурување	-	22,160,001	22,160,001

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 31. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2020 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од -27,383,618 денари (2019: загуба од 27,383,618 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2020 година од 1,881 (2019: 1,881), пресметано како што следува:

#### *Добивка расположива за имателите на обични акции*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>17,448,706</u>	<u>-27,383,618</u>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b>		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна /разводната (загуба)/добивка по акција (во денари)	<u>9,276</u>	<u>-14,558</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Побарувања:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,206,810	1,715,012
UNIQA Austria	-	625,172
Uniqa Re AG	-	5,383,740
Uniqa Lajf AD Skopje	3,000	2,000
Uniqa Re Lichtenstein AG	11,296,192	4,668,422
Uniqa Bulgaria	-	517,163
Uniqa Romania	12,339	12,297
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	<u>283,561</u>	<u>660,266</u>
<b>Обврски:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,007,645	1,804,234
UNIQA Austria	4,547,218	2,580,168
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	151	33,796
Uniqa Re AG	33,782,154	17,985,705
Uniqa IT Services GMBH	58,856	286,492
Uniqa Re Lichtenstein AG	10,257,095	43,813,470
Uniqa Croatia	-	29,730
Uniqa Serbia	-	25,517
Uniqa Bulgaria	1,474,502	-
Uniqa Lajf AD Skopje	<u>1,000,000</u>	<u>1,013,570</u>
<b>Приходи:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	334,662	1,300,523
Uniqa Lajf AD Skopje	114,499	98,095
Uniqa Romania	12,339	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	13,212,122	6,736,956
Uniqa A.S. Praga	-	76,404
Uniqa Serbia	84,942	-
Uniqa Bulgaria	504,360	539,778
Uniqa Montenegro	-	299,846
Uniqa Bosnia and Herzegovina	366,967	-
UNIQA Austria	-	886,670
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	<u>591,134</u>	<u>370,685</u>
<b>Трошоци:</b>		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	2,422,231	3,107,631
UNIQA Austria	6,884,308	6,392,499
Uniqa Re AG	21,966,376	18,387,334
Uniqa IT Services GMBH	1,179,775	939,976
Uniqa Lajf AD Skopje	1,347,718	-
Uniqa Romania	125,812	79,212
Uniqa Serbia	1,254,005	1,813,406
Uniqa Croatia	596,514	177,838
Uniqa Bulgaria	3,590,488	1,271,466
Uniqa Montenegro	443,199	532,913
Uniqa Czech Republic	174,353	-
Uniqa Poland	1,276,803	-
Uniqa Hungary	199,927	268,916
Uniqa Bosnia and Herzegovina	52,909	35,883
Uniqa Re Lichtenstein AG	10,376,139	37,220,085
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	<u>525,636</u>	<u>579,569</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

#### Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на раководството и на членовите на Управниот Одбор се како што следува:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Краткорочни користи за членовите на УО	7,216,486	8,009,775
	<u>7,216,486</u>	<u>8,009,775</u>

### 33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### Судски спорови

На 31 декември 2020 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 72,635,407 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 150,756,683 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 55,707,914 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

#### Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2020 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

### 34. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

### 35. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година, се следните:

	<u>31 декември 2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
ЕУР	61.6940	61.4856

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА. Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се превземаат и обработуваат податоците во интерните системи.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на операционална стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
  - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
  - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
  - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
  - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
  - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
  - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
  - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, нарачуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
  - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
  - Изработка на апликација за он лине продажба на Авто одговорност

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето,

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на реизбор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена од кои еден од нив е независен со 4 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своете работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.


Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев именуван со одлука на Но 2020-0202-14 од 23.04.2020 година, но функцијата ја презема од 01.05.2020 година.



## Двостепен систем на управување



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### Членови на УО УНИКА:

1. Претседател на УО: Дритон Азизи
2. Член: Билјана Стојанов од Скопје
3. Член: Борче Богески од Скопје

#### Членови на НО на УНИКА

1. Претседател: Авни Понари од Тирана Албанија
2. Член: Алма Тотокоци од Тирана
3. Член /независен член: Арбен Чаволи, од Тирана Албанија
4. Член: Гералд Мулер од Баден, Австрија

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2020 година се одржани следниве седници:

- Управниот одбор на Друштвото одржал 69 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 16 седници
- 2 седници на Собранието на Друштвото

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2020 година
1	Дритон Азизи	2.634.463 МКД
2	Билјана Стојанов	2.291.011 МКД
3	Борче Богески	2.291.012 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

- Приходи по основ на дополнителни примања и надоместоци на трошоци на кој не се платени придонеси од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за год.одмор 2020 година
1	Дритон Азизи	13.333 МКД
2	Билјана Стојанов	13.333 МКД
3	Борче Богески	13.333 МКД

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на УНИКА АД Скопје е исплатен од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Рб.	Членови на Управен Одбор	Дополнителни примања - бруто износ
1	Дритон Азизи	8.091 МКД
2	Билјана Стојанов	-
3	Борче Богески	77.293 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

#### Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 24.06.2020 година, донесе одлука бр.2020-0201-7 од 24.06.2020 година, со која го именуваше Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.18-2-836 од 02.07.2020 за добивање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 14.07.2020 година каде дава согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2020 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје,

ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје

Ул. Св. Кирил и Методиј 52б/1-20 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 5753368

ЕДБ: 4030003475973

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ПРОДАЖНА МРЕЖА


Кон структура на дирекцијата се приклучени и деловните единици во следниве градови:

1. Подружница - продажно место Генерална Дирекција бул. Илинден бр.1
2. Подружница – продажно место Центар, бул.ВМРО бр.3 Скопје
3. Подружница – продажно место ТЦ Скопје Сити Мол ул.Љубљанска бр.4 Скопје
4. Подружница - продажно место Чаир ул.Џон Кенеди бр.25/6/002
5. Подружница - продажно место Капиштец ул.Васил Ѓоргов 21, Скопје
6. Подружница – продажно место Ченто, ул.Антон Попов бр.27, Скопје
7. Подружница – продажно место Карпош, ул.Никола Русински бр.3Б/1/1-6 Скопје
8. Подружница - продажно место Чаир бр.2 ул.Џон Кенеди бр.1/1-10 Скопје
9. Подружница - продажно место Ченто бр.2 ул.Алија Авдовиќ бр.1 Скопје
10. Подружница - продажно место Аеродром ул.бул.Јане Сандански бр.12/5-1 Скопје
11. Подружница - продажно место Олимпико-Тафталице 2,ул.Лондонска бр.1/11 Скопје
12. Подружница – продажно место Струга ул.Маркс енгелсова бр.6 Струга
13. Подружница – продажно место Тетово ул.Илинденска бр.51/8
14. Подружница – продажно место бр.1 ул.29 Ноември бр.68
15. Подружница - продажно место бр.2 Тетово ул.Љубо Божиновски Пиш бр.66
16. Подружница - продажно место број 3-ул.Дреноец-Порој бр.2/1-1
17. Подружница - продажно место број 1 Куманово ул.11-ти Октомври бр.1/2 Куманово
18. Подружница – Продажно место бр.2 ул. Плоштад Нова Југославија бр. 1/01
19. Подружница - продажно место број 3-та Мак ударна бригада бр.2
20. Подружница – продажно место Струмица ул. Младинска 45
21. Подружница – продажно место бр.2 ил.Ленинова бр.100 Струмица
22. Подружница – продажно место Битола ул. Столарска бб/Комплекс безистен
23. Подружница – продажно место бр.1 ул.Новачки пат бб Битола
24. Подружница – продажно место бр.2 ул.Генарал Васко Карангелески бр.43-1/ламела 3
25. Подружница – продажно место Кавадарци ул.Плоштад Маршал Тити бр.11
26. Подружница – продажно место Гостивар ул.Димитар Влахов бб
27. Подружница - продажно место број 1 ул.Тоде Богданоски бр.1
28. Подружница – продажно место Штип ул.Тошо Арсов бр.32 локал 2
29. Подружница – продажно место Охрид ул.Туристичка бр.60
30. Подружница – продажно место бр.1 ул.Јане Сандански бр.52 Охрид
31. Подружница – продажно место Кичево ул.Кузман Јосифовски Питу бр.66
32. Подружница – продажно место Велес ул.Никола Оровчанец бр.1 Велес
33. Подружница – продажно место бр.1, ул.АСНОМ бр.15 Велес
34. Подружница – продажно место Кочани ул.Тодосие Паунов бр.1 Кочани
35. Подружница – продажно место бр.1, ул.29 Ноември бр.2/1
36. Подружница - продажно место бр.1 Гевгелија ул. Маршал Тито бр,2/1
37. Подружница- продажно место бр.2 Гевгелија ул. Борис Кидрич бр.17
38. Подружница - продажно место 1 Прилеп ул.Кузман Ј.Питу бр.37/1-1
39. Подружница – продажно место Свети Николе ул.Плоштад Илинден бр.2
40. Подружница – продажно место Ресен ул.Ленинова бр.33 Ресен
41. Подружница – продажно место Крива Паланка ул.Јоаким Осоговоски бр.230а
42. Подружница - продажно место бр.1 Неготино ул.Јане Сандански бр.23/1-1 Неготино
43. Подружница - продажно место Делчево, бул.Македонија бр.2/4
44. Подружница - продажно место Винаца, ул.Илинденска бб
45. Подружница – продажно место Дебар, ул.Вељко Влаховиќ бб лок 8
46. Подружница – продажно место Пехчево ул.Истра бр.2а
47. Подружница – продажно место радовиш ул.22-ри Октомври бр.1/1-1

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



## Деловни единици Експозитури и продажни места



### Организациска поставеност на продажната мрежа

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје работите од своја надлежност во однос на **формите на организирана продажна мрежа** истото го обавува преку

- референти во осигурување,
- лиценцирани застапници во осигурување,
- осигурителни брокерски друштва и
- друштва за застапување во осигурување.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

#### • РЕФЕРЕНТИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Основна цел на Друштвото е организирање на продажна мрежа во која ќе се рефлексира еден од основите постулати на Друштвото

- правилна и навремена информација до потрошувачот,
- пристапност на продуктите,
- акцептирано однесување и
- услужливост.

#### • ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со физички лица-лиценцирани застапници во осигурување со сите права и должности согласно деловните политики на друштвото и законските права и обврски.

Политиката на друштвото се заснова на потребата за севкупна застапеност на продуктите на УНИКА АД Скопје преку мрежна застапеност на територијата на цела Р. Македонија.

Застапничката мрежа овозможува поголема пристапност до клиентите - потенцијални потрошувачи и сегашни корисници .

Постојаната едукација, одржувањето на работни средби, обуки, тестирања, се дел од колективната свест за унапредување и развој на друштвото.

#### • ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 –а од Законот за супервизија на осигурување , Друштвото склучува договори со Друштва за застапување во осигурување кои согласно законот се организирани како акционерски друштва со утврден капитал права и обврски. Согласно законските одредби друштвата за застапување во осигурување склучуваат договор со лиценцирано друштво за осигурување и истото врши работи во осигурувањ исклучиво со тоа друштво за осигурување.

Ваквата законска поставеност овозможува дополнителна стабилност и сигурност на пазарот од аспект на задоволни потрошувачи како и воспоставување на деловни релации кои се базираат на стабилност сигурност и доверба.

Друштвата за застапување во осигурување дејствуваат преку сопствената застапничка мрежа која пак дополнително ја зајакнува продажната структура на пазарот.

Ваквата поставеност не си конкурира меѓусебно туку напротив овозможува една конзистентност и соработка а се со една цел задоволни клиенти.

#### • ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА

Согласно член 145 од Законот за супервизија на осигурување Друштвото склучува договор со осигурително брокерски друштва.

Начинот на регулирање на меѓусебните односи е согласно условите утврдени во договорот за соработка како и во рамки на законските права и обврски.

Корелацијата на овој деловен однос е во поглед на заштита на правата и интересите на осигурениците како од аспект на осигурителните продукти така и во однос на оштетните побарувања.

Законот јасно и прецизно ги објаснува правата и обврските на осигурителен брокер и осигурителот брокерско друштво

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2020**

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје на 31 Декември 2020 година брои 138 вработени лица од кои преовладуваат оние со ВСС и ССС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно			
0	3	107	1	27	0	138	138	92	21

**Кадровска политика-администрација**

Структурата на друштвото се потпира врз основа на позитивното досегашно стекнато искуство и врз човечките ресурси со кои Друштвото располага. Друштвото е организирано во повеќе сектори во кои се вработени лица кои поседуваат потребно искуство и стручност неопходна за исполнување на секојдневните обврски кои произлегуваат од предметот на работење.

Друштвото обезбедува константна едукација на вработените во сите сегменти на работењето при тоа користејќи ја можноста за размена на искуства со колегите од осигурителните друштва членки на УНИКА Групаацијата.

Соработката во УНИКА Групаацијата е на солидно ниво особено соработката на ниво на Сигал Уника Груп каде комуникацијата е поинтензивна.

Развој на кадровска политика и задоволни вработени се основната цел на УНИКА АД Скопје.

**Заштита на потрошувачи**

Во насока на подобрување на услугите и остварување на потребите на потрошувачите (осигурениците и корисниците на осигурување) УНИКА АД Скопје организира начин и постапка за заштита на правата на потрошувачите согласно Законот за супервизија на осигурувањето како и останатите закони поврзани со оваа материја.

**Комисијата за постапување по преставки** активно работи во насока на разгледување и утврдување на правата на потрошувачите. Внатрешниот ревизор е активно вклучен во постапката за унапредување на условите и превземање на соодветни мерки околу заштита на правата на потрошувачите.

Во тековната 2020 година разгледани беа 465 претставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани застапниците во осигурување на УНИКА АД Скопје заклучно со 31.12.2020:

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk					
Регистар на застапници во осигурување					
РБ	Застапници во осигурување	Број на решение за издавање лиценца за застапник во осигурување	Класи на осигурување	РБС	Датум на престанок на вршење работи на застапување во осигурување
<b>ТЕТОВО</b>					
1	АГРОН ТАИРИ	09-1175/2 од 28.05.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0651	
2	ФАТОН ИДРИЗИ	09-4166/2 од 15.12.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-109 од 05.02.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0633	
3	АВНИ РЕЏЕПИ	УП 19-3-65 од 17.03.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1392	
4	РЕМЗИЈА ИЗАИРИ ЈОНУЗИ	УП 19-3-899 од 15.11.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1612	
5	АГОН БАФТИЈАРИ	УП 19-3-1128 од 19.12.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1852	
<b>БИТОЛА</b>					
6	НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ АНГЕЛОВСКА	09-130/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-23 од 22.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0587	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7	ДУШКО КОСТОВСКИ	09-117/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0597	
8	ЈОВАН КИТАНОВСКИ	09-123/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0584	
9	СТЕВЧЕ СЕКУЛОВСКИ	УП 07-3-846 од 16.06.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0852	
10	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА	УП 07-3-1043 од 09.09.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0096	
11	БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА	УП 07-3-715 од 22.04.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0604	
12	АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	УП -19-3-486 од 10.04.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1671	
<b>СКОПЈЕ</b>					
13	АДНАН ЈАШАР	09-104/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0591	
14	ВЛАДИМИР КАИМОВСКИ	УП 07-3-317 од 03.06.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0599	
15	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ	09-121/1 од 05/01.2012 престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1491/2 од 20.07.2012 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0592	
16	БИДЕ АМБАРИ	09-110/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр.09-1779/1 од 01.10.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0581	
17	БОЈАН ОГЊЕНОВСКИ	09-113/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0608	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18	АРБЕН НУХИЛИ	УП 07-3-931 од 21.11.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0748	
19	АБДУЛА БАЈРАМИ	УП 07-3-12 од 13.01.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0771	
20	ИВАН ПЕТРОВ	УП 07-3-271 од 21.02.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0814	
21	ДАМЈАН ПАВЛОВСКИ	УП-07-3-10 од 13.01.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-0772	
22	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	УП 19-3-73 од 09.03.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1099	
23	НАДА КОСТОВСКА	УП 07-3-1435 од 29.10.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1028	
24	ДАНИЕЛА ЧИЧЕВСКА	УП 19-3-32 од 17.02.2016	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1257	
25	ВАСКО КОКА ЛАНОВ	УП 19-3-19 од 16.02.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0818	
26	ЉУБИША СТОШИЌ	УП 19-3-280 од 26.10.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1473	
27	МАРТИН БОШКОСКИ	УП 19-3-299 од 07.12.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0334	
28	АНТОНИО НИКОЛОВСКИ	УП 19-3-426 од 08.06.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1498	
29	ДЕСПИНА НИКЧЕВСКА	УП 19-3-903 од 14.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1622	



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30	САЊА ЈОВЕСКА	УП 19-3-397 од 22.03.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1677	
31	ДАРКО БОЖИНОСКИ	УП 19-3-485 од 10.04.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1688	
32	ТАНКИЦА ЈАНКОВСКА	19-3-425 од 08.06.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30 - 1497	
33	ИЛИР МЕХМЕТИ	УП 19-3-568 од 23.08.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18	30-1594	
34	МИРОСЛАВ ЗЛАТЕСКИ	УП 19-3-40 од 16.02.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0817	
35	ВЕЛИКА ЈОВАНОВА	УП 19-3-577 од 23.08.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1589	
36	АНТОНИО ИВАНОВ	УП 19-3-21 од 16.02.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1120	
37	ЌЕФСЕРЕ НУРЕДИНИ	УП 18-3-49 од 28.1.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1881	
38	ЛАВДРИМ ВЕЛИУ	УП 18-3-44 од 28.1.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1882	
39	А ЛЕЈНА БАЈРАМИ	УП 18-3-48 од 28.1.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1880	
40	КРИСТИАН ВУРМО	УП 18-3-70 од 11.02.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1885	
<b>КУМАНОВО</b>					

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

41	БАРИЈЕ МИСИНИ	УП 19-3-23 од 29.01.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,16,18	30-1072	
42	АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ	УП 19-3-332 од 19.04.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0733	
43	АНТУН ЧУРИЌ	УП 19-3-135 од 13.02.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1638	
44	БЉЕРИМ АБАЗИ	УП 19-3-488 од 10.04.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1670	
45	АРСИМ ОСМАНИ	УП 18-3-117 од 06.03.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1670	
46	МИРЈЕТА ФЕТАХИ	УП 18-3-931 од 24.12.2020	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-2039	
<b>ГОСТИВАР</b>					
47	МИРА ЉИМ СА ЉИУ	09-129/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0622	
48	АМЕТ ЕМРУЛИ	09-108/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0595	
49	ТОНИ МИЛОШЕСКИ	09-137/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,18	30-0605	
50	АРБЕН КА ДРИЈА	09-982/4 од 28.05.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-982/4 од 28.05.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0646	
<b>ДЕБАР</b>					
51	ПЛЕУРАТ КУРТИШИ	09-3327/2 од 16.09.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0624	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

КАВАДАРЦИ					
52	РОДНЕ ТАШЕВА	09-132/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0602	
53	ЌИРО ЈОВКОВ	УП 19-3-313 од 28.05.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1083	
54	ДУШИЦА КОСТА ДИНОВА	УП 19-3-441 од 27.06.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1501	
55	СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА	УП 19-3-849 од 25.09.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1605	
ПРИЛЕП					
56	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА КОСТОСКА	09-118/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-2153/2 од 06.12.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0590	
НЕГОТИНО					
57	ВАСО ПЕТРОВ	УП19-3-75 од 29.03.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0626	
ГЕВГЕЛИЈА					
58	МИТКО ЃАВАТА ЛИЕВ	09-3857/2 од 15.11.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0628	
59	НАДИЦА РИСТОВСКИ	УП 10-3-627 од 29.09.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1195	
60	ТРАЈЧЕ ЛАЗАРОВ	УП 19-3-97 од 16.03.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-1104	
ОХРИД					

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

61	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ	09-125/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1479/2 од 18.07.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0586	
62	ЕЛЕНА НИКОЛОСКА	УП 19-3-715 од 13.11.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0773	
63	ЕРДИН ДАЛИП	09-2380/2 од 20.12.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-32 од 24.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0405	
64	ИРИНА ШАЈНОСКА	УП 19-3-73 од 25.01.2019	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1365	
<b>ВЕЛЕС</b>					
65	БОЖАНА ОРДЕВА	09-112/1 од 05.01.2012	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0607	
66	ИВАНА КОЦЕВА	09-2282/2 од 20.05.2011 престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-22 од 22.01.2013 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0615	
67	БОЈАН КОЦЕВ	УП 19-3-927 од 27.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1624	
<b>СТРУМИЦА</b>					
68	ГОРЃЕ КУСИВАНОВ	09-4498/2 од 28.12.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,18	30-0634	
69	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКА	УП 19-3-634 од 22.10.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0903	
70	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	УП 19-3-635 од 15.10.2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1197	
71	БИЉАНА ПЕТРОВИЌ	УП 19-3-48 од 17.03.2017	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0781	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

72	БИЛЈАНА КОЦЕВА	УП 19-3-450 од 13.07.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1505	
<b>СТРУГА</b>					
73	УРИМ ДАНИ	09-1643/2 од 30.08.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-62 од 30.01.2013	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0698	
74	АЉБАН МЕХМЕДИ	УП 07-3-949 од ден 21.07.2014	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-0884	
<b>КИЧЕВО</b>					
75	ЛИРИМ МАКСУДИ	УП 19-3-918 од 27.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18	30-1623	
76	ШУКРИ АЛИУ	УП 19-3-930 од 27.12.2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18	30-1625	
<b>КОЧАНИ</b>					
77	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	УП 19-3-418 од ден 22.07.2015 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-16 од 27.02.2017 год.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,16,18	30-1184	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани друштвата за застапување во осигурување со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор заклучно со 31.12.2020:

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk								
Регистар на друштва за застапување во осигурување								
Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Матичен број	Одговорно лице/ лиценциран застапник и РБС	Број на дозвола за вршење на работи на застапување во осигурувањето	РБС	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурување
Друштво за застапување во осигурување <b>ЛАЈОН ИНС</b> АД Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	6755054	Игор Георгиевски 30-0727	09-3873/4 од 28.12.2011 год	ДЗО05	02/2454 004 071/441 555	contact@lionins.mk , igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	/
Друштво за застапување во осигурување <b>РЕА ИНШУРЕНС</b> АД Скопје ул. Макеу т Садик бр. 11, Скопје	6813810	Арбен Шабани со 30-0580	09-1389/2 од 24.08.2012 год	ДЗО08	02/2612 647	reinsurancegroup@gmail.com	www.reinsurancegroup.mk	/
Друштво за застапување во осигурување <b>ЛАЈФ ВИЗИОН</b> АД Скопје ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје	6958990	Дамјан Дамјановски 30-0846	07-1-858 од 12.06.2014 год	ДЗО11	23225500 , 070355131	<a href="mailto:damjan.damjanovskiv@lifevision.mk">damjan.damjanovskiv@lifevision.mk</a>	www.lifevision.mk	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани брокерските друштва со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор за соработка заклучно со 31.12.2020:

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk								
Регистар на осигурително брокерски друштва								
Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште)	Матиче и број	Одговорно лице/лиценцира и брокер и РБС	Број на дозвола за вршење Осигурително Брокерски Работи	РБС	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна на друштвото	Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи
Осигурително брокерско друштво ЈДБ Брокер АД Скопје ул. Градски Сид блок 13, Скопје	6533027	Бранкица Павлеска со ОБ-0070 и Јулијана Станковска со ОБ-0167	12-27681/2 од 30.09.2009	ОБ09	02/3225 810 02/3173 651	brankicadonevska@yahoo.com	http://www.jdb.mk/	
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер АД Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ Унија-кат 3, Скопје	5847974	Панче Ивановски со ОБ-0011 и Златко Михајловски со ОБ-0006	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ04	02/3215 303	info@inbroker@com.mk	www.inbroker.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 15/1-11, Скопје	6550606	Владимир Кипријановски со ОБ-432 и Марина Тимевска со ОБ-0150	09-184/2 од 28.12.2009	ОБ12	02/3221 325	office.skopje@legra.cc	/	
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани ул. Стево Теодосиевски бр. 2/2, 2300 Кочани	6519695	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061 и Венцо Митев со ОБ-0051	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguruvanje.com.mk	www.naseosiguruvanje.com.mk	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	6008135	Блаже Петрески со ОБ-0026 и Суазана Ѓукиќ со ОБ-0025	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ0 5	02/3298 356 02/3298 472 /355	wvpskopje@wvp.mk	www.wvp.mk	
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер АД Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	6479952	Јасмина Мацароска Сотирова со ОБ- 0047	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ1 0	02/3208-222	jasminams@mail.com	www.deltains.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер АД Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	5758874	Жарко Јовановски со ОБ-0021 и Драган Лазаревски со ОБ- 0002	12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ0 2	02/3232-951 02/3231-252	euromak@euromak.com.mk	www.euromak.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	6366067	Емилија Манојлова со ОБ-0184 и Владо Исјановски со ОБ- 0106	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ0 6	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk	
Осигурително брокерско друштво СЕДА Брокер АД Скопје ул. Франц Прешерн бр. 85-Б, Скопје	6367607	Ѓока Марковиќ со ОБ-0035 и Дарко Атанасовски со ОБ-0035	12-13085/2 од 23.05.2008	ОБ0 7	02/2601 501	contact@pss.mk	http://www.sedabroker.com.mk/ k/	
Осигурително брокерско друштво ЕуроЕкспертс АД Скопје бул. Кочо Рацин бр. 38/3-13, Скопје	5747660	Гоце Атанасов со ОБ-0003 и Биљана Атанасовска со ОБ-0087	11-47768/2 од 17.12.2007	ОБ0 1	02/3217 217	contact@euroexperts.com.mk	www.euroexperts.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Супер Брокер АД ул. А лександар Урдаревски бб, Чучер-Сандево, Скопје	6744944 5	Сервет Салих со ОБ-0153 и Јулијана Павлова со ОБ- 0092	09-3106/2 од 07.10.2011	ОБ1 6	075 416 445	servet.sak@hotmail.com	http://www.sb.mk/	



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво АМГ Премиум АД Скопје ул. Владимир Комаров бр. 31/2-4, Скопје	6344846 7	А лександар Меловски со ОБ-0171	09-3398/2 од 07.10.2011	ОБ1 7	02/3 223 418 моб. 070/342 772 факс. 02/3223 577	amgpremium@t-home.mk	www.amgpremium.com.mk	
Осигурително брокерско друштво Кораб Инс АД Скопје ул. Маршал Тито бр. 33, Скопје	6759866	Даниела Јовановска ОБ - 0360 и Горица Костова ОБ-0365	09-355/2 од 26.01.2012	ОБ1 8	078/412 801 078/412 802 022/444 607	contact@korabins.mk, korabins@yahoo.com	www.korabins.com	
Осигурително брокерско друштво Церт ус АД Скопје ул. Васил Горгов“ бр.21/1, Скопје	6782817	Трајче Митровски со ОБ-0207 и Билјана Петреска со ОБ -0207	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ1 9	023/256 391	certus@certus.mk	www.certus.mk	
Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје ул. Народен Фронт бр. 29/32, Скопје	6704115	Теодора Божиновска со ОБ -0245 и Катарина Бошковска со ОБ-0351	09-1712/2 од 07.06.2011	ОБ1 5	072/224 692;	polisaplus@hotmail.com,	http://www. polisaplus.com.mk/	
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Кеј 13 Ноември, зграда 3/1, Скопје	6892469	Горан Василевски со ОБ-0303 и А лександар Велковски со ОБ - 0307	УП 07-1-386 од 19.07.2013	ОБ2 4	02/3116 001	goranvasilevski67@gmail.com	https://www. megabroker.com.mk/	
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	6805620	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ2 0	02/3299 929	nob@nob.com.mk	http://www.nob.mk/	
Осигурително брокерско друштво Асуц Брокер АД Скопје ул.Едвард Кардељ 266, Скопје	6848397	Магдалена Гечева со ОБ-0253, Драгица Илиевска со ОБ-0252	УП-07-1-111 од 05.02.2013	ОБ2 2	02/3109 168	asucbroker@gmail.com	http://www.asucbroker.mk/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ЦВО Брокер АД ул.15ти Корпус бр.292, Охрид	6852262	Пешевска Верница со ОБ-0288 и Македонка Ангеловска.	УП 07-1-45 од 21.01.2013	ОБ2 1	046/262 884 046/262 890	milemilosh@yahoo.com	<a href="http://cvobroker.mk/">http://cvobroker.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво С.Т.М. Брокер ПЛУС АД Скопје ул. Коце Металец бр.1д/1-3, Скопје	6919456	Марјан Николовски со ОБ-0136 и Стојче Стојанов со ОБ- 0361	УП 07-1-947 од 06.12.2013	ОБ2 5	/	m.nikolovski@hotmail.com	/	
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	6923054	Елена Тодорова со ОБ-0040 Радмила и Крстевска Веселинова со ОБ-0076	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ2 6	389 2 315 33 55	zv@automakedonija.com.mk	<a href="http://ambroker.mk/">http://ambroker.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1721 бр. 29, Глумово-Сарај, Скопје	6932541	Идриз Нуиши со ОБ-0306 Алие Нуиши со ОБ- 0329	УП 07-1-206 од 31.01.2014	ОБ2 7	/	via.tklincarov@gmail.com	<a href="http://www.via.com.mk/index.php/mk/">http://www.via.com.mk/index.php/mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД Битола, ул. Михајло Бојациев бр.6, Битола	6995683	Зоран Брглески со ОБ-0346 и Ивановска Лилјана со ОБ- 0210	УП 07-1-1020 од 07.10.2014	ОБ2 8	047/220 120	brglevskibr@t-home.mk	/	
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје, ул. Н.Русински бр. 3А-1/13, Скопје	7000901	Горјан Трајковски со ОБ-0367 и Робертина Ивановска со ОБ-0364	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ3 0	389 78-222- 187	robertina.ivanovska@ maktrendbroker.mk	<a href="http://www.maktrendbroker.mk">www.maktrendbroker.mk</a>	
Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Битола	7000324	Зоран Пејчиновски со ОБ-0350 и Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1044 од 13.10.2014	ОБ2 9	047/553 390	zoran.pejcinovski@snbroker. mk	<a href="http://www.snbroker.mk">www.snbroker.mk</a>	
Осигурително брокерско друштво Порше Брокер АД Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.3, Скопје	7074158	А лександар Димитријевиќ со ОБ- 0414 и Симона Илиоска со ОБ- 0413	УП 19-1-436 од 24.09.2015	ОБ3 1	/	info@porschebroker.com.mk	<a href="http://www.porscheleasing.com.mk/porse_broker/">http://www.porscheleasing.com.mk/porse_broker/</a>	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје ул. Перо Наков бр. 25, Гази Баба, Скопје	7123590	Васо Чавдаровски со ОБ-316 и Маја Галевска со ОБ-0426	УП 19-1-37 од 01.04.2016	ОБ3 3	+389 (0)2 6134 159 160 +389 (0)2 6134 159	radiceska@elektroelemen.com.mk	<a href="http://www.eosbroker.mk/brokers.php">http://www.eosbroker.mk/brokers.php</a>	
Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, ул. Балканска бр.1/1-28, Скопје	7216572	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477	УП 19-1-136 од 19.06.2017	ОБ3 6	02 316 6222	office@riziko.mk	<a href="http://www.riziko.mk/">http://www.riziko.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	7238541	Горан Дамчески со ОБ-0495 и Игор Дамчески со ОБ-0494	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ-0494	02/ 3099 999	/	<a href="http://www.winbroker.mk">www.winbroker.mk</a>	
Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга, ул. Индустриска бр. 4 – Босна/Пу теви Струга	7215266	Бојан Спасевски со ОБ-0327 и Горан Којчески со ОБ-0481	УП 19-1-117 од 19.6.2017	ОБ3 5	/078/355/356 046/786/991	auronbroker@gmail.com	<a href="https://www.auronbroker.com/">https://www.auronbroker.com/</a>	
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје, ул. 8ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	7328257	Лолита Младеновска со ОБ-0537 и Соња Саболиќ со ОБ-0262	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ3 8	02 315 5955	office@brolins.mk	<a href="https://brolins.mk/">https://brolins.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР АД Скопје, ул. 1 бр. 36, Ново Село, Скопје	7151403	Бојан Змејковски со ОБ-0461 и Јовица Латиновски со ОБ-0358	УП 19-1-640 од 2.9.2016	ОБ3 4	077 677 776	petroiloilbroker@gmail.com	<a href="https://petrol-oil.mk/">https://petrol-oil.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица	6884210	Александар Иванов со ОБ-0565	УП 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ4 0	71271190	ivanov_aleksandar@hotmail.com	<a href="https://makoas.mk">https://makoas.mk</a>	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	7359276	Жарко Настевски со ОБ-0292, Маја Николовска со ОБ-0505	УП 19-1-536 од 07.06.2019	ОБ4 1	/	smartmoneymk@gmail.com	/	
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица, ул. Маршал Тито бр.4-1, Струмица	7379005	Бранислав Најдов	УП 19-1-639 од 27.08.2019 год	ОБ4 2	+389 75 330 002	ibisins@gmail.com	<a href="http://ibisins.mk/">http://ibisins.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1723, Сарај, Скопје	7351267	Таки Хади Лега со ОБ-0048, Кристина Кулумоска со ОБ-0393	18-1-50 од 06.02.2020 год	ОБ4 4	+3890203002 0	ensa.broker@gmail.com	<a href="https://ensabroker.mk/">https://ensabroker.mk/</a>	
Осигурително брокерско друштво ОМА ДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. 852 бр. 62, Скопје	7432976	Диме Саров со ОБ-0393	УП 18-1-465 од 10.06.2020 година	ОБ4 5	+389 3 111 244	info@omadainsurance.com	<a href="https://omadainsurance.com/">https://omadainsurance.com/</a>	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани туристичките агенции со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk							
Регистар на туристички агенции							
Туристичка агенција (назив и седиште)	Овластено лице	Број и Датум на склучување на Договор за продажба на полиси патничко осигурување	Класа на осигурување	Град	Е-маил	Веб страна	Важност
Друштво за транспорт, трговија и услуги Лим Бус Доел Експорт- Импорт - ул.101 бр.100 Челопек Тетово	Алим Лимани	1895/13-2 од 01.08.2013	18	Тетово	limbus-tetov@hotmail.com	http://www.limbus.mk/	неопределено
Друштво за трговија, туризам и услуги Шар Експрес Рамадан Доел Увоз-Извоз - ул.Илинденска бб локал 2 Тетово	Рамадан Идризи	489/12-1 од 01.03.2012	18	Тетово	info@sharrexpress.com	https://www.sharrexpress.com/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и превоз на патници А лба Туристфарт Доел Увоз-Извоз -ул. Иво Лола Рибар бр.359 Тетово	Беким Али	731/11-1 од 01.04.2011	18	Тетово	albaturnist_mk@hotmail.com	www.facebook.com/albaturnist.dk/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за организација на туристички пат увања и продажба на билети АО Генералт урист - ул.Климент Охридски бр.60 Скопје	Аркан Керим	1006/11-1 од 06.05.2011	18	Скопје	info@generalturist.mk	http://www.generaltourist.com.mk/	неопределено
Туристичка Агенција Војажер Туристик Сервис Доо -Бул.Авној бр.106-4/6, Скопје	Мимоза Конеска	1044/10-1 од 31.05.2010	18	Скопје	voyager@t-home.mk	http://www.voyager.com.mk/za-nas/	неопределено
Друштво за производство ,трговија, туризам и услуги Гема Дооел - ул.Даме Груев бр.39 Охрид	Румен Атанасоски	2374/12-1 од 06.11.2012	18	Охрид	/	http://www.gematravel.com/	неопределено
Компанија Ике Трејд Доо Скопје -ТА Мак Свисс -ул.Максим Горки бр.17, Скопје	Елизабета Дуковска	1201/10-1 од 18.06.2010	18	Скопје	"macswiss@macswiss.com.mk"	/	неопределено
Друштво за промет и туризам Еуро-Тоурс Травел Дооел Експорт- Импорт Тетово	Емин Бислими	01/12-1 од 13.01.2012	18	Тетово	info@etc.mk	http://www.euroturist.com.mk/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и услуги Елида Дооел Експорт Импорт - ул.Боро Шаин бр.4 Охрид	Елида Битрак	1254/12-1 од 04.06.2012	18	Охрид	" info@elidaturs.mk infoelidaturs@yahoo.com"	http://elidaturs.mk/	неопределено
Туристичка Агенција ЕМ Травел & ЕР Сервис Охрид Доо - Бул. Туристичка бр.50 Охрид	Михајло Арсенов	1511/12-1 од 09.07.2012	18	Охрид	emtravel@t-home.mk	/	неопределено
Туристичка Агенција Каннес Турс Дооел - ул.Маршал Тито Т.Ц Импортане бр.9 ,Гостивар	Елмедин Хасани	592/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	/	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Трговско Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Лале Доел - с.Пештани Охрид	Кристијан Башоски	2283/12-1 од 29.10.2012	18	Охрид	info@laletours.com	<a href="http://www.laletours.com/">http://www.laletours.com/</a>	неопределено
Туристичка Агенција Њујорк Компани Експорт Импорт- Бул.Гоце Делчев бб Гостивар	Азис Исмаили	610/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	/	/	неопределено
Туристичка Агенција Авионет Доо - ул.Градски Сид 4/7 Скопје	Бојан Рафајловски	2367/11-1 од 01.12.2011	18	Скопје	info@avio.net.mk	<a href="http://www.avio.net.mk/page-contact-us/">http://www.avio.net.mk/page-contact-us/</a>	неопределено
Друштво за трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги ТД Делфина Турс -Скопје	Венера Гиевска	323/12-1 од 13.02.2012	18	Скопје	info@delfinatur.com.mk	<a href="http://www.delfinatur.com.mk/">http://www.delfinatur.com.mk/</a>	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги Хисар Туризам Доел - ул.Качанички Пат бб, Визбегово Скопје	Риза Балкан	1820/13-1 од 22.07.2013	18	Скопје	/	<a href="http://www.hisartravel.com.mk/">http://www.hisartravel.com.mk/</a>	неопределено
Друштво за Туризам Либерти Аир Доел - ул.Александар Здравковиќ бр.20 Куманово	Веби Бедиу	1926/13-1 од 06.08.2013	18	Куманово	/	<a href="http://www.libertyair.info/">http://www.libertyair.info/</a>	неопределено
Друштво за превоз на патници, трговија и туристички услуги Шарп Травел Доел Експорт-Импорт - ул.Илинденска бр.47 Тетово	Мемет Скендери	2258/13 од 17.09.2013	18	Тетово	sharturist_memet@hotmail.com	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за производство, трговија и превоз на патници и стоки Еуро- Спринт Доел,Тетово	Ајет Селмани	2256/13 од 17.09.2013	18	Тетово	euro-sprint@live.com	<a href="http://www.eurosprint.com.mk/">http://www.eurosprint.com.mk/</a>	неопределено
Друштво за трговија и услуги Вардар - Турс Митат Доел Експорт Импорт - ул.Цветан Димов бр.29 ТЦ Чаирчанка локал 4 Скопје	Митат Зеќири	1763/13-1 од 01.07.2013	18	Скопје	/	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги ИТА АИР Травел Доел Увоз-Извоз - ул.Битпазарска бр.37 Чаир Скопје	Енвер Асани	370/13 од 13.02.2013	18	Скопје	itaair@hotmail.com	/	неопределено
Друштво за туризам, промет и услуги Цет Ер Конекшн Доо - ул.Битпазарска бр.75 Чаир Скопје	Атнан А деми	203/11-1 од 01.02.2011	18	Скопје	/	/	неопределено
Друштво за автотранспорт, трговија и услуги ПАН-ПРОМЕТ Увоз-Извоз Доел,Подружница Туристичка Агенција Мартин - ул.Ленинов бр.18 Велес	Божана Ордева	02/11-1 од 03.01.2011	18	Велес	info@martintravel.com.mk	<a href="https://martintravel.com.mk/web/">https://martintravel.com.mk/web/</a>	неопределено
Друштво за туризам ,трговија и услуги Еуро Турист Зибер Доел - ул.Илинденска бр.64/9 Тетово	Зибер Бислими	1030/13-1 од 09.04.2013	18	Тетово	/	/	неопределено



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за производство, трговија и услуги Либертас Флај Доел Увоз- Извоз - ул.Битпазарска бр.19 Скопје	Назмие Пацоли-Бектеши	2200/11-1 од 01.09.2011	18	Скопје	libertasskp@hotmail.com	/	неопределено
Друштво за производство, туризам, трговија и услуги Шар Реисен Доел Експорт-Импорт - ул.Маршал Тито бр.146 Тетово	Јумни Јакупи	03/11-1 од 03.01.2011	18	Тетово	/	/	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги АА. Скај Лаин Доел - Бул. Кочо Рацин бр.14 локал 10 Скопје	Сеад Зилкиќ	1011/12-1 од 02.05.2012	18	Скопје	sky.line2012@yahoo.com	<a href="http://www.skyline.mk/">http://www.skyline.mk/</a>	неопределено
Друштво за туризам, услуги, трговија и превоз Сат-Бус Травел Доел Увоз-Извоз - ул.Борис Кидрич бб Тетово	Дритон Исмаили	2336/13 од 26.09.2013	18	Скопје	info@satbus.mk	<a href="http://satbus.mk/">http://satbus.mk/</a>	неопределено
Друштво за промет, трговија и услуги Саб Турс Доел Увоз Извоз - ул.Цветан Димов ТЦ Чаирчанка лок.5, Скопје	Бурхан А лили	1401/18970 од 01.10.2019	18	Скопје	/	/	01.10.2021
Друштво за транспорт, трговија и услуги Идо -Тоурс Доел Експорт- Импорт - ул.174 бр.18 с.Мала Речица- Тетово	Несим Исмаиљи	1401-1088 од 11.03.2014	18	Скопје	NFO@IDOTOURS.COM.MK	<a href="http://idotours.com.mk/">http://idotours.com.mk/</a>	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за услуги, трговија, деловни активности и образование ЖК Травел Доел Увоз- Извоз Битола- ул.Страшо Пинџур бр.7 Битола	Горан Јошевски	1401-1208 од 14.03.2014	18	Скопје	jktravelclient@gmail. com	<a href="https://jk.com.mk/">https://jk.com.mk/</a>	неопределено
Јавно трговско друштво за т уризам, трговија и услуги Христо Пајаковски и др. Орбита Битола ЈТД -ул. Прилепска бр.13/А/7 Битола	Миле Пајаковски	1401-1446 од 04.04.2014	18	Скопје	"ta_orbita@t-home.mk info@orbita.mk	<a href="http://www.orbita.mk">www.orbita.mk</a>	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и т уристички услуги Рилиндја Турист Доел Експорт-Импорт Тетово ул.Илинденска бр.81/А Тетово	Мирсад Рамадани	1401-3532 од 27.10.2014	18	Тетово	/	<a href="http://rilindjaturist.com">http://rilindjaturist.com</a>	неопределено
Агенција за т уризам и услуги Пеликан Љубин Котевски ДОО Ресен - ул.Ленинова бр.33 Ресен	Љубин Котевски	1401/18859 од 30.09.2019	18	Ресен	pelikan_mak@yahoo. com	/	30.09.2021
Друштво за производство ,трговија и услуги Арби Реисен Доел Експорт-Импорт - ул.Ван Вардарска бб Тетово	Севди Емшија	1401/21372 од 25.11.2016	18	Тетово	/	<a href="http://www.arbi-reisen.de/">http://www.arbi-reisen.de/</a>	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и т уристички услуги Полог Турист - ИИБ Доел Тетово	Кујтим Шабани	1401/18862 од 30.09.2019	18	Тетово	tetove@pollogturist. ch	<a href="http://www.pollogturist.ch">www.pollogturist.ch</a>	30.09.2021

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Трговско друштво за угостителство, т уризам, трговија и услуги Вис Пој Дооел Охрид - бул.Македонски Просветители бр.1 Охрид	Олег Маленко	1401/18855 од 30.09.2019	18	Охрид	info@vispoj.com.mk	<a href="http://vispoj.com.mk/mak/">http://vispoj.com.mk/mak/</a>	30.09.2021
Друштво за производство, трговија и услуги Маркијан Амон Дооел увоз-извоз Прилеп, Туристичка агенција ОРБИТА -ул. А лександар Македонски бр.125А Прилеп	Сузана Ширкоска	1401/7605 од 17.04.2018	18	Прилеп	doeel_markijan@yahoo.com	/	27.03.2020
Друштво за т уризам и услуги Интер Травел Сервис Охрид Дооел - ул. СВ.Климент Охридски бр.37 Охрид	Олгица Мирческа	1401/24179 од 12.12.2018	18	Охрид	intravel@t.mk	/	12.12.2020
Друштво за т уризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Конзул Травел Дооел Скопје - ул.Никола Карев бр.20/локал 29 Скопје	Олга Дика	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	/	/	24.01.2020
Друштво за т уризам, трговија и услуги Туристичка Агенција ДППУ Т Весна - Турс Дооел Скопје - ул.Анри Барбис бр.61-1/2 Скопје	Весна Филипова	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	vesna_tours@yahoo.com	/	25.01.2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за трговија, транспорт и услуги Арсими Цомпани Дооел увоз-извоз Тетово	Артон Нуредини	1401/2725 од 07.02.2019	18	Тетово	arsim_nuredini@ hotmail.com	/	07.02.2020
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Корали Травел Дооел увоз-извоз Неготино - ул.Пекарев бр.2 Неготино	Анита Ѓорчева	1401/339 од 04.01.2019	18	Неготино	coralitravel@gmail.com	/	04.01.2020
Туристичка Агенција Викторија Турист Цаколи Дооел Скопје - ул.Битпазарска бр.89 Скопје Чаир	Нијази Исени	1401/3123 од 13.02.2019	18	Скопје	victoriaturist@ hotmail.com	/	13.02.2020
Друштво за трговија и услуги Стаф 2014 Доо Скопје - ул.Балканска бр.1 Скопје Кисела Вода	Ана Марија А лексова	1401/3209 од 14.02.2019	18	Скопје	info@staff.mk	/	14.02.2020
Друштво за трговија, транспорт и услуги Фламинго Травел Дооел експорт-импорт Тетово - ул.19-ти Ноември бр.3 Тетово	Бесар Нуредини	1401/7657 од 17.04.2019	18	Тетово	besarflamingo@ gmail.com	/	19.03.2020
Друштво за производство трговија и услуги Арбус Травел Дооел Тетово - ул.Иво Лола Рибар бр.345 Тетово	Ружди Јонузи	1401/8745 од 07.05.2019	18	Тетово	arbustravel19@ gmail.com	/	07.05.2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Трговско друштво за трговија и услуги и туризам Вас Тоур Оператор Доо -ул. Васил Главинов бр.14-2/6 Скопје- Центар	Беркан Ибиши	1401/9678 од 17.05.2019	18	Скопје	<a href="mailto:gabriela@vas.mk">gabriela@vas.mk</a>	<a href="http://www.vas.mk">www.vas.mk</a>	неопределено
Друштво за туризам ЕТЦ Травел Дооел Скопје - ул.Васил Главинов бр.3 Скопје Центар	Ветон Груби	1401/19869 од 15.10.2019	18	Скопје	<a href="mailto:vetongrubi@gmail.com">vetongrubi@gmail.com</a>	/	неопределено
Друштво за транспорт, производство, промет и услуги Беса Транс БТБ Дооел експорт - импорт Рашче Скопје -ул.1 бр.1 Рашче Сарај	Бежим Хаџиу	1401/20865 од 28.10.2019	18	Скопје	<a href="mailto:besa-trans@hotmail.com">besa-trans@hotmail.com</a>	/	28.10.2020
Друштво за трговија и услуги Голден Груп Г ТП Дооел Струмица - ул.Браќа Миладинови бр.8 Струмица	Ељена Павлова	1401/25549 од 25.12.2019	18	Струмица	<a href="mailto:goldengrupgtp@hotmail.com">goldengrupgtp@hotmail.com</a>	/	
Друштво за услуги АВИО ТРАВЕЛ ЦЕНТЕР ДОО Скопје, ул Ѓуро Ѓаковиќ бр.18-л.2 Скопје	Блашко Велиновски	1501/20175 од 09.10.2020	18	Скопје	<a href="mailto:info@atc.com.mk">info@atc.com.mk</a>	<a href="http://atc.com.mk/">http://atc.com.mk/</a>	09.10.2021
Туристичка агенција ВЕРОНА ТРАВЕЛ ТП Бедрие Ракип Рауфи, ул Борис Кидрич бр.13/А , Скопје	Бедрие Рауфи	1501/25715 од 28.12.2020	18	Тетово	<a href="mailto:veronatrans.tp@gmail.com">veronatrans.tp@gmail.com</a>	/	28/06/2021

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани останатите продажни канали со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800, факс 02 3215 128, www.uniqa.mk								
Регистар на останати субјекти								
СУБЈЕКТИ (назив и седиште)	ЕМБ	БРОЈ НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА	Класи на осигурување	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (одговорно лице)	Службен телефонски број/Телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок на соработка
ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 54, Скопје	5004756	1759/09 од 24.12.2009 (0307-1778/1 од 31.12.2009) кој престанува да важи со склучување на нов Договор бр. 0307/13841 од 25.07.2017 (03-39791/1 од 18.07.2017)	Класа 3, Класа 9	Елена Танеска и Игор Теодосиевски	Телефон: +389 (0)2 3167 600; Факс: +389 (0)2 3117 164	obinfo@ob.com.mk	<a href="http://www.ohridskabanka.mk/">http://www.ohridskabanka.mk/</a>	
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, ул. Манапо бр. 7, Скопје	5774136	1656 од 23.07.2012 (3634-1 од 24.07.2012)	Класа 3, Класа 9	/	Телефон: +389 (0)2 2446 000; Факс: +389 (0)2 3219 901	info@procreditbank.com.mk	<a href="https://www.procreditbank.com.mk/">https://www.procreditbank.com.mk/</a>	
Силк Роуд Банка АД Скопје (АЛФА БАНКА АД), ул. Даме Груев бр.1, Скопје	4633148	778/11 од 09.06.2011 (02-9024 од 07.06.2011)	Класа 3, Класа 9	/	Телефон: +389 (0)2 3251 900 Факс: +389 (0)2 3251 911	contact@silkroadbank.com.mk	<a href="https://silkroadbank.com.mk/">https://silkroadbank.com.mk/</a>	
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, ул. 11 Октомври бр.7, Скопје	4065549	2372/08 од 18.11.2008 ; 2467/08 од 17.12.2008 (01- 3038 од 28.11.2008 ; 01-3235 од 18.12.2008)	Класа 3, Класа 9	/	Телефон: +389 (0)2 3295 295 Факс: +389 (0)2 3114 503	sbank@stb.com.mk	<a href="http://www.stb.com.mk/">http://www.stb.com.mk/</a>	
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, ул. Качанички Пат бр. 56, Скопје	5268907	0307/6910 од 14.01.2015 (03- 42/1 од 09.01.2015)	Класа 9	/	Телефон: +389(0)2 5514- 777	webinfo@neptun.mk	<a href="https://www.neptun.mk/">https://www.neptun.mk/</a>	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ**

Друштвото за осигурување Уника а.д. Скопје во текот на деловната 2020 година има склучено договори за осигурување во следните класи на осигурување (износите се во илјади денари):

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирани премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
<b>КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несрекен случај - НЕЗГОДА</b>	<b>01</b>	<b>57.659</b>	<b>60.224</b>	<b>25.942</b>	<b>548</b>	<b>33.348</b>	<b>144</b>	<b>15.103</b>
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101	357	38.035	16.266	338	30.954	108	14.163
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност	0102	56.096	13.504	5.775	11	266	6	393
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103	70	1.884	806	196	2.098	27	459
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104	7	98	42	2	13	0	0
Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105	0	0	0	0	0	0	0
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107	847	947	591	0	1	2	76
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108	7	5.618	2.403	0	0	0	0
Останати осигурувања од последици на незгода	0199	275	138	59	1	16	1	12
<b>КЛАСА 02 - Здравствено осигурување</b>	<b>02</b>	<b>91</b>	<b>14.969</b>	<b>5.192</b>	<b>324</b>	<b>4.563</b>	<b>42</b>	<b>709</b>
Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0201	0	0	0	0	0	0	0
Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0202	0	0	0	0	0	0	0
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299	91	14.969	5.192	324	4.563	42	709
<b>КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска)</b>	<b>03</b>	<b>3.437</b>	<b>67.247</b>	<b>32.925</b>	<b>674</b>	<b>46.821</b>	<b>183</b>	<b>12.912</b>
Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301	2.607	64.407	31.534	576	41.770	167	11.994
Останати осигурувања на моторни возила	0399	830	2.840	1.391	98	5.051	16	918
<b>КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Каска осигурување на шински возила	0401	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на шински возила	0499	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска)</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Каска осигурување на воздухоплови	0501	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на воздухоплови	0599	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска)</b>	<b>06</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Каска осигурување на пловни објекти	0601	4	49	25	0	0	0	0
Останати осигурувања на пловни објекти	0699	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

<b>КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)</b>	<b>07</b>	<b>185</b>	<b>11.402</b>	<b>1.554</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>137</b>
Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701	174	8.754	1.193	7	9	1	137
Осигурување на стока во домашен превоз	0702	11	2.648	361	0	0	0	0
Останати осигурувања на стока во превоз	0799	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди</b>	<b>08</b>	<b>4.977</b>	<b>51.929</b>	<b>15.439</b>	<b>21</b>	<b>18.573</b>	<b>15</b>	<b>2.984</b>
Осигурување на имот на физички лица	0801	3.695	10.258	3.050	7	588	4	676
Осигурување на посеви и плодови	0801 01	0	0		0	0	0	0
Осигурување на животни	0801 02	0	0		0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	0801 03	0	0		0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	0801 04	2.331	5.249	1.561	7	588	4	676
Домаќинско осигурување	0801 05	1.139	4.188	1.245	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на физички лица	0801 99	225	821	244	0	0	0	0
Осигурување на имот на правни лица	0802	1.282	41.671	12.389	14	17.985	11	2.308
Осигурување на посеви и плодови	0802 01	0	0		0	0	0	0
Осигурување на животни	0802 02	0	0		0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	0802 03	0	0		0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	0802 04	833	16.408	4.878	12	585	7	803
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	0802 05	13	15.543	4.621	1	17.371	4	1.505
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	0802 06	0	0		0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	0802 99	436	9.720	2.890	1	29	0	0
<b>КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот</b>	<b>09</b>	<b>1.914</b>	<b>51.324</b>	<b>15.258</b>	<b>231</b>	<b>7.356</b>	<b>42</b>	<b>2.069</b>
Осигурување на имот на физички лица	0901	1.174	573	170	57	1.123	7	635
Осигурување на посеви и плодови	0901 01	0	0		0	0	0	0
Осигурување на животни	0901 02	0	0		0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	0901 03	13	25	7	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	0901 04	0	0		0	0	0	0
Домаќинско осигурување	0901 05	1.159	546	162	30	820	5	614
Останати осигурувања на имот на физички лица	0901 99	2	2	1	27	303	2	21
Осигурување на имот на правни лица	0902	740	50.751	15.088	174	6.233	35	1.434
Осигурување на посеви и плодови	0902 01	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	0902 02	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	0902 03	52	4.616	1.372	2	1.095	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	0902 04	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	0902 05	20	5.840	1.736	0	0	2	650
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	0902 06	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	0902 99	668	40.295	11.980	172	5.138	33	784
<b>КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот</b>	<b>89</b>	<b>5.759</b>	<b>103.253</b>	<b>30.697</b>	<b>252</b>	<b>25.929</b>	<b>57</b>	<b>5.053</b>
Осигурување на имот на физички лица	8901	3.737	10.831	3.220	64	1.711	11	1.311
Осигурување на посеви и плодови	8901 01	0	0	0	0	0	0	0



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на животни	8901 02	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	8901 03	13	25	7	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	8901 04	2.331	5.249	1.561	7	588	4	676
Домаќинско осигурување	8901 05	1.166	4.734	1.407	30	820	5	614
Останати осигурувања на имот на физички лица	8901 99	227	823	245	27	303	2	21
Осигурување на имот на правни лица	8902	<b>2.022</b>	<b>92.422</b>	<b>27.477</b>	<b>188</b>	<b>24.218</b>	<b>46</b>	<b>3.742</b>
Осигурување на посеви и плодови	8902 01	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	8902 02	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	8902 03	52	4.616	1.372	2	1.095	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	8902 04	833	16.408	4.878	12	585	7	803
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	8902 05	33	21.383	6.357	1	17.371	6	2.155
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	8902 06	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	8902 99	1.104	50.015	14.870	173	5.167	33	784
<b>КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила</b>	<b>10</b>	<b>96.064</b>	<b>528.436</b>	<b>284.833</b>	<b>3.090</b>	<b>200.485</b>	<b>960</b>	<b>136.071</b>
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	<b>79.202</b>	<b>441.243</b>	<b>243.999</b>	<b>2.937</b>	<b>163.868</b>	<b>864</b>	<b>108.596</b>
Патнички автомобили	1001 01	65.784	346.555	191.639	2.468	144.258	709	43.668
Товарни возила	1001 02	7.393	75.170	41.567	349	14.862	103	24.694
Автобуси	1001 03	576	12.891	7.128	71	3.365	28	36.796
Влечни возила	1001 04	336	231	128	3	45	1	11
Специјални возила	1001 05	67	200	111	0	5	2	192
Моторцикли и скутери	1001 06	3.511	4.809	2.659	15	632	12	2.001
Приклучни возила	1001 07	1.241	401	222	1	6	1	653
Работни моторни возила	1001 08	294	986	545	30	695	8	581
Возила за време на пробни возења и престој во складишта	1001 09	0	0	0	0	0	0	0
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	1001 10	0	0	0	0	0	0	0
Моторни возила со пробни табели	1001 11	0	0	0	0	0	0	0
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмачкување	1001 12	0	0	0	0	0	0	0
Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	1001 13	0	0	0	0	0	0	0
<b>Зелен картон (ЗК)</b>	<b>1002</b>	<b>16.354</b>	<b>80.840</b>	<b>38.315</b>	<b>150</b>	<b>34.704</b>	<b>92</b>	<b>27.127</b>
Патнички автомобили	1002 01	14.532	61.994	29.383	64	15.864	35	4.208
Товарни возила	1002 02	902	13.940	6.607	72	17.524	41	20.172
Автобуси	1002 03	55	793	376	7	898	15	2.047
Влечни возила	1002 04	0	0	0	0	0	0	0
Специјални возила	1002 05	4	22	10	0	0	0	0
Моторцикли и скутери	1002 06	112	202	96	1	28	0	0
Приклучни возила	1002 07	749	3.889	1.843	6	390	1	700
Работни моторни возила	1002 08	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Гранично осигурување (ГР)	1003	307	1.818	427	1	54	0	0
Патнички автомобили	1003 01	307	1.818	427	1	54	0	0
Товарни возила	1003 02	0	0	0	0	0	0	0
Автобуси	1003 03	0	0	0	0	0	0	0
Влечни возила	1003 04	0	0	0	0	0	0	0
Специјални возила	1003 05	0	0	0	0	0	0	0
Моторцикли и скутери	1003 06	0	0	0	0	0	0	0
Приклучни возила	1003 07	0	0	0	0	0	0	0
Работни моторни возила	1003 08	0	0	0	0	0	0	0
Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005	201	4.535	2.092	2	1.859	4	348
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>189</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201	42	189	96	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност</b>	<b>13</b>	<b>1.591</b>	<b>27.417</b>	<b>9.278</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>19</b>	<b>12.915</b>
Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301	34	366	124	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302	33	18	6	0	0	0	0
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од општа одговорност	1306	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на проектанти	1307	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на адвокати	1308	45	209	71	0	2	1	256
Осигурување од одговорност на нотари	1309	11	268	91	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310	4	2	1	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311	7	329	111	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312	9	131	44	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317	58	273	92	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318	10	188	64	1	48	0	0
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388	0	0	0	0	0	0	0
Останато општо осигурување од одговорност	1399	1.380	25.633	8.674	9	60	18	12.659
<b>КЛАСА 14 - Осигурување на кредити</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402	0	0	0	0	0	0	0
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на кредити	1499	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на гаранции	1599	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>7.816</b>	<b>2.324</b>	<b>1</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601	31	7.816	2.324	1	2.957	0	0
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на правна заштита	1799	0	0	0	0	0	0	0
<b>КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош</b>	<b>18</b>	<b>12.703</b>	<b>6.542</b>	<b>1.402</b>	<b>50</b>	<b>3.307</b>	<b>12</b>	<b>492</b>
Патничко осигурување	1801	12.703	6.542	1.402	50	3.307	12	492
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија	1802	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на туристичка помош	1899	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВКУПНО</b>	<b>0000</b>	<b>119.192</b>	<b>827.544</b>	<b>394.268</b>	<b>4.956</b>	<b>317.529</b>	<b>1.418</b>	<b>183.392</b>

Условите по горенаведените класи на осигурување се објавени на следниот линк на страната на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје:

[http://www.uniqa.mk/home/03\\_Uslugi/02\\_Uslovi/01\\_UsloviNezivot/index.php](http://www.uniqa.mk/home/03_Uslugi/02_Uslovi/01_UsloviNezivot/index.php)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

## Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување

### 3.3.1 Управувачки принципи

Управувачки принципи во областа на реосигурување за друштвото ќе бидат:

- контрола на ризикот
- финансиска поддршка
- техничка поддршка

Исто така, во некои аспекти на инвестиционата политика, реосигурување ќе имаат важна улога во планирањето и управувањето на посебни портфолија.

Преку реосигурувањето, истовремено ќе се добие асистенција при оценувањето на ризикот, во подготовка на специфични производи, во администрација на побарувања, маркетинг и сл. Се очекува реосигурувачите да ги поддржат активностите на друштвото преку нудење на краткорочни и на по долг период, обуки на вработените во компанијата.

Со оглед на горенаведените принципи, покритието на друштвото во реосигурување ќе биде изведена во овие правци.

Мерка на почетниот капитал на друштвото од 3.000.000 Евра овозможува друштвото да ја прошири својата активност со задржување на задоволително ниво на ризик, како резултат на тоа и соодветните премии.

Понатамошното зголемување на нивото може да се постигне со пренесување на значителен дел од активностите во реосигурување врз основа на посебни портфолија или доброволни реосигурување за специјални покритија.

Зголемувањето на активностите во наредните години ќе биде проследено со зголемување на волуменот на реосигурување што ќе го купи друштвото.

Сепак, треба да се наведи дека условите на пазарот на реосигурување имале флукуација во последните години. Овие ќе го услови на некој начин и купувањето на оптимални форми и нивоа, во зависност од понудената цена на капацитетите.

### Видови можни договори

1. Quota Share (сразмерно делење), ја пренесува истата сразмерност на секој ризик во паричникот на реосигурувачот. Сразмерноста на добиените премии од реосигурувачот е еднаква на сразмерноста на штетите кои истиот ќе ги плати. Предноста на овој вид договор е едноставноста на постапките и намалувањето на управните трошоци. Може да се примени на моторните осигурување.
2. Surplus (договор за вишокот), пренесува еден дел од ризикот од полисите со висок ризик на осигурување. Во овој вид на договори реосигурувачот дел се изразува како множество на делот што го задржал што го задржал осигурувачот. Управните

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- трошоци се повисоки, но предност претставува определувањето на границата на задржување, во зависност од природата на ризикот.
3. Excess of Loss (вишок на загуби) го ограничува трошоците на осигурувачот за една или повеќе штети поврзани за една полиса. Договорите од овој вид го заштитуваат осигуреникот од загуби кои преминуваат определен фиксен износ.
  4. Катастрова го ограничува вкупниот износ на трошоците на сите штети кои произлегуваат од само еден настан.

### Факултативно осигурување

Преку овој вид на реосигурување на реосигурувачот го презема секој ризик на посебен начин. Причини за примена на овој вид на реосигурување се:

- Договорите имаат ограничувања за видот на ризикот кој го покриваат. За сите ризици кои се исклучени од договорот нужно е факултативно реосигурување.
- Покриваат нивоа кои се исклучени од основниот договор за реосигурување
- Ги релативизираат промените во искуствата на штети, ограничувајќи го влијанието на одреден поголем ризик

УНИКА АД Скопје работи со реосигурителната компанија UNIQA RE која поред Standard & Poor има висок рејтинг А.

Висината на вкупниот самопридржај на друштвото се утврдува врз основа на:

- структурата и развиеноста на портфолиото;
- гарантните резерви;
- техничките резерви;
- премиите според видови осигурувања;
- техничкиот резултат на работење според видови осигурувања и
- можностите за пласман на вишоци од ризици на пазарот на реосигурување и соосигурување.

Критериумите кои се клучни за утврдување на долните и горните граници во табелата со износи на самопридржај, односно на капацитетот на сопственото внатрешно срамнување за одделни ризици се:

- начинот на договарање на висината на покритието;
- осигурувањето од опасност;
- најголемата можна обврска по еден штетен случај;
- големината на портфолиото во одделен вид осигурување (број на осигурувања и годишна премија);
- акционерскиот капитал;
- искуствата на матичната куќа од Австрија во работењето со осигурување

Висината на самопридржајот за видови осигурувања со кое UNIQA а.д. Скопје се занимава на крајот од секоја деловна година за наредната деловна година, со своја одлука ја утврдува органот на управување на Друштвото, а врз основа на следењето на ризиците на пазарот на осигурување.

Основи и критериуми за утврдување највисоки можни штети, врз основа на присутните околности од значење за ризикот и нивото на договореното покритие.

При реосигурувањето и при одредување на максимално можни штети во портфолиото Друштво за осигурување ќе води сметка особено за:

1. Висината на осигурителното покритие (сума на осигурување), што претставува горна граница на обврската на осигурувачот и
2. Поединечната проценка на ризикот на обврските што го надминуваат нивото на максимално покритие, водејќи при тоа особено сметка за:
  - Класата на заштитни мерки кај секој посебен комплекс;

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Класата на осетливост;
- Висината на толеранција на реосигурувачите поради погрешна проценка на максималната можна штета (50 или 100%);
- Просторната дисперзираност на објектите (комплексите) и залихите на осигуреникот; и
- Квалитетот на осигурителното покритие, односно дали со договорот за осигурување се обезбедува осигурителна заштита од основни или и од дополнителни ризици.

Табела за максимално покритие

класа	(опис)	Максимален самопридржај	Реосигуран износ	Реосигурителен договор
1	Незгода	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
2	Здраствено	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
3	Осигурување на моторни возила (Каско)	300.000 €	1.000.000 €	excess of loss
4	Одговорност од употреба на шински возила	300.000 €		факултатива
5	Осигурување на воздухоплови (Каско)	300.000 €		факултатива
6	Пловни објекти (Каско)	300.000 €		факултатива
7	Осигурување на стока во превоз (Карго)	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
7	Одговорност на превозникот	400.000 €		факултатива
7	Осигурување на пари во превоз	300.000 €	2.500.000,00 €	excess of loss
8	Осигурување на Имот од Пожар	300.000 €	20.000.000,00 €	excess of loss
8	Осигурување на Имот од Пожар	20.000.000 €	80.000.000,00 €	surplus
9	Други осигурувања на Имот	300.000 €	20.000.000,00 €	excess of loss
9	CAT	500.000 €	40.000.000,00 €	excess of loss
9,16	Тероризам и прекин на работа поради тероризам	2%	25.000.000,00 €	Quota share
10	Одговорност од употреба на автобуси и товарни возила	250.000 €	1.012.500,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на останати моторни возила	250.000 €	506.250,00 €	excess of loss

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10	Одговорност од употреба на м. Возила кои превезуваат опасни материи	250.000 €	1.518.750.00 €	excess of loss
10	Зелена Карта	250.000 €	нелимитирано	excess of loss
11	Одговорност од употреба ба воздухоплови	500.000 €		факултатива
12	Одговорност од употреба на пловни објекти	500.000 €		факултатива
13	Општа одговорност и одговорност од производи	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
13	Одговорност на Директори и Раководители	5%	5.000.000 € годишен агрегатен лимит	Quota share
18	Патничко осигурување	50.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2020**

Опис на позиција	Број на позиција	Износ		%
		Остварено 2020	План 2020	
1	2	3	4	500,0%
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>	<b>744.434.216</b>	<b>778.761.330</b>	<b>-4,4%</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>696.076.333</b>	<b>727.927.969</b>	<b>-4,4%</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	827.544.460	874.663.631	-5,4%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	0	0	0,0%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	0	0	0,0%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	8.258.751	20.174.876	-59,1%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија	206	78.332.586	140.080.609	-44,1%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	-6.746.535	19.091.000	-135,3%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	-10.301.290	1.749.614	-688,8%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	-41.322.035	30.861.209	-233,9%
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>	<b>18.347.632</b>	<b>14.444.873</b>	<b>27,0%</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-100,0%</b>
2.1 Приходи од наемници	213	0	0	0,0%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	0	0	0,0%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	0	300.000	-100,0%
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>216</b>	<b>17.407.958</b>	<b>13.794.873</b>	<b>26,2%</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>217</b>	<b>726.050</b>	<b>350.000</b>	<b>107,4%</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>218</b>	<b>14.595</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	0	0	0,0%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	0	0	0,0%
6.3 Останати финансиски вложувања	222	0	0	0,0%
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>223</b>	<b>199.029</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>8.292.467</b>	<b>700.000</b>	<b>1084,6%</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>11.751.645</b>	<b>20.989.412</b>	<b>-44,0%</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>9.966.139</b>	<b>14.699.076</b>	<b>-32,2%</b>
<b>B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>	<b>719.835.044</b>	<b>740.172.257</b>	<b>-2,7%</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	<b>296.854.371</b>	<b>312.183.230</b>	<b>-4,9%</b>
1. Бруто исплатени штети	228	317.528.728	332.960.000	-4,6%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	8.044.582	6.292.932	27,8%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	5.081.809	4.275.000	18,9%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	13.549.461	14.825.000	-8,6%
5. Промени во бруто резервите за штети	232	-27.541.666	15.373.000	-279,2%



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	-4.955.800	1.594.572	-410,8%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	-28.587.361	9.162.266	-412,0%
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	0	0	0,0%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	0	0	0,0%
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240	0	0	0,0%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241	0	0	0,0%
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	0	0	0,0%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244	0	0	0,0%
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	0	0	0,0%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247	0	0	0,0%
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>	<b>8.818.280</b>	<b>10.706.273</b>	<b>-17,6%</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249	0	0	0,0%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	8.818.280	10.706.273	-17,6%
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>	<b>368.880.106</b>	<b>351.930.295</b>	<b>4,8%</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)</b>	<b>252</b>	<b>245.274.587</b>	<b>219.788.108</b>	<b>11,6%</b>
1.1 Провизија	253	193.875.923	156.995.770	23,5%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	58.020.560	65.497.670	-11,4%
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	10.288.414	9.733.138	5,7%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	-16.910.310	-12.438.470	36,0%
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>	<b>123.605.519</b>	<b>132.142.187</b>	<b>-6,5%</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	7.762.485	7.000.000	10,9%
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	44.248.460	55.017.436	-19,6%
2.2.1 Плати и надоместоци	258a	28.151.887	27.508.718	2,3%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	2.841.436	4.990.747	-43,1%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	11.495.178	20.140.048	-42,9%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г	0	0	0,0%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	1.759.959	2.377.923	-26,0%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	1.435.499	2.405.828	-40,3%
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	70.159.075	67.718.923	3,6%
2.4.1 Трошоци за услуги	260a	42.171.226	39.000.252	8,1%
2.4.2 Материјални трошоци	260б	10.718.594	12.343.571	-13,2%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	17.269.255	16.375.100	5,5%
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>	<b>924.818</b>	<b>450.000</b>	<b>105,5%</b>
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	326.120	0	0,0%
2. Трошоци за камати	263	236	50.000	-99,5%
3. Негативни курсни разлики	264	589.806	400.000	47,5%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	0	0	0,0%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	8.656	0	0,0%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267	0	0	0,0%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268	0	0	0,0%
5.3 Останати финансиски вложувања	269	8.656	0	0,0%
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>	<b>51.288.289</b>	<b>48.231.836</b>	<b>6,3%</b>
1. Трошоци за превентива	272	0	0	0,0%
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	51.288.289	48.231.836	6,3%
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>	<b>-7.938.945</b>	<b>16.239.908</b>	<b>-148,9%</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>	<b>1.008.125</b>	<b>430.715</b>	<b>134,1%</b>
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	24.599.172	38.589.073	-36,3%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0	0,0%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	7.150.466	6.858.907	4,3%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	0	0	0,0%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	17.448.706	31.730.166	-45,0%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0	0,0%

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## Премија

Бруто полисираната премија во 2020 година е 5.4% под планираното ниво пред се поради намалувањето на премијата за Зелен картон за 30.29%, Гранично осигурување за 62.43%, ПЗО за 63.58% и имотно осигурување за 27.58% во споредба со бруто полисираната премија во 2019 година. Премијата за Зелен Картон, Гранично осигурување и ПЗО се намалени поради влијанието на КОВИД 19 и мерките преземени од Република Северна Македонија за спречување на ширењето на вирусот.

Растот на БПП во УНИКА АД Скопје заклучно со 4К2020 во однос на 4К2019 е 0,53%. Растот на бруто полисираната премија во автоодговорност изнесув 17% заклучно со 4Q2020, додека падот на премијата од зелен картон е 30,29%. Пазарот за осигурување во република Северна Македонија за 2020 година оствари пад од 4.89% (-4.88% неживотно осигурување и -4.93% животно осигурување).

Брокерите, како еден од продажните канали на Друштвото, во 2020 година оствариле пораст од 13% во споредба со истиот период минатата година. Најголемиот раст кај овој продажен канал е забележан во класите 10 и 03 од 46%.

Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал за задолжителни осигурувања со учество во вкупното портфолио на УНИКА АД Скопје од 61.6%. Најголемиот дел од продажбата на ексклузивната мрежа преставуваат задолжителните производи (Автоодговорност, Зелен Картон и Гранично Осигурување) кои учествуваат со 72.5% од бруто полисираната премија на ексклузивната мрежа. Развојот на сопствената мрежа останува еден од главните приоритети на Друштвото и во наредните периоди.

БПП во делот кој се однесува на Каско порасна за 16,31%. Највисок раст кај Каско е забележан кај брокерите, каде растот достигнува ниво од 46%. Слично на задолжителните осигурувања, ексклузивната мрежа оствари стабилен раст од 4% и остана доминантен продажен канал со учество од 55,6% во вкупното портфолио на Каско премијата.

Намалувањето кај имотни осигурувања во износ од 27,58% е резултат на една полиса од ЕВН која беше продолжена за период од 3 месеца наместо за 12 како истиот период минатата година.

Банките во рамки на вкупната премија во УНИКА АД Скопје останаа најмал продажен канал со 1.6% учество во вкупната БПП.

Здравственото осигурување во 2020, во споредба со 2019 година, порасна за 139.54% најмногу поради квалитетот на производот кој се нуди на пазарот и обуката на мрежата за продажба на ситиот во 2020 година.

## Реосигурување

Премијата за реосигурување е намалена во однос на планираното ниво за 44.1% пред се поради необновувањето на полисата за ЕВН која беше продолжена за 3 месеца (во 2019 беше обновена за 12 месеци).

## Преносна премија

Намалувањето на бруто преносната премија се должи пред се на неостварувањето на планот за продажба за 2020 година, пред се поради влијанието на КОВИД 19 кризата. Како што наведновме погоре пад е забележан во следниве класи на осигурување – имотно осигурување 27.58%, Гранично осигурување 62.43%

## Приходи од инвестиции

Приходите од инвестициите се над планираното ниво пред се поради прокнижувањето на пресметаната камата за хартиите од вредност (државни обврзници) согласно препоаките доставени до раководството на Друштвото во 2019 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


## Штети

Трошоците за штети се намалени за 4.9% во однос на планот за 2019 година пред се поради намалувањето во износот на платени штети.

Платените штети од Автоодговорност се намалени за 13.51% во споредба со 2019 година. Намалување на платените штети е забележано и кај Зелен Картон од 5.1% и Незгода од 28.3% (во споредба со истиот период минатата година)

Забрзаното решавање на штетите во Друштвото резултираше со намалување на број на штети во резерва што е евидентно од табелата подолу (извор:Национално Биро за осигурување).

## Број на резервирани штети ( Q4 20/19 )



Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје има намалување во бројот на резервирани штети за 19.2% во споредба со 4К2019 година. Намалувањето на резервираните штети се должи пред се на намалената пријава во 2020 година.

## Нето трошоци за спроведување на осигурување

Износот на трошоци за провизија е зголемен за 23.5% во споредба со планот за 2020 година поради зголемената продажба преку брокерите и зголемената наплата на премија. Брокерите го имаат зголемено своето учество во БПП од 32% во 2019 година на 36.8% во 2020 година

## Нематеријални средства

Вложувањата во нематеријални средства се зголемени за 1.3% пред се поради новите вложувања во постоечкиот оперативен систем ОСИС со цел прилагодување на истиот кон новиот систем за финансиско работење САП S4/Hana.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства**

Зголемувањето на вредноста на градежните објекти кои служат за вршење на дејност се должи на вложувањата во туѓи објекти. Во 2020 година друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје Генералната дирекција ја префрли во нов објект на ул Илинден Бр.1. Со цел прилагодување на истиот за вршење на дејноста Друштвото вложи сопствени средства реновирање и адаптација.

Намалувањето на вредноста на објектите кој не служат за вршење на дејност се должи само на продажба на дел од истиот во текот на 2020 година.

### **Вложување во заеднички контролирани ентитети**

Вложувањето во заеднички контролирани ентитети е претставено преку вложувањето во Националното Биро за осигурување. Зголемувањето на продажбата на УНИКА АД Скопје на задолжителните класи на осигурување резултираше со зголемување на уделот во Националното Биро за Осигурување. Уделот на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на 31.12.2020 на пазарот за задолжителни класи на осигурувања изнесува 12.8%.

### **Финансиски вложувања**

Структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии и вложувања во инвестициони фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 38.14%, инвестиционите фондови партиципираат со 0.6% додека пак депозитите партиципираат со 61.26%.

УНИКА АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Зголемената наплата во 2020 година резултираше со зголемување на износот на депозити во однос на 2019 година за 2.9% или во апсолутен износ од 11.5 милиони денари.

### **Резерви – дел за соосигурување и реосигурување**

Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети предадени во реосигурување. Во текот на 2019 година во класа 10 се пријави штета на износ од 36 милиони МКД каде 50% беше под режимот на реосигурување и значително ги зголеми резервите за штети дел за реосигурување. Во 2020 година горенаведената штета беше намалена на износ од 55.000 фунти, за да во Јануари 2021 клиентот се сложи штетата да се затвори со 36.000 фунти.

Преносната премија предадена во реосигурување и соосигурување е намалена пред се поради продолжување на полисата на ЕВН за период од 3 месеци (завршува заклучно со 31.12.2020) наместо како минатата година истата да се издаде за период од 01.10.2019-30.09.2020.

### **Побарувања**

Вкупните побарувања на УНИКА АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници 84.5%(2019:89.8%), побарувања од реосигурување и соосигурување 1.7% (2019:2.8%) и останати побарувања 13.8% (2019:7.4%).

Намалувањето на побарувањата од осигурениците од 5.28%, во однос на 2019 година, се должи на формирање на сектор за наплата и поажурно следење на истите.

### **Опрема**

Вложувањето во нова опрема во 2020 година е првенствено се состои од преку набавка на нова опрема за ИТ секторот и вложувања во канцелариски мебел и инвентар.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

### **Парични средства и останати еквиваленти**

Паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна.

### **Одложени трошоци за стекнување**

Во пресметката на одложените трошоци на стекнување се земени предвид следните трошоци: провизии и плати од продажна мрежа. Податоците се подготвуваат од секторот за финансии, и притоа трошоците за провизии и плати се точно поделени по класи, додека трошоците за издавање полиси се делат пропорционално.

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

### **Капитал и резерви**

Капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2020 година изнесува 375.5 милиони денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

### **Технички резерви**

Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2020 изнесуваат 724.449.516 денари (2019:758.787.717 денари) и истите се намалени за 4.5%

Резервите за преносни премии изнесуваат 397.149.989 денари (2019:403.896.524 денари) и истите се зголемени за 1.7% во однос на 4 квартал 2019 година и истата е резултат на промената на осигурителното портфолио (во 4 квартал 2020 година е остварена премеија од 234 милиона денари додека во 4 квартал 2019 е полисирана премија во износ од 247 милиона денари).

Резервите за штети изнесуваат 327.539.116 денари (2019:354.891.193) денари и се намалени за 7.8% во однос на 2019. Горенаведеното намалување се должи на намалената пријава на штети во текот на 2020 година (во споредба со 2019) и на намалувањето на резервата на една штета од Зелен Картон. Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети предадени во реосигурување. Во текот на 2019 година во класа 10 се пријави штета на износ од 36 милиони МКД каде 50% беше под режимот на реосигурување и значително ги зголеми резервите за штети. Во 2020 година горенаведената штета беше намалена на износ од 55.000 фунти, за да во Јануари 2021 клиентот се сложи штетата да се затвори со 36.000 фунти

### **Обврски спрема осигуреници**

Обврските спрема осигуреници се обврски по основ на ликвидирани но сеуште не исплатени штети

### **Обврски по основ на реосигурување и со-осигурување**

Обврските по основ на реосигурување и со-осигурување се намалени за 33% пред се поради необновувањето на полисата за ЕВН која беше продолжена за 3 месеца (во 2019 беше обновена за 12 месеци)..



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Справување со Корона вирус Covid 19.

Деловната 2020 година ќе биде запаметена како година кога сите бевме исправени пред многу искушенија и предизвици во врска со справување со пандемија.

Корона вирусот Covid 19 наметна поинаков однос и поставеност на работните процеси.

Од 18.03.2020 година до 22.06.2020 година во државата беше прогласена вонредна состојба која само по себе носеше низа на ограничувања. Се донесоа многу уредби со законска сила кои во тој период а и подоцнежнo ќе влијаат во начинот на деловното работење.

Управниот одбор на Друштвото доследно ги почитуваше сите мерки кои беа изречени од страна на Владата на Р.Северна Македонија.

Во услови на пандемиски постојан раст на заболени, во Друштвото се забележени и регистрирани само 18 заболени а 14 во изолација по најразлични основи, заклучно со 31.12.2020 г. кое нешто се должи на добрата кадровска политика, и труд и вложување на сите вработени.

Се организираше сменско работење во Секторот штети додека во останатите сектори се организираше работа од далечина. Двата модела на менаџирање со вработените и процесите се покажаа како ефикасни и дадоа позитивен резултат како на полето на подобрување и одржување на работните процеси така и во делот на мотивација на самите вработени во насока на тоа дека се заштитени и имаат поддршка од работодавачот.

Друштвото на седница одржана на 02.04.2020 година веднаш разгледа и усвои извештај за состојбите со Корона вирусот и донесе низа на мерки за заштита на вработените и клиентите

Се набавија заштитни маски и ракаваци за вработените, се спроведоа мерки за заштита и процесот на работа се организираше согласно мерките на Владата (родители со деца до 10 години, бремени жени, лица со хронични болести), се дезинфицираа работните простории.

Еден од најголемите предизвици беше да се воспостави континуитет во работењето преку работа од далечина и продажба преку интернет.

Во делот на штетите се спроведоа некои адаптации на алатката Аудатекс, и на неделно ниво се анализираше состојбата со пријавени штети и продажба.

Се воведоа заштитни клаузуи во форма на посебни договарања класа 18 и класа 02.

Уника Групацјата преку Uniqa Group Controlling Outlook Scenario 2020 постојано ги следеше состојбите. На квартално ниво правниот сектор изготвуваше извештај за состојбите до Надзорниот одбор на Групацјата.

  
**Дритон Азизи**

Претседател на УО на УНИКА АД Скопје

  
**Борче Богески**

Член на УО на УНИКА АД Скопје

  
**Билјана Стојанов**

Член на УО на УНИКА АД Скопје